

Службен весник

на Република Македонија

Број 107

6 јуни 2016, понеделник

година LXXII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2592. Одлука за помилување на осудени лица	2	2600. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за издавање на одобрение за организирање на одржување на спортски и други приредби на внатрешните води и потребната документација, како и формата и содржината на образецот на одобрението.....	7
2593. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на дирекцијата за заштита и спасување .	3	2601. Правилник за формата и содржината на барањето за упис во регистарот на бродови.....	10
2594. Одлука за утврдување на градби од посебен интерес заради изработка на урбанистичко планска документација.....	3	2602. Правилник за формата и содржината на барањата за издавање и обновување на лиценците и овластувањата за изработување на урбанистички планови, формата и содржината на барањата за издавање и обновување на лиценците и овластувањата за ревизија на урбанистички планови и потребната документација.....	13
2595. Одлука за утврдување на градби од посебен интерес заради изработка на урбанистичко планска документација.....	4	2603. Правилник за начинот за издавање, обновување и одземање на лиценците и овластувањата, формата и содржината на образецот на лиценците и овластувањата, висината на надоместокот за издавање на лиценците и овластувањата, како и формата, содржината и начинот на водењето на регистрите.....	23
2596. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.....	4		
2597. Одлука за утврдување на градби од посебен интерес заради изработка на урбанистичко планска документација.....	4		
2598. Одлука за утврдување на градби од посебен интерес заради изработка на урбанистичко планска документација.....	4		
2599. Правилник за висината на трошоците во постапките за идентификација и за идентификација и оцена на техничката состојба на возилата...	5		

	Стр.		Стр.
2604. Правилник за извоз, увоз и транзит на отпад ^(*)	33	2613. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтна цена за пакети за завршени здравствени услуги од болничката здравствена заштита од областа на пластичната и реконструктивната хирургија	117
2605. Решение од Судски совет на Република Македонија	113	2614. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени за пакетите на завршени епизоди на лекување за специјалистичко – консултативна здравствена заштита – амбулантски	118
2606. Решение од Судски совет на Република Македонија	113	2615. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени на пакети на завршени епизоди на лекување за специјалистичко – консултативна стоматолошка здравствена заштита на специфични и комплексни случаи	119
2607. Оглас од Судски совет на Република Македонија.....	113	2616. Правилник за дополнување на Правилникот за начинот на користење на здравствени услуги на осигурените лица во странство	120
2608. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за содржината и начинот на водење на книгата на налози	113	Огласен дел	1-40
2609. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и условите за обука и полагање на посебен стручен испит за работење со хартии од вредност.....	113		
2610. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и условите за обука и полагање на посебен стручен испит за инвестиционо советување	115		
2611. Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на референтни цени во болничката здравствена заштита за акутни случаи.....	116		
2612. Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени за пакети на завршени здравствени услуги од болничката здравствена заштита од областа на кардиологија.....	117		

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2592.

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 9 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91 и 91/2001), согласно член 1 од Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/93 и бр. 99/16), Претседателот на Република Македонија донесе

О Д Л У К А ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Потполно се ослободуваат од извршување на неиздржаниот дел од казната затвор осудените лица:

1. ПЕРИЦА СТОЈКО ЈАНКОВИЌ, од с.Побожје
2. ЉУБИЦА МЕТОДИ КАРОВСКА, од Кавадарци.

II

Извршувањето на изречената казна затвор им се замени со условна осуда за време од 3 години на осудените лица:

1. ЗОРАНЧО ПАВЛЕ КОЧОСКИ од Прилеп, во траење од 6 месеци;
2. НАСЕР ИБИШ МУСТАФИ од с.Отља, општина Липково, во траење од 6 месеци;
3. ДИМЕ ЗЛАТКО МИТРИКЕСКИ од Прилеп, во траење од 1 година.

III

Извршувањето на изречената казна затвор им се замени со условна осуда за време од 2 години на осудените лица:

1. ЕЛМЕДИН ЕЛЕЗ АЈДАРИ од с.Дебреше, Гостивар, во траење од 3 месеци;
2. АЗЕМ БЕГЗАТ САИТИ од с.Зајас, Кичево, во траење од 3 месеци.

IV

Извршувањето на неиздржаниот дел од казната затвор му се замени со условна осуда за време од 2 години на осуденото лице:

1. МАТИН ЗЛАТКО МИТРИКЕСКИ од Прилеп, во траење од 10 месеци.

V

Делумно се ослободуваат од извршување на изречената казна затвор осудените лица:

1. ЗОРАН РАДИВОЈ РИСТОСКИ од Тетово, во траење од 6 месеци;
2. ЃОКО ДРАГИ КАРАЦОВ од Скопје, во траење од 6 месеци;.

VI

Делумно се ослободуваат од извршување на неиздржаниот дел од казната затвор осудените лица:

1. ЗЛАТКО ГОРГИЈА КРСТЕСКИ од Кичево, во траење од 6 месеци;
2. МИРСАД РИДВАН БИЉАЛИ од с.Романовце, во траење од 6 месеци;
3. АЛЕКСАНДАР ЦЕКО СТОЈАНОВСКИ од Скопје, во траење од 6 месеци;
4. ЗЕЈНУЛА ИСМАИЛ СЕЛИМИ од Скопје, во траење од 6 месеци;
5. МЕТИН ИБРАИМ КОКУ од Охрид, во траење од 6 месеци;
6. САФЕТ НАЗИМ БОГУЌАНИН од с.Г.Оризари, Велес, во траење од 6 месеци;
7. ЉУПЧО КОЧО АЛЧЕВСКИ од Скопје, во траење од 10 месеци;
8. МИЛОШ МИОДРАГ НОВАКОВИЌ од Скопје, во траење од 6 месеци;
9. ЦЕМАЛЕДИН МЕСУД ДЕМИРИ од с.Селце, Тетово, во траење од 6 месеци;
10. СТОЈАН ЖИВКО ЛАЗАРОВ од Струмица, во траење од 6 месеци;
11. ДИМИТАР ЗОРАН ЈОВАНОВ од Винаца, во траење од 6 месеци;
12. АБДУЛВАИТ КУРТИШ ИСАКИ од с.Цепчиште, Тетово, во траење од 6 месеци;
13. ИСАК БЕЏЕТ ЦАВИД од Скопје, во траење од 6 месеци;
14. АРИФ РАМАДАН АМЕТИ од Тетово, во траење од 6 месеци;
15. АЛЕКСАНДАР ЛУКА МИШКОВСКИ од Куманово, во траење од 6 месеци;
16. ЗОРАН СИЛКО СЕКУЛОВСКИ од Скопје, во траење од 6 месеци.

Бр.08-832/1
6 јуни 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2593.

Врз основа на член 9-а став 6 од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ бр.84/08, 35/11, 84/12 и 43/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати без надомест се отстапуваат 525.207 литри дизел гориво Еуродизел БС на Дирекцијата за заштита и спасување.

Нафтени деривати од став (1) на овој член се отстапуваат на Дирекцијата за заштита и спасување за работа на градежна механизација за расчистување на последици од поплави и други несреќи, и тоа:

- 444.742 литри дизел гориво Еуродизел БС за подрачјето на општина Тетово и општина Теарце;

- 50.732 литри дизел гориво Еуродизел БС за подрачјето на општина Куманово и
- 29.733 литри дизел гориво Еуродизел БС за подрачјето на општина Кочани.

Член 2

Трошоците за испорака, односно транспортните и манипулативните трошоци за преземање на нафтени деривати паѓаат на товар на Дирекцијата за заштита и спасување.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-2356/7
1 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2594.

Врз основа на член 50 став (2) од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 199/14, 44/15, 193/15 и 31/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГРАДБИ ОД ПОСЕБЕН ИНТЕРЕС ЗАРАДИ ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Член 1

Со оваа одлука како градби од посебен интерес се утврдуваат градбите со основна класа на намена В3 – култура и компатибилни класи на намени на основната класа на намена, кои е потребно да се предвидат во рамки на КП бр. 9505/1, запишана на Имотен лист бр. 9208 за КО Центар 1, КП бр. 9505/5, запишана на Имотен лист бр. 101050 за КО Центар 1, КП бр. 9505/6, запишана на Имотен лист бр. 101227 за КО Центар 1, КП бр. 9505/7, запишана на Имотен лист бр. 101729 за КО Центар 1, КП бр. 9507/2, запишана на Имотен лист бр. 55816 за КО Центар 1 во општина Центар, преку изработка на урбанистичко планска документација за градби од посебен интерес.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-3552/1
1 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2595.

Врз основа на член 50 став (2) од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 199/14, 44/15, 193/15 и 31/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГРАДБИ ОД ПОСЕБЕН ИНТЕРЕС ЗАРАДИ ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Член 1

Со оваа одлука како градби од посебен интерес се утврдуваат градбите со основна класа на намена В3 – култура и компатибилни класи на намени на основната класа на намена, кои е потребно да се предвидат во рамки на КП бр. 8890/1, запишана на Имотен лист бр.9116 за КО Центар 1, во Општина Центар, преку изработка на урбанистичко планска документација за градби од посебен интерес.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-3553/1
1 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2596.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижна ствар - објект кој се наоѓа на КП.бр.1300/3 за КО Гостивар-1 на ул.„Илинденска“ бр.224 и тоа зграда 2, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 4, намена на зграда и друг објект А1-3,намена на посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 13 м2, во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4170/1
1 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2597.

Врз основа на член 50 став (2) од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 199/14, 44/15, 193/15 и 31/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГРАДБИ ОД ПОСЕБЕН ИНТЕРЕС ЗАРАДИ ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Член 1

Со оваа одлука како градби од посебен интерес се утврдуваат градбите со основна класа на намена Б2 - големи трговски единици и компатибилни класи на намени на основната класа на намена, кои е потребно да се предвидат во рамки на ГП 1.1.1, определена со Детален урбанистички план за централно градско подрачје МАЛ РИНГ, донесен со Одлука на Советот на Општина Центар бр. 07-9816/8 од 21.12.2012 година, преку изработка на урбанистичко планска документација за градби од посебен интерес.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-4570/1
1 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2598.

Врз основа на член 50 став (2) од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 199/14, 44/15, 193/15 и 31/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГРАДБИ ОД ПОСЕБЕН ИНТЕРЕС ЗАРАДИ ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Член 1

Со оваа одлука како градби од посебен интерес се утврдуваат градбите со основна класа на намена Д3 – спорт и рекреација и компатибилни класи на намени на основната класа на намена, а во согласност со наменската зона определена во Генералниот урбанистички план на Град Скопје (2012-2022), донесен со Одлука на Совет на Град Скопје, бр.07-5068/1 од 3.12.2012 година, кои е потребно да се предвидат во рамки на КП бр. 566/1, КП бр. 567/1, КП бр.568/2, КП 571, КП 572, КП 577/1 и КП бр.597/1 запишани во Имотен лист бр. 4917 за КО Карпош и КП 568/1 запишана на Имотен лист бр. 55936 за КО Карпош, преку изработка на урбанистичко планска документација за градби од посебен интерес.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-4602/1
1 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА**2599.**

Врз основа на член 11 став (1) алинеа 19 од Законот за возила („Службен весник на Република Македонија“ бр.140/08, 53/11, 123/12, 70/13, 164/13, 138/14, 154/15, 192/15 и 39/16), министерот за економија, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ВО ПОСТАПКИТЕ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА
И ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА И ОЦЕНА НА ТЕХНИЧКАТА СОСТОЈБА НА
ВОЗИЛАТА

Член 1

Со овој правилник се пропишува висината на трошоците во постапките за идентификација и за идентификација и оцена на техничката состојба на возилата.

Член 2

(1) Висината на реални трошоци за водење на постапките од член 1 на овој правилник се определени врз основа на калкулативни параметри за вршење на услугите во постапките за идентификација и за идентификација и оцена на техничката состојба на возилата.

(2) Основа за утврдување на калкулативните параметри за формирање на цената на услугите во постапките за идентификација и за идентификација и оцена на техничката состојба на возилата е потребното време за извршување на работите за поедините активности во постапките за одделни категории возила како и вредноста на часот за извршување на работите.

Член 3

(1) Вредноста на часот за извршување на работите од член 2 став (2) на овој правилник се утврдува годишно врз основа на просечната цена на часот според одредбите од членот 3 став (3) од Одлуката за висината и начинот на наплатувањето на надоместокот за услугите што ги врши Бирото за метрологија и овластеното правно лице за претходната година.

(2) Износот на трошоците за вршење на услугите во постапките за идентификација и за идентификација и оцена на техничката состојба на возилата се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, престанува да важи Правилникот за висината на трошоците во постапките за идентификација и за идентификација и оцена на техничката состојба на возилата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/09 и 132/12).

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.25-2266/4
30 мај 2016 година
Скопје

Министер,
Дритон Кучи, с.р.

ПРИЛОГ

**ИЗНОСОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ ВО ПОСТАПКАТА ЗА
ИДЕНТИФИКАЦИЈА И ВО ПОСТАПКАТА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА И ОЦЕНА НА
ТЕХНИЧКАТА СОСТОЈБА НА ВОЗИЛОТО**

Ред. Бр.	Вид на возило	Категорија	Висина на трошоците во постапките (во денари)	
			Иденти- фикација	Идентификација и оцена На техничката состојба
1.	Лесно моторно возило- мопед со две тркала	L1e:	500,00	800,00
2.	Мопед на три тркала	L2e	650,00	1.100,00
3.	Мотоцикл - возило со две тркала	L3e	750,00	1.300,00
4.	Мотоцикл со две тркала со страни приколка	L4e	850,00	1.500,00
5.	Моторен трицикл	L5e	1000,00	2000,00
6.	Лесен четирицикл	L6e	1.200,00	2.200,00
7..	Тежок четирицикл	L7e	1.300,00	2.400,00
8..	Патнички и лесни товарни возила	M1, N1	1.400,00	2.800,00
9..	Минибуси, камиони	M2, N2,	2.400,00	5.000,00
10.	Автобуси, тегнаци	M3, N3	2.800,00	5.500,00
11.	Приклучни возила со маса до 750 kg	O1	650,00	1.200,00
12.	Приклучни возила со маса од 750-3500 kg	O2	1.000,00	1.800,00
13.	Приклучни возила со маса над 3500 kg	O3, O4	1.600,00	3.500,00
14.	Мотокултиватори		400,00	700,00
15.	Трактори	T1, T2	650,00	1.200,00
16.	Трактори	T3, T4, C	900,00	1.800,00
17.	Тракторски приколки	R1 , R2	650,00	1.200,00
18.	Тракторски приколки	R3 , R4	900,00	1.800,00
19.	Мобилни машини		1.100,00	2.200,00

Во трошоците е пресметан ДДВ од 18%.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

2600.

Врз основа на член 14 став 4 од Законот за внатрешната пловидба („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/07, 26/09, 22/10, 23/11, 53/11, 155/12, 15/13, 137/13, 163/13, 42/14, 166/14, 146/15, 193/15 и 31/16), министерот за транспорт и врски донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ОДРЖУВАЊЕ НА СПОРТ- СКИ И ДРУГИ ПРИРЕДБИ НА ВНАТРЕШНИТЕ ВОДИ И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА, КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ОДОБРЕНИЕТО

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за издавање на одобрение за организирање на одржување на спортски и други приредби на внатрешните води и потребната документација, како и формата и содржината на образецот на одобрението.

Член 2

Барањето за издавање на одобрение за организирање на одржување на спортски и други приредби на внатрешните води, се поднесува на образец во А-4 формат на хартија во бела боја.

Образецот на барањето од ставот 1 на овој член ги содржи следните податоци: назив на органот до кој се поднесува, зборовите „Барање за издавање на одобрение за организирање на одржување на спортски и други приредби на внатрешните води“, назив или име и презиме на организаторот на спортските и другите приредби на внатрешните води, седиште или адреса на организаторот на спортските и другите приредби на внатрешните води, назначување на спортските и другите приредби на внатрешните води кои се организираат, со назнака за денот, часот и локацијата на одржување на истите, број и датум, податоци за контакт (телефон и електронска пошта), и потпис на подносителот на барањето.

Формата и содржината на образецот на барањето од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 1, кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Кон барањето од членот 2 на овој правилник се приложува следната документација:

- список на учесници на спортските и другите приредби на внатрешните води,
- доказ за поседување на важечка исправа за потврдена способност за пловидба на пловниот објект и
- доказ дека со пловниот објект управува лице со стекнато соодветно звање.

Доказите од ставот 1 алинеите 2 и 3 на овој член, се приложуваат само во случај кога според природата и карактерот на спортските и другите приредби на внатрешните води е потребно ангажирање или учество на пловни објекти.

Член 4

Одобрението за организирање на одржување на спортски и други приредби на внатрешните води, се издава на образец во А-4 формат на хартија во бела боја.

Образецот на одобрението од ставот 1 на овој член ги содржи следните податоци: грб на Република Македонија, зборовите „Република Македонија“, „Министерство за транспорт и врски“, „Капетанија на пристаништата – Охрид“, број и датум, зборовите „Одобрение за организирање на одржување на спортски и други приредби на внатрешните води“, назив или име и презиме на организаторот на спортските и другите приредби на внатрешните води, седиште или адреса на организаторот на спортските и другите приредби на внатрешните води, назначување на спортските и другите приредби на внатрешните води, место за печат и потпис.

Формата и содржината на образецот на одобрението од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 2, кој е составен дел на овој правилник.

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува со отпочнувањето на примената на член 1 од Законот за изменување и дополнување на Законот за внатрешната пловидба („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/16).

Бр. 01 – 7959/1
1 јуни 2016 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Владо Мисајловски, с.р.

Прилог 1

До:

(назив на органот до кој се поднесува)

БАРАЊЕ

за издавање на одобрение за организирање на одржување на спортски
и други приредби на внатрешните води

(назив или име и презиме на организаторот на спортските и другите приредби
на внатрешните води)

(седиште или адреса на организаторот на спортските и другите приредби на
внатрешните води)

Барам да ми се издаде одобрение за организирање на одржување на спортски
и други приредби на внатрешните води:

(назначување на спортските и другите приредби на внатрешните води кои се
организираат, со назнака за денот, часот и локацијата на одржување на истите)

Број _____

Датум _____

Податоци за контакт:

Тел: _____

Електронска пошта: _____

Подносител на барањето

Прилог 2



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
КАПЕТАНИЈА НА ПРИСТАНИШТАТА – ОХРИД

Број: _____

Датум: _____

ОДОБРЕНИЕ

за организирање на одржување на спортски и други приредби
на внатрешните води

На _____
(назив или име и презиме на организаторот на спортските и другите приредби
на внатрешните води)

(седиште или адреса на организаторот на спортските и другите приредби на
внатрешните води)

Му се издава одобрение за организирање на одржување на:

(назначување на спортските и другите приредби на внатрешните води)

М.П. _____

2601.

Врз основа на член 150 став 5 од Законот за внатрешната пловидба („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/07, 26/09, 22/10, 23/11, 53/11, 155/12, 15/13, 137/13, 163/13, 42/14, 166/14, 146/15, 193/15 и 31/16), министерот за транспорт и врски, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА УПИС ВО РЕГИСТАРОТ
НА БРОДОВИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за упис во регистарот на бродови.

Член 2

Барањето за упис во регистарот на бродови, се поднесува на образец во А-4 формат на хартија во бела боја.

Барањето од ставот 1 на овој член ги содржи следните податоци: назив на органот до кој се поднесува, зборовите „Барање за упис во регистарот на бродови“, назив на правното лице или име и презиме на физичкото лице подносител на барањето, седиште на правното лице или адреса на физичкото лице подносител на барањето, ЕМБС/ЕМБГ, податоци за техничките карактеристики на бродот и неговата идентификација (податоци за бродот: национална припадност, име или ознака на бродот, пристаниште на впишување, година на производство/градба, материјал од кој е изграден трупот на бродот, вид на брод според конструкција, повикувачки знак за радио распознавање, подрачје на пловидба и податоци за мотор/и: број на мотор/и, тип на мотор/и, марка на мотор/и, јачина на мотор/и), податоци за сопственикот на бродот, како и сите ограничувања на сопственикот во врска со располагањето на бродот, податоци за бродарот, број и датум, податоци за контакт (телефон и електронска пошта) и потпис на подносителот на барањето.

Формата и содржината на барањето од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог, кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува со отпочнувањето на примената на член 10 од Законот за изменување и дополнување на Законот за внатрешната пловидба („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/16).

Бр. 01 – 7960/1
1 јуни 2016 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Владо Мисајловски, с.р.

Прилог

До:

(назив на органот до кој се поднесува)**БАРАЊЕ**
за упис во регистарот на бродови

(назив на правното лице или име и презиме на физичкото лице подносител на барањето)

(седиште на правното лице или адреса на физичкото лице подносител на барањето)

ЕМБС/ЕМБГ

Барам да се изврши упис во регистарот на бродови на:

- А.** податоци за техничките карактеристики на бродот и неговата идентификација;
Б. податоци за сопственикот на бродот, како и сите ограничувања на сопственикот во врска со располагањето на бродот и
В. податоци за бродарот

А. Податоци за бродот:

1. национална припадност

2. име или ознака на бродот

3. пристаниште на впишување

4. година на производство/градба

5. материјал од кој е изграден трупот на бродот

6. вид на брод според конструкција

7. повикувачки знак за радио распознавање

8. подрачје на пловидба

Податоци за мотор/и:

1. број на мотор/и

2. тип на мотор/и

3. марка на мотор/и

4. јачина на мотор/и

Б. Податоци за сопственикот на бродот, како и сите ограничувања на сопственикот во врска со располагањето на бродот:

В. Податоци за бродарот

Број Датум

Податоци за контакт:

Тел: Електронска пошта:

Подносител на барањето

2602.

Врз основа на член 16 став (15) од Законот за просечно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 199/14, 44/14, 193/15 и 31/16), министерот за транспорт и врски, донесе

П РА В И Л Н И К**ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ И ОБНОВУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦИТЕ И ОВЛАСТУВАЊАТА ЗА ИЗРАБОТУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ И ОБНОВУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦИТЕ И ОВЛАСТУВАЊАТА ЗА РЕВИЗИЈА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА****Член 1**

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањата за издавање и обновување на лиценците и овластувањата за изработување на урбанистички планови, формата и содржината на барањата за издавање и обновување на лиценците и овластувањата за ревизија на урбанистички планови и потребната документација.

Член 2

Барањето за издавање на лиценца за изработување на урбанистички планови, се поднесува на образец во А-4 формат на хартија во бела боја.

Формата и содржината на барањето од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Кон барањето од членот 2 на овој правилник се приложува следната документација:

- доказ дека правното лице е регистрирано за вршење на соодветна дејност и
- доказ дека правното лице има вработено во редовен работен однос најмалку тројца дипломирани инженери-архитекти, од кои двајца имаат овластување за изработување на урбанистички планови.

Член 4

Барањето за обновување на лиценца за изработување на урбанистички планови, се поднесува на образец во А-4 формат на хартија во бела боја.

Формата и содржината на барањето од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 5

Кон барањето од членот 4 на овој правилник се приложува следната документација:

- доказ дека правното лице е регистрирано за вршење на соодветна дејност и

- доказ дека правното лице има вработено во редовен работен однос најмалку тројца дипломирани инженери-архитекти, од кои двајца имаат овластување за изработување на урбанистички планови.

Член 6

Барањето за издавање на овластување за изработување на урбанистички планови, се поднесува на образец во А-4 формат на хартија во бела боја.

Формата и содржината на барањето од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 3 кој е составен дел на овој правилник.

Член 7

Кон барањето од членот 6 на овој правилник се приложува следната документација:

- доказ за завршено високо образование од соодветната струка (диплома или уверение за завршено високо образование, при што доколку барателот се стекнал со високо образование според европскиот кредит - трансфер систем (ЕКТС) треба да има стекнато 300 кредити);
- доказ за работно искуство од најмалку три години во областа на урбанистичкото планирање;
- три референци од областа на урбанистичкото планирање или
- доказ дека има пет години работно искуство во донесувањето и спроведувањето на урбанистичките планови и
- доказ дека има научно звање од областа на урбанистичкото планирање и има две референци од областа на урбанистичкото планирање, како и ги познава прописите за урбанистичкото планирање.

Член 8

Барањето за обновување на овластување за изработување на урбанистички планови, се поднесува на образец во А-4 формат на хартија во бела боја.

Формата и содржината на барањето од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 4 кој е составен дел на овој правилник.

Член 9

Кон барањето од членот 8 на овој правилник се приложува следната документација:

- доказ за завршено високо образование од соодветната струка (диплома или уверение за завршено високо образование, при што доколку барателот се стекнал со високо образование според европскиот кредит - трансфер систем (ЕКТС) треба да има стекнато 300 кредити);
- доказ за работно искуство од најмалку три години во областа на урбанистичкото планирање;
- три референци од областа на урбанистичкото планирање или

- доказ дека има пет години работно искуство во донесувањето и спроведувањето на урбанистичките планови и

- доказ дека има научно звање од областа на урбанистичкото планирање и има две референци од областа на урбанистичкото планирање, како и ги познава прописите за урбанистичкото планирање.

Член 10

Барањето за издавање на лиценца за ревизија на урбанистички планови, се поднесува на образец во А-4 формат на хартија во бела боја.

Формата и содржината на барањето од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 5 кој е составен дел на овој правилник.

Член 11

Кон барањето од членот 10 на овој правилник се приложува следната документација:

- доказ дека правното лице е регистрирано за вршење на соодветна дејност и

- доказ дека правното лице има вработено во редовен работен однос најмалку пет дипломирани инженери-архитекти, од кои четворица имаат овластување за ревизија на урбанистички планови.

Член 12

Барањето за обновување на лиценца за ревизија на урбанистички планови, се поднесува на образец во А-4 формат на хартија во бела боја.

Формата и содржината на барањето од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 6 кој е составен дел на овој правилник.

Член 13

Кон барањето од членот 12 на овој правилник се приложува следната документација:

- доказ дека правното лице е регистрирано за вршење на соодветна дејност и

- доказ дека правното лице има вработено во редовен работен однос најмалку пет дипломирани инженери-архитекти, од кои четворица имаат овластување за ревизија на урбанистички планови.

Член 14

Барањето за издавање на овластување за ревизија на урбанистички планови, се поднесува на образец во А-4 формат на хартија во бела боја.

Формата и содржината на барањето од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 7 кој е составен дел на овој правилник.

Член 15

Кон барањето од членот 14 на овој правилник се приложува следната документација:

- доказ за завршено високо образование од соодветната струка (диплома или уверение за завршено високо образование, при што доколку барателот се стекнал со високо образование според европскиот кредит - трансфер систем (ЕКТС) треба да има стекнато 300 кредити);

- доказ за работно искуство од најмалку пет години во областа на урбанистичкото планирање;

- пет референци од областа на урбанистичкото планирање или

- доказ дека има пет години работно искуство во донесувањето и спроведувањето на урбанистичките планови и

- доказ дека има научно звање од областа на урбанистичкото планирање и има две референци од областа на урбанистичкото планирање, како и ги познава прописите за урбанистичкото планирање.

Член 16

Барањето за обновување на овластување за ревизија на урбанистички планови, се поднесува на образец во А-4 формат на хартија во бела боја.

Формата и содржината на барањето од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 8 кој е составен дел на овој правилник.

Член 17

Кон барањето од членот 16 на овој правилник се приложува следната документација:

- доказ за завршено високо образование од соодветната струка (диплома или уверение за завршено високо образование, при што доколку барателот се стекнал со високо образование според европскиот кредит - трансфер систем (ЕКТС) треба да има стекнато 300 кредити);

- доказ за работно искуство од најмалку пет години во областа на урбанистичкото планирање;

- пет референци од областа на урбанистичкото планирање или

- доказ дека има пет години работно искуство во донесувањето и спроведувањето на урбанистичките планови и

- доказ дека има научно звање од областа на урбанистичкото планирање и има две референци од областа на урбанистичкото планирање, како и ги познава прописите за урбанистичкото планирање.

Член 18

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-8077/1
3 јуни 2016 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Владо Мисајловски, с.р.

Прилог 1

До

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

Б А Р А Њ Е

за издавање на лиценца за изработување на урбанистички планови

(назив на правното лице подносител на барањето)

(седиште на правното лице подносител на барањето)

Барам да ми се издаде лиценца за изработување на урбанистички планови

Број _____

Датум _____

Податоци за контакт:

Тел: _____

Електронска пошта: _____

Подносител на барањето

Прилог 2

До

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

Б А Р А Њ Е
за обновување на лиценца за изработување на урбанистички планови

(назив на правното лице подносител на барањето)

(седиште на правното лице подносител на барањето)

Барам да ми се обнови лиценцата за изработување на урбанистички планови

(назначување на бројот на издадената лиценца што се обновува)

Број _____

Датум _____

Податоци за контакт:

Тел: _____

Електронска пошта: _____

Подносител на барањето

Прилог 3

До

КОМОРА НА ОВЛАСТЕНИ АРХИТЕКТИ И ОВЛАСТЕНИ ИНЖЕНЕРИ

Б А Р А Њ Е

за издавање на овластување за изработување на урбанистички планови

(име и презиме на физичкото лице подносител на барањето)

(адреса на физичкото лице подносител на барањето)

Барам да ми се издаде овластување за изработување на урбанистички планови

Број _____

Датум _____

Податоци за контакт:

Тел: _____

Електронска пошта: _____

Подносител на барањето

Прилог 4

До

КОМОРА НА ОВЛАСТЕНИ АРХИТЕКТИ И ОВЛАСТЕНИ ИНЖЕНЕРИ

Б А Р А Њ Е

за обновување на овластување за изработување на урбанистички планови

(име и презиме на физичкото лице подносител на барањето)

(адреса на физичкото лице подносител на барањето)

Барам да ми се обнови овластувањето за изработување на урбанистички планови

(назначување на бројот на издаденото овластување што се обновува)

Број _____

Датум _____

Податоци за контакт:

Тел: _____

Електронска пошта: _____

Подносител на барањето

Прилог 5

До

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

БАРАЊЕ
за издавање на лиценца за ревизија на урбанистички планови

(назив на правното лице подносител на барањето)

(седиште на правното лице подносител на барањето)

Барам да ми се издаде лиценца за ревизија на урбанистички планови

Број _____
Датум _____

Податоци за контакт:
Тел: _____
Електронска пошта: _____

Подносител на барањето

Прилог 6

До

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

Б А Р А Њ Е
за обновување на лиценца за ревизија на урбанистички планови

(назив на правното лице подносител на барањето)

(седиште на правното лице подносител на барањето)

Барам да ми се обнови лиценцата за ревизија на урбанистички планови

(назначување на бројот на издадената лиценца за ревизија што се обновува)

Број _____
Датум _____

Податоци за контакт:

Тел: _____

Електронска пошта: _____

Подносител на барањето

Прилог 7

До

КОМОРА НА ОВЛАСТЕНИ АРХИТЕКТИ И ОВЛАСТЕНИ ИНЖЕНЕРИ

Б А Р А Њ Е
за издавање на овластување за ревизија на урбанистички планови

(име и презиме на физичкото лице подносител на барањето)

(адреса на физичкото лице подносител на барањето)

Барам да ми се издаде овластување за ревизија на урбанистички планови

Број _____
Датум _____

Податоци за контакт:

Тел: _____

Електронска пошта: _____

Подносител на барањето

Прилог 8

До

КОМОРА НА ОВЛАСТЕНИ АРХИТЕКТИ И ОВЛАСТЕНИ ИНЖЕНЕРИ

Б А Р А Њ Е
за обновување на овластување за ревизија на урбанистички планови

(име и презиме на физичкото лице подносител на барањето)

(адреса на физичкото лице подносител на барањето)

Барам да ми се обнови овластувањето за ревизија на урбанистички планови

(назначување на бројот на издаденото овластување за ревизија што се обновува)

Број _____

Датум _____

Податоци за контакт:

Тел: _____

Електронска пошта: _____

Подносител на барањето

2603.

Врз основа на член 18 став (14) од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 199/14, 44/14, 193/15 и 31/16), министерот за транспорт и врски донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА НАЧИНОТ ЗА ИЗДАВАЊЕ, ОБНОВУВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА ЛИЦЕНЦИТЕ И ОВЛАСТУВАЊАТА, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ЛИЦЕНЦИТЕ И ОВЛАСТУВАЊАТА, ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦИТЕ И ОВЛАСТУВАЊАТА, КАКО И ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО НА РЕГИСТРИТЕ

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот за издавање, обновување и одземање на лиценците и овластувањата, формата и содржината на образецот на лиценците и овластувањата, висината на надоместокот за издавање на лиценците и овластувањата, како и формата, содржината и начинот на водењето на регистрите.

Член 2

За издавање на лиценца за изработување на урбанистички планови и на лиценца за ревизија на урбанистички планови се поднесува писмено барање до органот на државна управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот.

За обновување на лиценца за изработување на урбанистички планови и на лиценца за ревизија на урбанистички планови се поднесува писмено барање до органот на државна управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот.

Член 3

Одземањето на лиценцата за изработување на урбанистички планови и на лиценцата за ревизија на урбанистички планови се врши согласно член 18 став (3) од Законот за просторно и урбанистичко планирање.

Одземањето на овластувањето за изработување на урбанистички планови и на овластувањето за ревизија на урбанистички планови се врши согласно член 18 став (7) од Законот за просторно и урбанистичко планирање.

Член 4

Лиценцата за изработување на урбанистички планови се издава на образец во А-4 формат на специјална хартија во зелена боја.

Формата и содржината на лиценцата од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

За добивање на лиценца за изработување на урбанистички планови се плаќа надоместок во висина од 10.000,00 денари.

Член 5

Лиценцата за ревизија на урбанистички планови се издава на образец А-4 формат на специјална хартија во светло сина боја.

Формата и содржината на лиценцата од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

За добивање на лиценца за ревизија на урбанистички планови се плаќа надоместок во висина од 10.000,00 денари.

Член 6

Овластувањето за изработување на урбанистички планови се издава на образец А-4 формат на специјална хартија во портокалова боја.

Формата и содржината на овластувањето од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 3 кој е составен дел на овој правилник.

За добивање на овластување за изработување на урбанистички планови се плаќа надоместок во висина од 3.000,00 денари.

Член 7

Овластувањето за ревизија на урбанистички планови се издава на образец А-4 формат на специјална хартија во црвена боја.

Формата и содржината на овластувањето од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 4 кој е составен дел на овој правилник.

За добивање на овластување за ревизија на урбанистички планови се плаќа надоместок во висина од 3.000,00 денари.

Член 8

Регистарот за издадени и одземени лиценци за изработка на урбанистички планови се води во електронска форма.

На насловната страна на електронскиот регистар со големи букви е испишан текстот:

„НАДЛЕЖЕН ОРГАН“, „РЕГИСТАР НА ИЗДАДЕНИ И ОДЗЕМЕНИ ЛИЦЕНЦИ ЗА ИЗРАБОТУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ“. Под овој текст се содржани рубриките во кои се внесуваат следните податоци: реден број, број на лиценцата, назив и седиште на правното лице, датум на издавање на лиценцата, рок на важење на лиценцата, број и датум на решението со кое е одземена лиценцата и забелешка за извршени промени.

Формата и содржината на регистарот од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 5 кој е составен дел на овој правилник.

Член 9

Регистарот за издадени и одземени лиценци за ревизија на урбанистички планови се води во електронска форма.

На насловната страна на електронскиот регистар со големи букви е испишан текстот:

„НАДЛЕЖЕН ОРГАН“, „РЕГИСТАР НА ИЗДАДЕНИ И ОДЗЕМЕНИ ЛИЦЕНЦИ ЗА РЕВИЗИЈА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ“. Под овој текст се содржани рубриките во кои се внесуваат следните податоци: реден број, број на лиценцата, назив и седиште на правното лице, датум на издавање на лиценцата, рок на важење на лиценцата, број и датум на решението со кое е одземена лиценцата и забелешка за извршени промени.

Формата и содржината на регистарот од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 6 кој е составен дел на овој правилник.

Член 10

Регистарот за издадени и одземени овластувања за изработка на урбанистички планови се води во електронска форма.

На насловната страна на електронскиот регистар со големи букви е испишан текстот:

„НАДЛЕЖЕН ОРГАН“, „РЕГИСТАР ЗА ИЗДАДЕНИ И ОДЗЕМЕНИ ОВЛАСТУВАЊА ЗА ИЗРАБОТУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ“. Под овој текст се содржани рубриките во кои се внесуваат следните податоци: реден број на барањето за издавање на овластување, датум на барањето за издавање на овлас-

тување, име и презиме на носителот на овластувањето, датум на издавање на овластувањето, датум на одземање на овластувањето, број на издаденото овластување, број на одземеното овластување и рок на важење.

Формата и содржината на регистарот од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 7 кој е составен дел на овој правилник.

Член 11

Регистарот за издадени и одземени овластувања за ревизија на урбанистички планови се води во електронска форма.

На насловната страна на електронскиот регистар со големи букви е испишан текстот:

„НАДЛЕЖЕН ОРГАН“, „РЕГИСТАР ЗА ИЗДАДЕНИ И ОДЗЕМЕНИ ОВЛАСТУВАЊА ЗА РЕВИЗИЈА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ“. Под овој текст се содржани рубриките во кои се внесуваат следните податоци: реден број на барањето за издавање на овластување, датум на барањето за издавање на овластување, име и презиме на носителот на овластувањето, датум на издавање на овластувањето, датум на одземање на овластувањето, број на издаденото овластување, број на одземеното овластување и рок на важење.

Формата и содржината на регистарот од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 8 кој е составен дел на овој правилник.

Член 12

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за содржината, формата и начинот на водење на Регистарот на издадени и одземени лиценци за изработување на урбанистички планови и Регистарот на издадени и одземени овластувања за изработување на урбанистички планови (“Службен весник на Република Македонија“ бр.40/13).

Член 13

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.01-8078/1
3 јуни 2016 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Владо Мисајловски, с.р.

Прилог 1



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
СКОПЈЕ

Врз основа на член 16 став (2) од Законот за просторно и урбанистичко планирање, Министерството за транспорт и врски издава

Л И Ц Е Н Ц А
ЗА ИЗРАБОТУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ

на

(назив, седиште, адреса и ЕМБС на правното лице)

СО ДОБИВАЊЕ НА ОВАА ЛИЦЕНЦА ПРАВНОТО ЛИЦЕ СЕ СТЕКНУВА СО ПРАВО ЗА
ИЗРАБОТУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКИ
ДОКУМЕНТАЦИИ, УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ И РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАН НА
ГЕНЕРАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН

ЛИЦЕНЦАТА Е СО ВАЖНОСТ ДО: _____

Број: _____

МИНИСТЕР

М.П

(ден, месец и година на издавање)

Прилог 2



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
СКОПЈЕ

Врз основа на член 16 став (6) од Законот за просторно и урбанистичко планирање, Министерството за транспорт и врски издава

Л И Ц Е Н Ц А
ЗА РЕВИЗИЈА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ
на

(назив, седиште, адреса и ЕМБС на правното лице)

ЛИЦЕНЦАТА Е СО ВАЖНОСТ ДО: _____

Број: _____

МИНИСТЕР

(ден, месец и година на издавање)

М.П

Прилог 3



**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
КОМОРА НА ОВЛАСТЕНИ АРХИТЕКТИ
И ОВЛАСТЕНИ ИНЖЕНЕРИ**

Врз основа на член 16 став (4) од Законот за просторно и урбанистичко планирање, Комората на овластени архитекти и овластени инженери издава

ОВЛАСТУВАЊЕ
ЗА ИЗРАБОТУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ
ОДНОСНО ПЛАНЕР-ПОТПИСНИК НА ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА

на

(име и презиме на физичкото лице)

ОВЛАСТУВАЊЕТО Е СО ВАЖНОСТ ДО: _____

Број: _____

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА КОМОРА

М.П

(ден, месец и година на издавање)

Прилог 4



**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
КОМОРА НА ОВЛАСТЕНИ АРХИТЕКТИ
И ОВЛАСТЕНИ ИНЖЕНЕРИ**

Врз основа на член 16 став (8) од Законот за просторно и урбанистичко планирање, Комората на овластени архитекти и овластени инженери издава

ОВЛАСТУВАЊЕ
ЗА РЕВИЗИЈА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ
на

(име и презиме на физичкото лице)

ОВЛАСТУВАЊЕТО Е СО ВАЖНОСТ ДО: _____

Број: _____

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА КОМОРА

(ден, месец и година на издавање)

М.П

Прилог 5

НАДЛЕЖЕН ОРГАН		РЕГИСТАР НА ИЗДАДЕНИ И ОДЗЕМЕНИ ЛИЦЕНЦИ ЗА ИЗРАБОТУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ				
Реден број	Број на лиценца	Назив и седиште на правното лице	Датум на издавање на лиценцата	Рок на важење на лиценцата	Број и датум на решението со кое е одземена лиценцата	Забелешки за извршени промени
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						

Прилог 6

НАДЛЕЖЕН ОРГАН		РЕГИСТАР НА ИЗДАДЕНИ И ОДЗЕМЕНИ ЛИЦЕНЦИ ЗА РЕВИЗИЈА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ				
Реден број	Број на лиценца	Назив и седиште на правното лице	Датум на издавање на лиценцата	Рок на вање на лиценцата	Број и датум на решението со кое е одземена лиценцата	Забелешки за извршени промени
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						

Прилог 7

НАДЛЕЖЕН ОРГАН		РЕГИСТАР НА ИЗДАДЕНИ И ОДЗЕМЕНИ ОВЛАСТУВАЊА ЗА ИЗРАБОТУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ					
Реден број на барањето за издавање на овластувањ	Датум на барањето за издавање на овластувањето	Име и презиме на носителот на овластувањето	Датум на издавање на овластувањето	Датум на одземање на овластувањето	Број на издадено овластување	Број на одземено овластување	Рок на важење
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Прилог 8

НАДЛЕЖЕН ОРГАН		РЕГИСТАР НА ИЗДАДЕНИ И ОДЗЕМЕНИ ОВЛАСТУВАЊА ЗА РЕВИЗИЈА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ					
Реден број на барањето за издавање на овластување	Датум на барањето за издавање на овластувањето	Име и презиме на носителот на овластувањето	Датум на издавање на овластувањето	Датум на одземање на овластувањето	Број на издадено овластување	Број на одземено овластување	Рок на важење
1							
2							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

2604.

Врз основа на член 106 ставови (11) и (12) од Законот за управување со отпад („Службен весник на Република Македонија“ бр. 68/04, 107/07, 102/08, 143/08, 124/10, 51/11, 123/12, 147/13, 163/13, 51/15, 146/15, 156/15, 192/15 и 39/16), министерот за животна средина и просторно планирање, донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ИЗВОЗ, УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ОТПАД (*)

Предмет

Со овој правилник се пропишува начинот на одобрување на извозот, увозот и транзитот, видовите на отпад согласно режимот на контрола на отпадот – жолта и зелена листа, формата и содржината на обрасците за писмено известување и општи информации и начинот на постапување со истите, начинот на утврдување и начинот на активирање и пресметување на банкарската гаранција, односно соодветното осигурување, формата и содржината и начинот на кој се издава одобрението за преработка на отпад во инсталацијата за преработка на отпад, начинот на надзорот над извозот, увозот и транзитот на отпад, како и формата и содржината на образецот на барањето и на дозволата за извоз и увоз на отпад.

Член 2

Дефиниции

Одредени изрази употребени во овој правилник го имаат следното значење:

1. Други држави се земјите: Членки на Европска унија, страни на Базелската конвенција за контрола на прекуграничното пренесување на опасен отпад и неговото складирање, членки на ОЕСР (Организација за економска соработка и развој) и сите други земји во светот;

2. Мешан отпад е отпад што произлегува од намерно или ненамерно мешање од два или повеќе различни видови отпад, за кој не постои единствена ознака во Прилозите IV и V кои се составен дел од овој правилник. Мешан отпад не претставува отпад испратен со единечна пратка отпад, што се состои од два или повеќе видови отпад, каде што секој отпад е одделен;

3. Управување со отпадот во корист на животната средина е преземање на сите практични чекори кои овозможуваат со отпадот да се управува на начин со кој се заштитува здравјето на луѓето и животната средина, како и спречување на штетните влијанија кои може да ги предизвика таквиот отпад;

4. Увозник е правно лице кое во Република Македонија прифаќа отпад кој потекнува од друга држава заради негова преработка и за кој поседува дозвола за увоз;

5. Извозник:

а) во случај на пратки на отпад што потекнуваат од Република Македонија (извоз), е правно лице кое има седиште во Република Македонија, кое има намера да испрати отпад или да врши или спроведува испорака на отпад (извезува отпад) во друга држава;

б) во случај на пратки отпад што потекнуваат од други држави, а се увезуваат или транзитираат низ Република Македонија (увоз или транзит), е секое правно лице кое има седиште во друга држава од која се испраќа отпадот, кое има намера да испрати отпад или да спроведе испорака на отпад и кое има обврска за известување во земјата на испраќање (извезување).

6. Известувач е извозник или увозник кој во процесот на постапување со пратките на отпад, може да биде:

а) првичен создавач на отпад, односно, кој поседува отпад кој потекнува од сопственото производство или потекнува од оштетена и употребена сопствена опрема;

б) поседувач - правно лице кое поседува дозвола за складирање, третман и/или преработка на отпад, согласно Законот за управување со отпадот, и кој врши активности пред испраќањето на отпадот;

в) посредник кој врши извоз, увоз или транзит на отпад кој потекнува од правно или физичко лице од алинеите а и б од оваа точка и поседува документ со кој покажува дека отпадот што има намера да го извезува потекнува од истите правни лица;

г) поседувачот на отпадот кога правните лица од алинеите а, б, и в од оваа точка се непознати или се несолвентни или

д) првичниот создавач и поседувачот на отпадот утврдени во точките а) или б) од став (1) точка б на овој член, во случај кога извозникот/увозникот утврден во точките 4 или 5 од овој член не ги исполни сите обврски од членовите 24, 25 и 26 од овој правилник за повторно преземање и враќање на отпадот, и истиот треба да ги исполни обврските за повторно преземање и враќање на отпадот.

7. Пред-согласност е давање на генерална согласност на постројка за преработка на отпад од Прилогот V од овој правилник за одреден временски рок и дефинирана количина на отпад од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање;

8. Надлежен орган за испраќање е надлежен орган на земјата од каде што е планирано пратката да тргне;

9. Надлежен орган за прифаќање е надлежен орган од соодветна област на друга држава во која се планира или се реализира испраќањето на отпадот, или од каде што отпадот се товари со цел да се преработи или отстрани во организиран простор (на пр. бесцаринска зона, слободна економска зона и сл.), кој не е под надлежност на која било земја;

10. Надлежен орган за транзит е надлежен орган на која било земја, различен од надлежниот орган за испраќање или прифаќање, преку кој се планира или се реализира испраќањето на отпадот;

11. Земја на испраќање е секоја земја од каде што се планира или се реализира тргнување на пратка со отпад;

12. Земја на прифаќање е секоја земја до која се планира или се реализира испраќањето на отпадот заради негова преработка или отстранување, или каде што отпадот се товари со цел да се преработи или отстрани во организиран простор (на пр.: бесцаринска зона, слободна економска зона и сл.), кој не е под надлежност на која било земја;

13. Земја на транзит е секоја земја, различна од земјата на испраќање и прифаќање, преку која се планира или се реализира испраќањето на отпадот;

14. Увоз е внесување на отпад во Република Македонија, заради пуштање во слободен промет или определување на други видови на царинско дозволено постапување или употреба на отпадот, исклучувајќи го транзитот низ земјата;

15. Извоз е изнесување на отпадот од царинско подрачје на Република Македонија, исклучувајќи го транзитот низ земјата;

(*) Со овој правилник се врши усогласување со Регулацијата (ез) бр. 1013/2006 на Европскиот Парламент и на Советот од 14 јуни 2006 година за пратки отпад, CELEX број на прописот на ЕУ: 32006R1013

16. Транзит е испорака на отпад или планирана испорака низ една или повеќе земји, со исклучок на земјата на испраќање или на прифаќање;

17. Транспорт е доставување на отпад по сувоземен пат, железница, или во рамки на воздушниот, морскиот или речниот сообраќај;

18. Пратка отпад е одредена количина на отпад опфатена со овој правилник, подготвена за прекугранична испорака;

19. Испорака на отпад е транспорт на отпад наменет за преработка или отстранување кој се планира или се реализира:

а) помеѓу две држави;

б) помеѓу една држава и прекуморски земји и територии или други области, под заштита на таа земја;

в) помеѓу една држава и која било друга географска област која не е дел од која било земја, согласно меѓународното право.

20. Нелегална испорака на отпад е кое било испраќање на отпад кое е извршено:

а) без дозвола или известување на надлежни органи за прифаќање, испраќање и/или транзит согласно овој правилник;

б) без согласност на надлежни органи за прифаќање, испраќање и/или транзит согласно овој правилник;

в) со согласност од надлежни органи за прифаќање, испраќање и/или транзит согласно овој правилник добиена преку фалсификување, погрешно толкување или измама;

г) на начин кој не е соодветен на информациите дадени во Образецот за известување за прекугранична испорака на отпад од Прилог I и Образецот за движење на прекугранички пратки отпад (товарен лист) од Прилог II кои се составен дел од овој правилник;

д) на начин што резултира со преработка или отстранување во спротивност со националното законодавство и меѓународното право од областа на животната средина и управувањето со отпадот;

е) спротивно на одредбите од Законот за управување со отпад кои се однесуваат на увоз и извоз на отпад, преработка и отстранување во/од Република Македонија;

ж) во однос на пратките отпад кога е увидено дека отпадот е различен по својата количина и вид од отпадот наведен во придружните документи на пратката на отпад или

з) отпадот е достапен на друг граничен премин од оној кој е определен од страна на Владата на Република Македонија.

Член 3 Видови на отпад

(1) Отпадот може да биде одобрен како предмет на увоз, извоз и транзит доколку припаѓа на видовите на отпад утврдени во Листата на видови отпади.

(2) Согласно влијанието што го има отпадот врз животната средина и здравјето на луѓето, отпадот кој е наменет за увоз, извоз и транзит се распоредува според следниот режим на контрола, и тоа како:

1. отпад утврден во Прилогот IV од овој правилник и кој се распределува како отпад од т.н. „зелена листа“;

2. отпад утврден во Прилогот V од овој правилник и кој се распределува како отпад т.н. „жолта листа“ и

3. опасен отпад кој е утврден во Базелската конвенција за контрола на прекуграничното пренесување на опасен отпад и неговото складирање (кој може да биде распореден како отпад од т.н. „жолта листа“).

Член 4

Одредбите на овој правилник не се применуваат на следните пратки отпад:

1. отпад дефиниран согласно член 2 точки 1), 2), 3), 4) и 6) од Законот за управување со отпад;

2. отпад создаден при вообичаени активности на бродовите и на крајбрежните платформи, вклучувајќи отпадна вода и остатоци од неа, доколку овој отпад е предмет на други обврзувачки меѓународни правни акти;

3. отпад создаден при движење на возила, возови, авиони и бродови, сè додека овој отпад не е истоварен со цел да се преработи или отстрани и

4. увоз на отпад создаден од вооружени сили или од организации за помош во кризни состојби, од активности за градење и чување на мирот кога таков отпад се испраќа од страна на вооружените сили или од хуманитарните организации или во нивно име, директно или индиректно во земјата на прифаќање на отпадот, при што е неопходно да бидат известени, за пратката и местото на прифаќање, надлежниот орган на државата низ која се врши транзитот и органот на државната управа надлежен за вршење на работата од областа на животната средина кога увозот на отпадот се врши во Република Македонија.

Член 5

Начин на одобрување на извозот, увозот и транзитот на отпад

(1) Секоја прекугранична испорака на отпад од, во или низ Република Македонија се одобрува на еден од следните начини и тоа преку постапка на:

1. Претходно писмено известување и дозвола или

2. Барање на општи информации.

(2) Во случај на извоз, увоз или транзит на отпад од, во или низ Република Македонија, надлежен орган за испраќање, прифаќање или транзит е Министерство-то за животната средина и просторно планирање (во понатамошниот текст: Министерството).

Член 6

Претходно писмено известување и дозвола

(1) Предмет на постапката на претходно писмено известување се пратките од следните видови на отпад:

1) доколку пратките на отпад се наменети за негово отстранување:

- сите видови на отпад;

2) доколку пратките отпад се наменети за негова преработка:

- отпадите наведени во Прилог V од овој правилник, кои вклучуваат, меѓу останатото, отпади наведени во Анекс II и VIII од Базелската конвенција за контрола на прекугранично пренесување на опасниот отпад (во понатамошниот текст: Базелска конвенција) и него-во одлагање;

- отпади кои не се наоѓаат под единечна шифра во Прилозите IV или V од овој правилник и

- мешавини од отпад што не се наоѓаат под единствен опис во Прилозите IV или VI од овој правилник и за истиот не може да се најде посебен тарифен број, освен доколку описот е наведен во Прилог V од овој правилник.

3) Пратки од мешан комунален отпад (шифра на отпад 20 03 01 од Листата на видови на отпад) собран од домаќинствата или од други производители, наменети за инсталациите за преработка или за отстранување;

(2) За пратките на отпад од став (1) на овој член, покрај постапката за писмено известување се спроведува и постапка за добивање на дозвола за увоз или извоз, согласно членовите 26, 27, 28, 29 и 30 од овој правилник.

Член 7

Предмет на постапка на барање на општи информации

(1) Предмет на постапката на барање на општи информации од член 22 од овој правилник се пратките на отпад со количини од над 25 килограми кој е наменет за преработка и тоа:

1. за отпад наведен во Прилогот IV од овој правилник;
2. за мешавини на два или повеќе отпади од Прилог IV од овој правилник, доколку составот на овие мешавини дозволува нивна преработка на начин погоден за зачувување на животната средина.

(2) Предмет на постапката на барање на општи информации се и пратките на отпад во количини до 25 килограми наменети исклучиво за лабораториска анализа за оценка на физички или хемиски карактеристики на отпадот, или со цел да се одреди погодноста за негова преработка или отстранување.

Член 8

Одобрување извоз, увоз и транзит на отпад

(1) Известувачот кој има намера да испорача отпад од член 6 од овој правилник, треба да поднесе претходно писмено известување до надлежниот орган во земјата на испраќање, како и до надлежните органи во земјата на прифаќање и надлежните органи на земјите на транзит.

(2) Во прилог на писменото известување од став (1) на овој член, известувачот треба да ги исполни и приложи следните информации и документи:

1. Образец за известување на прекугранична испорака на отпад даден во Прилог I и Образец за движење на прекугранични пратки на отпад - товарен лист даден во Прилог II кои се составен дел од овој правилник;
2. Информации и документи дадени во Прилог III Дел 1 кој е составен дел од овој правилник;
3. Информации и документи утврдени во Прилог III Дел 2 од овој правилник во оној обем во кој му се познати на известувачот во моментот на поднесувањето на известувањето;
4. Дополнителни информации и документи кои известувачот треба да го достави по барање на некој од засегнатите надлежни органи дадени во Прилог III, Дел 3 од овој правилник;
5. Склучен договор помеѓу известувачот и примачот на пратката отпад од член 9 од овој правилник;
6. Документ за обезбедена банкарска гаранција или соодветно осигурување од член 10 од овој правилник, и
7. Дополнителни информации кон Образецот за известување кои целосно ќе ја опфатат пратката на отпад од почетното место на испраќање до местото на прифаќање, вклучувајќи ги и привремените активности за преработка и отстранување.

(3) Известувачот во случај кога не е првичен создавач на отпад или поседувач утврден во член 2 точка 6 потточки а) и б) од овој правилник, треба на Образецот за известување за прекугранична испорака на отпад од Прилог I од овој правилник (во понатамошниот текст: образец за известување) и Образецот за движење на прекугранични пратки на отпад - товарен лист од Прилог II од овој правилник (во понатамошниот текст: товарен лист) да обезбеди соодветен потпис од првичниот создавач, односно создавачот кој го поседува отпадот;

(4) По добивање на документите од став (2) точки 1, 2, и 3 од овој член, Министерството може да поднесе барање до известувачот за дополнителни информации и/или документи дадени во Прилог III, Дел 3 од овој правилник;

(5) Се смета дека известувањето е комплетно кога Министерството односно надлежниот орган во земјата за прифаќање на отпадот издава потврда до известувачот дека образецот за известување и товарниот лист се примени и се комплетни и дека сите побарани информации и документи се доставени од страна на известувачот (во понатамошниот текст: потврда за прием).

(6) Министерството потврдата за прием на овој член ја издава со пополнување на полето 19 односно полето 20 во образецот за известување од Прилог I од овој правилник и враќање на така пополнетиот образец за известување на известувачот.

(7) Министерството потврдата за прием на овој член ја доставува со копија на образецот за известување до надлежните органи во земјите за прифаќање, транзит и испраќање (во натамошниот текст: засегнати надлежни органи) кои се вклучени во движењето на пратката на отпад во рок од седум дена од денот на издавањето на истата.

Член 9

Договор меѓу известувачот и примачот на пратката со отпад

(1) Министерството нема да одобри пратка на отпад доколку не е приложен договор меѓу известувачот и примачот на отпад за преработка или отстранување на договорениот отпад, кој особено треба да содржи одредби за:

1. известувачот да го врати назад на свој трошок отпадот, доколку испораката, преработката или отстранувањето на отпадот не се завршени на начин на кој е планирано или пратката на отпад е прогласена за нелегална согласно членовите 24 и 25 од овој правилник;
2. известувачот да обезбеди преработка на отпадот и негово безбедно отстранување;
3. известувачот да обезбеди привремено складирање на пратката на отпад доколку отпадот не може да прими, преработи или отстрани на начин или во место како што е првично планирано и наведено во образецот за известување односно во образецот даден во Прилог VII кој е составен дел на овој правилник;
4. примачот да го преработи или отстрани отпадот, доколку истиот претставува нелегална пратка во согласност со член 25 од овој правилник;
5. примачот да обезбеди потврда дека отпадот е преработен или отстранет согласно условите дадени во известувањето, од инсталацијата во која се вршела преработката или отстранувањето на отпадот и
6. отпадот кој е наменет за привремена преработка и отстранување во инсталацијата за преработка или отстранување известувачот да обезбеди потврда дека отпадот е преработен или отстранет согласно условите дадени во известувањето и условите утврдени во овој правилник и примачот да поднесе известување до почетниот надлежен орган во почетната земја на испраќање доколку привремената преработка или отстранувањето се одвивале во повеќе земји.

(2) Во договорот од став (1) на овој член треба да се уредат и обврските за примачот кога пратката отпад или нејзината преработка не може да се заврши на начин на кој е планиран или кога пратката на отпад е прогласена како нелегална пратка на отпад, или, кога известувачот не е во состојба да ја изврши испораката на пратката на отпад или да ја заврши нејзината преработка (на пример, известувачот е несолвентен):

Член 10

Банкарска гаранција или соодветно осигурување

(1) За сите пратки на отпад за кои е потребно претходно писмено известување и дозвола се обезбедува банкарска гаранција или соодветно осигурување кои се активираат во случаи кога се утвредило дека:

1. испорачувањето, преработката или отстранувањето не може да бидат целосно завршени како што е планирано и утврдено во образецот за известување и

2. испорачувањето, преработката или отстранувањето е нелегално.

(2) Банкарската гаранција или соодветното осигурување се обезбедуваат од страна на известувачот или од друго физичко или правно лице во негово име и истите треба да бидат обезбедени во времето на поднесување на образецот за известување.

(3) Банкарската гаранција односно соодветното осигурување треба да важат и да ги покријат трошоците поврзани со испораката на отпад и завршувањето на преработката или отстранувањето, вклучително и привремените и финалните операции на преработка или отстранување поврзани со пратката на отпадот, како и трошоците за складирање на отпад до 90 дена.

(4) Во случај кога надлежниот орган за испраќање е Министерството, банкарската гаранција или соодветното осигурување ги одобрува со одобрување на образецот за известување односно со пополнување на полето 19 и/или полето 20 во образецот за известување од Прилог I од овој правилник.

(5) Во случај кога Министерството е надлежен орган за прифаќање на пратката отпад, може да побара и дополнителна банкарска гаранција или соодветно осигурување, доколку утврди дека првичната банкарска гаранција односно првичното соодветно осигурување не ги покрива сите трошоци од став (3) на овој член.

(6) Во случаите од став (4) на овој член, одобрувањето на банкарската гаранција или осигурувањето од Министерството не го исклучува правото на надлежниот орган за прифаќање од друга држава да побара дополнителна банкарска гаранција или соодветно осигурување.

(7) Банкарската гаранција или соодветното осигурување се ослободува од страна на Министерството кога тоа ќе ја прими потврдата од инсталацијата дека привремените или финалните операции на преработка или отстранување на отпадот се извршени односно го добие назад товарниот лист во кој уредно се пополнети полињата 18 и 19 од Прилог II од овој правилник.

(8) Во случај на завршени привремени операции на преработка или отстранување на отпад, секоја натамошна пратка кон инсталацијата за финална преработка или отстранување на отпад треба да биде опфатена со нова банкарска гаранција или соодветно осигурување, освен доколку надлежниот орган за прифаќање се изјасни дека нова банкарска гаранција или соодветно осигурување не се потребни.

(9) Наплатата на банкарската гаранција или соодветното осигурување се врши во случај кога е утврдена нелегална пратка на отпад согласно членовите 24 и 25 од овој правилник, а во согласност со прописите за извршување.

(10) Во случај на општо известување кое опфаќа повеќе пратки на отпад согласно член 17 од овој правилник, може да се обезбеди банкарска гаранција или соодветно осигурување само за одделна пратка на отпад.

(11) Во случаите од став (10) на овој член, кога се врши увоз на отпад во Република Македонија, банкарската гаранција или соодветното осигурување се доставуваат до Министерството кога се поднесува барањето за дозвола за увоз на отпад, односно кога започнува испораката на одделната пратка за која банкарската гаранција или соодветното осигурување се однесува.

Член 11

Доставување на известувањето од страна на надлежниот орган за испраќање на пратката со отпад

(1) Во случај на извоз или увоз на отпад од/во Република Македонија известувачот треба, пред да го изврши извозот односно увозот, да достави образец за известување согласно член 8 од овој правилник до Министерството.

(2) Министерството задржува примерок од образецот за известување и со него доставените документи и доколку нема забелешки по истото, треба во рок од седум работни дена сметано од наредниот ден од денот на приемот на образецот за известување по пополнување на образецот согласно член 8 став (5) од овој правилник, да достави еден оригинал до надлежниот орган за прифаќање и копии до секој надлежен орган за транзит, како и да го извести известувачот за извршеното доставување на образецот за известување.

(3) Доколку образецот за известување не е правилно пополнет или недостасуваат одделни информации и/или документи, Министерството во рок од пет работни дена од приемот на образецот за известување ќе ги побара информациите и/или документите од известувачот.

(4) По приемот на бараните информации и/или документи од став (3) на овој член, Министерството во рок од три работни дена постапува согласно став (2) од овој член.

(5) Во случај на извоз на отпад од Република Македонија, откако образецот за известување уредно ќе биде пополнет, Министерството може да одлучи да не продолжи со доставувањето на образецот за известување согласно став (2) на овој член, доколку добие приговор за пратката на отпад во согласност со членовите 15 и 16 од овој правилник, при што е должно во рок од три дена да го информира известувачот за својата одлука и за причините.

(6) Доколку Министерството, во рок од 30 дена од приемот на образецот за известување, не го достави истиот на начин утврден во став (2) на овој член, треба да достави образложение до известувачот доколку известувачот го побара тоа.

(7) Министерството не треба да достави образложение до известувачот согласно став (6) на овој член, доколку известувачот не ги достави бараните информации или документација, согласно став (3) на овој член.

Член 12

Издавање на потврда за прием на известувањето

(1) Во случај кога Министерството ќе добие известување од страна на надлежниот орган за испраќање на пратка на отпад од друга држава, со кое надлежниот орган бара дополнителни информации и документација согласно член 8 став (2) точка 4 од овој правилник, Министерството треба во рок од пет работни дена од денот на приемот на известувањето да ги побара информациите и/или документи од известувачот и за тоа да ги информира сите засегнати надлежни органи кои се вклучени во преносот на пратката на отпад.

(2) Известувачот треба во рок од пет работни дена од приемот на барањето од Министерството самиот или преку надлежниот орган за испраќање да ги обезбеди потребните информации и/или документи побарани согласно став (1) на овој член.

(3) Кога Министерството ќе ги добие потребните информации и/или документи согласно став (2) на овој член, треба да изврши Потврда за прием со пополнување на поле бр. 19 односно поле 20 во образецот за известување и да достави копија до известувачот и до сите засегнати надлежни органи согласно член 11 став (2) од овој правилник.

(4) Потврдата за прием на образецот за известување од став (3) на овој член, Министерството ја испраќа во рок од пет работни дена по приемот на уредно пополнет образец за известување.

(5) Доколку во рок од 30 дена од приемот на образецот за известување Министерството не го потврди приемот на известувањето на начин утврден во став (4) на овој член, треба да достави образложение до известувачот, доколку истиот го побара тоа.

Член 13

Издавање на согласност од страна на надлежните органи

(1) Во случај кога Министерството ќе добие Потврда за прием на известувањето од страна на надлежниот орган на трета држава за прифаќање на пратки на отпад за извоз или транзит од/низ Република Македонија, во рок од 30 дена треба да испрати согласност или приговор во писмена форма во однос на пратката на отпад и тоа како:

1. безусловна согласност;
2. условена согласност согласно член 15 од овој правилник или
3. приговор во согласност со членовите 15 и 16 од овој правилник.

(2) Министерството, во случај на транзит на пратки на отпад може да смета дека е дадена премолчена согласност од надлежниот орган за транзит доколку не добие условена согласност или приговор во рок од 30 дена од денот кога ја има доставено потврдата за прием на образецот за известување согласно член 8 став (7) од овој правилник.

(3) Министерството согласностите, односно приговорот од став (1) на овој член, ги доставува и до известувачот и до надлежниот орган за прифаќање или транзит, во рок од седум дена од денот на нивото издавање со потребните копии од известувањето.

(4) Министерството ја потврдува својата согласност или приговор со ставање на соодветен печат, потпис, датум и пополнување на поле бр. 20 односно поле 21 во образецот за известување од Прилог I од овој правилник.

(5) Согласност за планираната пратка на отпад има важност една календарска година по нејзиното издавање.

(6) Премолчената согласност за планираната пратка истекува една календарска година по истекот на рокот од ставот (3) на овој член.

(7) По исклучок од став (5) од овој член, заради заштитата на здравјето на луѓето и животната средина поради барање на еден или повеќе засегнати надлежни органи, Министерството може да побара рокот од ставовите (5) и (6) на овој член да биде пократок.

(8) Планираната пратка на отпад може да се испрати единствено по исполнување на барањата од член 20 став (2) точки 1, 2 и 3 од овој правилник и согласно ставовите (1), (2), (3), (4), (5) и (6) на овој член.

(9) Постапките на преработка или отстранување на примената пратка отпад треба да се завршат не подоцна од една календарска година од приемот на отпад во инсталацијата, освен во случај кога од страна на сите засегнатите надлежни органи е наведен пократок рок.

(10) Министерството може да ја повлече согласност доколку утврди дека:

1. составот на отпадот не е идентичен со наведениот во образецот за известување;
2. не се исполитувани условите за испорака на пратката отпад;
3. отпадот не е преработен или отстранет во согласност со дозволата на инсталацијата во која се вршат споменатите активности и

4. отпадот е, или бил испратен, преработен или отстранет на начин кој не е во согласност со доставените информации наведени или додадени во образецот за известување од Прилог I од овој правилник или товарниот лист.

(11) За секое повлекување на согласноста, Министерството треба писмено да го извести известувачот, како и да достави копии од истото до примачот и до сите засегнати надлежни органи на другите држави низ кои се вршел транзит или прием на отпадот.

Член 14

Испорака на отпад поврзани со дадената согласност

(1) Министерството при издавањето на согласноста согласно член 13 став (1) на овој правилник ќе побара од известувачот, транспортот на пратката на отпад да се врши согласно прописите за транспорт на отпад во Република Македонија, како и согласно обврските од ратификуваните меѓународни договори за транспорт на отпад.

(2) Министерството може да побара нова банкарска гаранција или соодветно осигурување кога банкарската гаранција или соодветното осигурување не се примени најдоцна пред почетокот на транспорт на пратката на отпад, согласно член 10 од овој правилник.

(3) Министерството своите барања од ставовите (1) и (2) од овој член ги нотира во образецот за известување, или се додаваат кон истиот.

(4) Министерството може да побара од известувачот инсталацијата која го прима отпадот во Република Македонија да води редовна евиденција за влезот, излезот и/или количината на отпадот и за соодветните операции на преработка или отстранување коишто ги спроведува известувачот.

(5) Министерството може да побара од известувачот евиденцијата од став (4) на овој член да му биде доставена на негово барање во рок од 30 дена од денот на добивањето на барањето, како и истата да биде потпишана од одговорното лице во инсталацијата.

Член 15

Приговори на пратките отпад наменети за отстранување

(1) Кога образецот за известување е поднесен за планирана пратка на отпад која е наменета за отстранување, Министерството може да поднесе приговор на образец кој е даден во Прилог IX кој е составен дел на овој правилник доколку смета дека:

1. планираната испорака на отпадот или отстранувањето нема да се одвива во согласност со принципот на блискост и согласно хиерархијата на отпад, како и доколку не е во согласност со Законот за управување со отпад и прописите од областа на заштитата на животната средина, јавниот ред и безбедност и заштита на здравјето на луѓето или

2. известувачот или примачот претходно биле прогласени за виновни за нелегална пратка отпад или други нелегални дејствија поврзани со заштитата на животната средина. Во овој случај, Министерството може да одбие увоз или извоз на пратка на отпад која вклучува вакви лица или

3. известувачот или инсталацијата, при претходни пратки на отпад не ги исполнувале барањата за привремено складирање и привремен третман и финалните операции на преработка или отстранување како што е наведено во членовите 19 и 20 од овој правилник или

4. треба да го искористи своето право што произлегува од член 4 став 1 од Базелската конвенција за забрана на увоз на опасен отпад и отпад од листата дадена во Прилог III на истата или

5. планираната пратка или отстранувањето на отпад не се во согласност со меѓународните обврски на Република Македонија преземени со склучен билатерален или мултилатерален договор од областа на заштитата на животната средина и управувањето со отпадот или

6. планираната пратка или отстранувањето на отпад не се во согласност со Законот за управување со отпад, земајќи ги предвид географските околности или потребата од постоење на специфични инсталации кои треба да исполнат посебни технолошки услови за преработка или за отстранување на определени видови отпад и тоа:

(а) со цел да се имплементира принципот на самодоволност согласно законодавството на Република Македонија;

(б) во случај кога инсталациите треба да отстрануваат отпад од поблизок извор и надлежниот орган за прифаќање му дал приоритет на ваквиот отпад;

(в) со цел да се осигура дека пратките на отпад се во согласност со плановите за управување со отпад;

7. дека со отпадот ќе се постапува во инсталации кои имаат интегрирана еколошка дозвола, но за кои не се применуваат најдобро достапните техники или

8. дека отпадот е мешан комунален отпад собран од домаќинства (отпад 20 03 01 од Листата на видови на отпад) или

9. дека со отпадот нема да се постапува во согласност со стандардите за заштита на животната средина при отстранувањето на отпадот.

(2) Министерството може да определи рок кој не може да биде пократок од 30 дена, ниту подолг од 90 дена, во кој рок известувачот може да ги отстрани пречките кои се наведени во приговорот.

(3) Министерството во рок од 30 дена од денот кога ќе добие известување од известувачот дека се острани пречките заради кои е даден приговорот од став (1) на овој член може да даде согласност и за тоа да го извести известувачот и сите засегнати надлежни органи на другите држави.

(4) Доколку пречките не се отстранети во рокот од став (2) на овој член, образецот за известување ќе се смета дека не е ни поднесен. Доколку известувачот сепак има намера да ја изврши испораката на отпад, треба да поднесе нов образец за известување.

Член 16

Приговори на пратките отпад наменети за преработка

(1) Кога образецот за известување е поднесен за планирана пратка на отпад која е наменета за преработка, Министерството може да поднесе приговор на образец кој е даден во Прилог IX од овој правилник доколку смета дека:

1. планираната испорака на отпадот или преработувањето нема да се одвива во согласност со принципот на блискост и согласно хиерархијата на отпад, и доколку не е во согласност со Законот за управување со отпад и прописите за заштита на животната средина, јавниот ред и безбедност и заштита на здравјето на луѓето и/или

2. планираната преработка во случај на извоз на отпад нема да биде во согласност со законодавство на земјата-примач од областа на заштитата на животната средина и природата, како и кога преработката на отпадот ќе се врши во инсталација која има пониски стандарди за третман за соодветен отпад од оние во Република Македонија, внимавајќи притоа да не дојде до нарушување на конкурентноста на пазарот и/или

3. известувачот или примачот претходно биле прогласени за виновни за нелегална пратка отпад или други нелегални дејствија поврзани со заштитата на животната средина. Во овој случај, Министерството може да одбие увоз или извоз на пратка на отпад која вклучува вакви лица и/или

4. известувачот или инсталацијата, при претходни пратки на отпад не ги исполниле барањата за привремено складирање и привремен третман и финалните операции на преработка или отстранување на отпад, како што е наведено во членовите 19 и 20 од овој правилник и/или

5. планираната пратка или преработка на отпад не се во согласност со меѓународните обврски на Република Македонија од областа на заштитата на животната средина и природата, преземени со склучен ратификуван билатерален или мултилатерален договор и/или

6. односот на обновливиот и необновливиот отпад, проценетата вредност на материјалите кои се конечно обновени или трошоците за обновување и трошоците за отстранување на необновливите делови не ја оправдуваат преработката, имајќи ги предвид висината на трошоците и/или заштитата на животната средина и/или

7. испратениот отпад е наменет за отстранување, а не за преработка и/или

8. отпадот се преработува во инсталација која има добиено интегрирана еколошка дозвола, но која не ги применува најдобрите достапни техники и/или

9. отпадот нема да се третира во согласност со прописите за управување со отпадот и стратешките плански документи на земјата на прифаќање кои се однесуваат на рециклирање и повторна употреба на отпадот.

(2) Министерството може да определи рок кој не може да биде пократок од 30 дена ниту подолг од 90 дена во кој рок известувачот може да ги отстрани пречките кои се наведени во приговорот.

(3) Министерството во рок од 30 дена од денот кога ќе добие известување од известувачот дека се отстранети пречките заради кои е даден приговорот од став (1) на овој член може да даде согласност и за тоа да го извести известувачот и засегнатите надлежни органи на другите држави.

(4) Доколку пречките не се отстранети во рокот од став (2) на овој член, образецот за известување ќе се смета дека не е ни поднесен. Доколку известувачот сепак има намера да ја изврши испораката, за тоа треба да поднесе нов образец за известување.

Член 17

Општо претходно писмено известување

(1) Известувачот може да поднесе образец за известување како општо известување со кое ќе опфати неколку пратки на отпад, доколку секоја од пратките на отпад:

1. содржи отпад со слични хемиски и физички карактеристики;

2. се испраќа до ист примач и иста инсталација за преработка или отстранување и

3. се испраќа по иста рута наведена во известувањето.

(2) Доколку поради непредвидливи настани, истата рута на движење на пратката на отпад не може да се користи, известувачот треба да ги информира сите засегнати надлежни органи во најкраток можен рок и доколку е возможно, уште пред пратката да биде испратена.

(3) Кога измените во рутата се познати пред почеток на испраќањето и вклучува други надлежни органи, освен оние кои се наведени во општото известување, треба да се поднесе нов образец за известување до сите засегнати надлежни органи.

(4) Министерството може во случај на општо известување да стави обврска за последователно доставување на дополнителни информации за секоја пратка од страна на известувачот, согласно член 8 став (4) од овој правилник.

Член 18

Пред-согласност на инсталации за преработка

(1) Министерството може да одобри пратка на отпад доколку известувачот приложи пред-согласност на образец кој е даден во Прилог VIII кој е составен дел од овој правилник издаден од надлежен орган на друга држава односно образец кој е даден во Прилог X издаден од Министерството кој е составен дел на овој правилник.

(2) Пред-согласноста од став (1) на овој член известувачот ја доставува заедно со образецот за известување.

(3) Министерството може да даде приговор на пред-согласноста во рок од седум дена од денот на приемот на образец кој е даден во Прилог IX табела 3 од овој правилник.

Член 19

Дополнителни одредби кои се однесуваат на привремена преработка и операции на отстранување

(1) Кога пратките отпад се наменети за привремена преработка или операции на отстранување, сите инсталации кои ќе ги извршат овие операции како и оние наменети за финална преработка и отстранување треба да бидат назначени во образецот за известување.

(2) Министерството може да даде согласност за ваква пратка само ако нема основи за поднесување на приговори во согласност со членовите 15 и 16 од овој правилник.

(3) Во рок од три дена од приемот на отпадот во инсталацијата за привремена преработка или операции на отстранување, известувачот треба да обезбеди писмена потврда дека отпадот е примен.

(4) Потврдата од став (3) на овој член треба да се издаде со пополнување на полето број 18 од товарниот лист или потврдата да биде додадена на товарниот лист. Инсталацијата треба да испрати најмалку една заверена копија од образецот односно од потврдата, до известувачот и до сите засегнати надлежни органи.

(5) Во рок од 30 дена, но не подолго од една календарска година, или доколку е определен пократок рок од надлежниот орган за прифаќање по приемот на отпадот, инсталацијата треба да издаде потврда за спроведената привремена преработка и спроведените операции на отстранување на отпадот.

(6) Потврдата од став (5) на овој член треба да се издаде со пополнување на полето број 19 од товарниот лист или може да биде додадена на товарниот лист. Инсталацијата треба да испрати потпишани копии од товарниот лист кој ја содржи потврдата до известувачот и до сите надлежни органи.

(7) Инсталацијата која ја врши привремената преработка или операциите на отстранување и го доставува отпадот на друга инсталација за исти последователни операции или финални операции во земјата на прифаќање, треба да добие потврда од таа инсталација дека последователните операции се спроведени во рок не подолг од една календарска година од испораката на отпадот, или пократок рок определен од засегнатите надлежни органи.

(8) Инсталацијата од став (7) на овој член треба во рок од три дена од денот на добивање на потврдата да ја испрати истата до известувачот и до сите засегнати надлежни органи, идентификувајќи ги пратките на отпад за кои оваа потврда се однесува.

Член 20

Барања кои следат по согласноста за испраќање

(1) По давањето на согласност за пратката на отпад од страна на Министерството, или во случај на општо известување, сите правни или физички лица кои вршат транспорт на пратката на отпад треба да го пополнат и потпишат товарниот лист во назначените полиња, и да задржат примерок од секоја пратка на отпад за себе.

(2) Пред да започне транспортот на отпадот известувачот треба да обезбеди исполнување на следниве барања:

1. пополнување на товарниот лист од страна на известувачот: откако известувачот ќе ја добие согласноста од надлежните органи за испраќање, прифаќање или транзит на пратки на отпад или во однос на надлежните органи за транзит може да се претпостави премолчената согласност, известувачот го внесува вистинскиот датум на тргување на пратката и целосно го пополнува товарниот лист;

2. претходно доставување на информација за вистинскиот почеток на пратката при што известувачот испраќа потпишани примероци од пополнетиот товарен лист согласно точка 1 од овој став, до сите засегнати надлежни органи и до примачот најмалку три работни дена пред почетокот на испраќањето;

3. да поседува документи кои го придружуваат секој транспорт: товарниот лист и копии од образецот за известување кои ги содржат писмената согласност и условите дадени од засегнатите надлежни органи. Известувачот задржува копија од товарниот лист. Товарен лист се задржува и во инсталацијата која го прима отпадот;

4. писмена потврда за прием на отпадот од страна на инсталацијата и/или примачот: во рок од три дена од приемот на отпадот, инсталацијата/примачот обезбедува писмена потврда дека отпадот е примен и

5. потврда за финална преработка или отстранување од страна на инсталацијата: во најкус можен рок, но не подоцна од 30 дена по завршување на активност за финална преработка или отстранување и не подоцна од една календарска година, или во покус рок доколку е определен од надлежен орган, по приемот на отпадот, инсталацијата треба да потврди дека финалната операција е завршена.

Член 21

Промени на пратката по добивање на согласноста

(1) Кога важни промени се вршат во податоците и условите на пратката за отпад за која е добиена согласност, вклучувајќи и промени во планираното количество на отпад, рутата, датумот на пратката или за транспортерот, известувачот веднаш ги информира засегнатите надлежни органи и примачот, а кога тоа е можно и пред почетокот на испраќањето.

(2) Во случај од став (1) на овој член се поднесува нов образец за известување, освен доколку засегнатите надлежни органи сметаат дека предложените промени не бараат ново известување.

(3) Кога во случај од став (1) на овој член се вклучуваат засегнати надлежни органи различни од оние известени со почетниот образец за известување, се поднесува нов образец за известување.

Член 22

Видови на отпад и обрасци кои го придружуваат при постапка на барање на општи информации

(1) Правното лице кое ја врши испораката на пратка на отпад од член 7 од овој правилник, како известувач треба до Министерството да достави образец даден во

Прилог VII од овој правилник, кој треба да ја придружува пратката во текот на целиот транспорт, како и да приложи договор од член 9 од овој правилник.

(2) Образецот даден во Прилог VII од овој правилник треба да е потпишан од лицето кое ја врши испораката пред пратката да се испрати, како и да биде потпишан од примачот и инсталацијата за преработка или од лабораторијата од кога пратката ќе се прими од нивна страна.

(3) Договорот од член 9 од овој правилник треба да важи кога започнува транспортот на пратката.

(4) Министерството може да достави приговор, до известувачот кој има намера да врши испораката на пратката на отпад, на информациите доставени во образецот од Прилог VII од овој правилник во рок од три работни дена од денот на приемот на образецот. Доколку во овој рок Министерството не достави приговор се смета дека министерството премолчано се согласува со доставените информации и го одобрува извршувањето на пратката.

(5) Доколку Министерството нема приговор на информациите дадени во образецот од Прилог VII од овој правилник како и на договорот од став (3) на овој член, во рок од три работни дена треба да издаде согласност на образец кој е даден во Прилог XI од овој правилник.

(6) На барање од засегнатите надлежни органи правното лице што ја реализира пратката или примачот треба да обезбеди примерок од договорот од став (3) на овој член.

(7) Засегнатите надлежни органи согласно својата надлежност може да бараат информации за пратката на отпад од став (1) на овој член, заради инспекција, контрола на спроведувањето, планирање и за статистички цели.

(8) Информациите наведени во образецот од став (1) на овој член се сметаат за доверливи, доколку така се определени во договорот од член 9 од овој правилник.

(9) Царинскиот службеник нема да одобри извоз на отпад од член 7 од овој правилник, доколку пратката на отпад не е придружена со обрасците дадени во Прилозите VII и XI од овој правилник.

(10) Доколку на Царинскиот службеник не му бидат приложени обрасците дадени во Прилозите VII и XI од овој правилник, царинскиот службеник треба веднаш за пратката да го извести Државниот инспекторат за животна средина и да го одбие спроведување на извозот сè до обезбедувањето на обрасците дадени во Прилозите VII и XI од овој правилник.

Член 23

Забрана за мешање на отпад при испраќање

Од почетокот на испраќањето до моментот на приемот на отпадот во инсталацијата за преработка или отстранување, како што е предвидено во образецот за известување, отпадот не смее да се меша со други видови отпад.

Член 24

Враќање на отпадот кога испраќањето не било спроведено како што било планирано

(1) Кога кој било од засегнатите надлежни органи забележи дека испраќањето на отпадот, вклучувајќи ја преработката и отстранувањето, не можат да се спроведат според планираното, во согласност со образецот за известување, товарниот лист и/или договорот од член 9 на овој правилник, треба веднаш да го информира надлежниот орган за испраќање на образец кој е даден во Прилог IX табела 4 од овој правилник.

(2) Кога инсталацијата за преработка или отстранување ќе го одбие примањето на пратката, треба веднаш да го извести надлежниот орган за прифаќање.

(3) Надлежниот орган за испраќање треба да осигура дека освен за случаите од став (5) на овој член, отпадот кој е во прашање се враќа во надлежниот на органот за испраќање или во државата на испраќање од страна на известувачот или ако тоа е непрактично од самиот надлежен орган или од правно или физичко лице назначено од надлежниот орган на испраќање.

(4) Дејствието од став (3) на овој член треба да се спроведе во рок од 90 дена, или во рок за кој се договори засегнатите надлежни органи, откако надлежниот орган за испраќање дознал или бил писмено известен од надлежните органи за прифаќање или транзит, или од други засегнати надлежни органи дека таа пратка не може да биде спроведена.

(5) Обврската за враќање на отпадот од став (3) на овој член нема да се применува ако надлежните органи за испраќање, транзит и прифаќање на отпадот вклучени во отстранувањето односно преработката на отпадот, се задоволни со тоа отпадот да биде отстранет или преработен на алтернативен начин во државата на прифаќање или на друго место од страна на известувачот или ако е непрактично, од самиот надлежен орган за испраќање или од правно или физичко лице назначено од него.

(6) Обврската за враќање на отпадот од став (3) на овој член нема да се применува ако испратениот отпад, при работа на инсталацијата за преработка или отстранување, е неповратно измешан со други видови отпад пред засегнатиот надлежен орган на испраќање да биде запознаен со тоа. Таквата мешавина ќе биде преработена или отстранета на алтернативен начин во согласност со став (5) на овој член.

(7) Во случај на враќање на отпадот како што е предвидено со став (3) на овој член, известувачот треба да поднесе нов образец за известување или образец од Прилог VII од овој правилник, освен ако засегнатите надлежни органи се согласат дека правилно пополнетото барање за враќање на отпадот од почетните надлежни органи за испраќање, е доволно.

(8) Ниту еден засегнат надлежен орган не треба да се спротивстави или да приговара на враќањето на отпадот од пратка која не може да се испорача за операција на отстранување или преработка.

(9) Во случај на алтернативен начин на прифаќање од став (5) на овој член, треба да биде поднесено нов образец за известување односно образец од Прилог VII од овој правилник од првичниот известувач или ако е непрактично, од кое било друго правно или физичко лице како известувач, или ако е непрактично од првичниот надлежен орган за испраќање или од правно или физичко лице во негово име.

(10) Обрасците од став (9) на овој член ги поднесува известувачот до надлежниот орган за испраќање на првичната држава за испраќање.

(11) Во случај на алтернативен начин на преработка или отстранување од став (5) на овој член кога испраќањето се врши во првичната држава на прифаќање, нема да биде потребно поднесување на нови обрасци од став (9) на овој член. Во овој случај, првичниот известувачот треба да достави барање за алтернативен начин на испраќање и прифаќање до надлежниот орган за испраќање и прифаќање.

(12) Ако не треба да биде поднесени нови обрасци согласно став (7) или став (11) на овој член, треба да биде составен нов товарен лист од првичниот известувач или ако е непрактично, од кое било друго физичко или правно лице во улога на известувач или ако е непрактично, од првичниот надлежен орган за испраќање или од правно или физичко лице во негово име.

(13) Ако се поднесени нови обрасци од став (9) на овој член од првичниот надлежен орган за испраќање во согласност со став (7) или став (11) на овој член, нема да биде потребна банкарска гаранција или соодветно осигурување.

(14) Обврската на известувачот и дополнителната обврска на државата за испраќање да го врати отпадот назад или да посредува за алтернативен начин на преработка, треба да заврши кога инсталацијата ќе ја издаде потврдата за финална преработка или отстранување на отпадот. Во случаи на привремена преработка или операции на отстранување на пратката на отпад, обврската на земјата на испраќање завршува кога инсталацијата издава потврда за завршената операција.

(15) Доколку инсталацијата издаде потврда за преработка или отстранување на отпадот на начин кој ќе резултира со нелегална пратка, соодветно се применуваат членовите 9, 10 и 25 од овој правилник.

(16) Кога во некоја од државите чиј засегнат надлежен орган учествувал во постапката за одобрување на пратката за отпад ќе се открие пратка отпад која не може да се преработи или отстрани, засегнатиот надлежниот орган од државата каде што отпадот е откриен е одговорен да обезбеди решенија за безбедно складирање на отпадот во очекување на неговото враќање или финална преработка или отстранување.

Член 25

Враќање на отпадот при нелегална испорака на отпад

(1) Кога службено лице на орган на државна управа во текот на извршување на своите законски овластувања ќе открие нелегална испорака на отпад, односно ќе открие пратка на отпад која не ги исполнува барањата утврдени во овој правилник, треба веднаш да го известат Државниот инспекторат за животна средина.

(2) Во случаите од став (1) на овој член, Државниот инспектор за животна средина треба веднаш да определи мерка за враќање на отпадот во земјата на испраќање, одземање и/или чување на отпадот согласно Законот за управување со отпад и Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка.

(3) За преземените мерки од став (2) на овој член Државниот инспектор за животна средина ја известува Управата за животна средина.

(4) Врз основа на известувањето од став (3) на овој член, Управата за животна средина веднаш ги известува засегнатите надлежни органи на државите вклучени во нелегалната испорака на отпад на образец од Прилог IX табела 4 од овој правилник и ќе побара од одговорниот известувач или примач да започне постапка за враќање на испораката на отпадот во земјата испраќач.

(5) Ако нелегалната испорака на отпад е одговорност на известувачот, надлежниот орган на испраќање ќе обезбеди дека отпадот е:

1. вратен од страна на известувачот или, доколку не е поднесен образец за известување, има доставено образец од Прилог VII од овој правилник;

2. вратен од известувачот на начин со кој се исполнети законските барања за постапување со отпад, или доколку не е практично;

3. вратен од самиот надлежен орган на испраќање или од физичко или правно лице во негово име, или, доколку не е практично;

4. преработен на алтернативен начин или е отстранет во земјата на прифаќање или испраќање од страна на надлежен орган на испраќање или од физичко или правно лице во негово име, или доколку не е практично;

5. преработен на алтернативен начин или е отстранет во друга земја од страна на надлежен орган на испраќање или од физичко или правно лице во негово име доколку се согласни сите засегнати надлежни органи.

(6) Дејствието од став (5) на овој член треба да се спроведе во рок од 30 дена од денот на откривањето на нелегалната пратка на отпад или во рок кој претходно бил договорен од засегнатите надлежни органи откако надлежниот орган за испраќање ќе дознае или ќе биде писмено известен од надлежните органи за прифаќање или од надлежниот орган за транзит за нелегалната пратка.

(7) Во случај на враќање како што е предвидено во став (5) точки 1, 2 и 3 од овој член, треба да биде поднесено нов образец за известување односно образец од Прилог VII од овој правилник, освен ако засегнатите надлежни органи се согласат дека правилно пополнетото барање од првичниот надлежен орган за испраќање е доволно.

(8) Новите обрасци од став (7) на овој член треба да бидат поднесени од лицето или органот од став (5) точки 1, 2 и 3 на овој член по тој редослед.

(9) Ниту еден засегнат надлежен орган не смее да се спротивстави или да приговара на враќањето на отпадот кој е предмет на нелегална испорака. Во случај на алтернативен начин на преработка или отстранување како што е предвидено со став (5) точки 4 и 5 на овој член, новите обрасци од став (7) на овој член треба да бидат поднесени од првичниот надлежен орган за испраќање или од правно или физичко лице во негово име, освен ако засегнатите надлежни органи се согласат дека уредно пополнетото барање од првичниот надлежен орган за испраќање е доволно.

(10) Ако нелегалната испорака на отпад е одговорност на примачот, надлежниот орган за прифаќање треба да осигура дека таквиот отпад е отстранет или преработен на начин на кој нема да ја загрозува животната средина:

1. од страна на примачот, или ако тоа е непрактично

2. од страна на самиот надлежен орган за прифаќање или од физичко или правно лице во негово име.

(11) Преработката или отстранувањето од став (10) на овој член треба да се спроведе во рок од 30 дена од денот на откривањето на нелегалната пратка на отпад, или во рок за кој се договориле засегнатите надлежни органи откако надлежниот орган за прием ќе дознае или ќе биде писмено известен од надлежниот орган за испраќање или од надлежниот орган за транзит за нелегалната пратка и причините за тоа. Засегнатите надлежни органи треба да соработуваат, ако е потребно, во преработката или отстранувањето на отпадот.

(12) Ако не се поднесени нови обрасци од став (7) на овој член обрасците треба да бидат пополнети од лицето кое е одговорно за враќање на отпадот, или ако тоа е непрактично, од првичниот надлежен орган за испраќање.

(13) Ако се поднесени нови обрасци од член (7) на овој член од првичниот надлежен орган за испраќање, нема да биде потребна нова банкарска гаранција или соодветно осигурување.

(14) Во случај кога одговорноста за нелегалната испорака на отпад не може да се препише ниту на сметка на известувачот ниту на примачот, засегнатите надлежни органи треба да соработуваат за да осигураат дека отпадот е преработен или отстранет на начин кој не ја загрозува животната средина и здравјето на луѓето.

(15) Во случај на привремена преработка или операцијата на отстранување, кога нелегална испорака на отпад е откриена по завршување на активностите за преработка, земјата на испраќање треба да го врати отпадот или изнајде алтернативно решение за негово безбедно преработување или отстранување, при што ќе се смета дека постапката за пратката на отпад е завршена кога инсталацијата ќе издаде потврда согласно член 19 ставови (5) и (6) од овој правилник. Доколку инсталацијата издаде потврда за преработка или отстранување на начин кој ќе резултира со нелегална испорака на отпад, се применува член 10 од овој правилник.

(16) Кога во некоја од државните чиј засегнат надлежен орган учествувал во постапката за одобрување на пратката за отпад ќе се открие нелегална испорака на отпад надлежниот орган од државата каде што отпадот е откриен е одговорен да обезбеди решенија за безбедно складирање на отпадот во очекување на негово враќање или финална преработка или отстранување.

(17) Во случај на нелегална испорака на отпад, лицето кое ја спроведува испораката на отпад ги има истите обврски поврзани со нелегалната пратка на отпад како и известувачот.

Член 26

Постапка за извоз на отпад од Република Македонија

(1) За издавање на дозвола за извоз на отпад од член 6 од овој правилник, правното лице треба да поднесе барање до Министерството согласно член 106 ставови (5) и (6) од Законот за управување со отпад дадено во Прилог XII кој е составен дел на овој правилник.

(2) Во прилог на барањето од став (1) на овој член извозникот е должен да ги достави следните документи:

1. Документите кои докажуваат дека се исполнети условите за издавање на дозвола согласно член 106 ставови (5) и (6) од Законот за управување со отпадот и

2. Уплатница за уплатена административна такса.

(3) Министерството ги издава образецот за известување и товарниот лист како и нивните прилози по барање на известувачот во печатена и/или електронска верзија на македонски и англиски јазик во рок од 15 дена од денот на приемот на Потврдата за прием на известувањето од страна на надлежен орган на трета држава за прифаќање на пратка на отпад за извоз од Република Македонија утврдена во член 13 став (1) од овој правилник.

(4) Правно лице од став (1) на овој член како известувач од Република Македонија пополнува образец за известување и товарниот лист со бараните документи во прилог.

(5) Кон барањето од став (1) на овој член се доставува и договорот помеѓу известувачот-извозникот од Република Македонија и примачот на пратката отпад согласно член 9 од овој правилник и банкарска гаранција или соодветно осигурување согласно член 10 од овој правилник.

(6) Во случај на извоз на отпад од Република Македонија, Министерството како надлежен орган за испраќање на отпад од Република Македонија ја одобрува банкарската гаранција или соодветното осигурување.

(7) Известувачот од Република Македонија треба при пресметката на износот на банкарската гаранција или соодветното осигурување да го земе предвид „најлошото можно сценарио за неочекувани случаи“ при испораката на отпадот. Минималниот износ на банкарската гаранција односно соодветното осигурување се пресметува по следната формула:

Износ на банкарска гаранција = $[(A+B) \times \text{број на пратки}] + C$ во EUR

A=трошок за транспорт, B=трошок за лежарина, преработка или отстранување на отпадот, C = административни трошоци

(8) Обрасците од став (4) на овој член како и документите во прилог на барањето од став (1) на овој член се доставуваат во еден примерок на македонски јазик и еден примерок на англиски јазик, при што обрасците во англиската верзија се доставуваат во најмалку пет примероци и плус онолку примероци низ колку што држави поминува пратката на отпад.

Член 27

Добивање на дозвола за извоз на отпад од Република Македонија

(1) По прием на писмените согласности од сите засегнати надлежни органи известувачот ги поднесува на увид до Министерството.

(2) Врз основа на примените писмени согласности од сите надлежни органи за испорака на отпадот, Министерството во рок од 15 дена ја издава дозволата за извоз на известувачот – извозникот од Република Македонија дадена во Прилог XIII кој е составен дел од овој правилник.

(3) Министерството доставува копија од дозволата за извоз до надлежниот орган за прифаќање и транзит како и до известувачот и/или примачот на пратката отпад.

(4) Во колку има поднесено приговори од страна на некој надлежен орган согласно членовите 15 и 16 од овој правилник, дозволата за извоз ќе биде издадена по истекот на рокот од 30 дена доколку во тој рок сите засегнати надлежни органи потврдат дека се постапило по поднесените приговори согласно член 15 и член 16 став (3) од овој правилник.

(5) Барањето за издавање на дозвола за извоз ќе биде одбиено доколку не се обезбеди писмена согласност од сите засегнати надлежни органи и/или не се постапи по поднесените приговори од страна на известувачот согласно членовите 15 и 16 од овој правилник, или барањето се однесува на отпад кој е наведен во Прилог VI кој е составен дел од овој правилник.

Член 28

Испорака на отпад од Република Македонија по добивање на дозвола за извоз

(1) По добивање на дозволата за извоз, но не повеќе од три работни дена пред да почне испраќањето на пратката отпад, известувачот-извозникот од Република Македонија ја определува точната дата за почеток на испраќањето и ја става датата на товарниот лист, задржува копија од товарниот лист, како и испраќа копии од вака пополнетиот товарен лист до сите засегнати надлежни органи и до примачот на пратката на отпад.

(2) Известувачот треба да обезбеди од вклучените правни лица во транспортот на пратката, оригиналниот примерок на товарниот лист потпишан од известувачот, секогаш да ја придружува пратката низ целата рута и еден примерок од товарниот лист да задржат за себе, како и да остави еден примерок кај инсталацијата која го прифаќа отпадот за преработка или отстранување.

(3) Пратката на отпад ја придружуваат и копија од дозволата за извоз и копиите од образецот за известување од Прилог I од овој правилник од сите надлежни органи каде се евидентирани: потврдата за прием на

известувањето, писмените согласности и специфичните услови за давање согласност за започнување на испраќањето на пратката.

(4) Испораката на отпадот може да започне доколку се исполнети следните барања:

1. добиена е дозвола за извоз и се обезбедени претходните писмени согласности од сите засегнати надлежни органи, а доколку постои условна согласност, условите се задоволени;

2. договорот од член 9 од овој правилник меѓу известувачот-извозникот од Република Македонија е стапен во сила;

(в) банкарската гаранција или соодветното осигурување од член 10 од овој правилник се валидни и

(г) обезбедено е управување со отпадот на начин кој не ги загрозува животната средина, природата и здравјето на луѓето.

Член 29

Прекугранично пренесување на отпад од Република Македонија

(1) Царинскиот службеник го потврдува излезот на пратката на отпад од Република Македонија со пополнување на полето бр. 20 од товарниот лист на сите примероци кои му се доставени, како и задржува една копија за себе која ја испраќа до Министерството.

(2) Царинскиот службеник го потврдува транзитот/влезот на пратката отпад низ/во Република Македонија преку пополнување на полињата бр. 21 и бр. 22 од товарниот лист.

(3) Доколку царинскиот службеник открие нелегална пратка на отпад треба веднаш да го извести Државниот инспекторат за животна средина.

(4) Известувачот-извозник треба да обезбеди во рок од три работни дена од денот на приемот на отпадот, примачот да го пополни полето бр.17 (доколку не е инсталација) или полето бр. 18 (доколку е инсталација) од товарниот лист односно полето 13 и полето 14 од образецот од Прилог VII од овој правилник и да испрати копии до известувачот и до сите засегнати надлежни органи.

(5) Доколку Министерството во рок од 42 дена откако пратката отпад ја има напуштено границата на Република Македонија не добие копија од примачот со која се потврдува приемот на пратката отпад, треба во рок од три дена да го информира надлежниот орган на прифаќање на државата која ја примила пратката на отпад.

Член 30

Постапка за увоз на отпад во Република Македонија

(1) За издавање на дозвола за увоз на отпад во Република Македонија, известувачот поднесува барање до Министерството на образец од Прилог XII на овој правилник согласно член 106 ставови (5) и (6) од Законот за управување со отпад, како и треба да ги достави следните документи:

1. Документи кои докажуваат дека се исполнети условите за издавање на дозвола согласно член 106 ставови (5) и (6) од Законот за управување со отпадот;

2. Уплатница за уплатена административна такса;

3. Образец за известување со информации и документи кои ги содржат бараните податоци или прилог на образецот за известување даден во Прилог III Дел 1 од овој правилник;

4. Договорот помеѓу известувачот-увозник од Република Македонија и примачот на пратката отпад согласно член 9 и банкарската гаранција или соодветно осигурување согласно член 10 од овој правилник и

5. Копија од други дозволи добиени согласно прописите за постапување со отпад или прописите од областа на заштита на животната средина.

(2) Комплетните документи во прилог на барањето се доставуваат во еден примерок на македонски јазик.

(3) Министерството треба да утврди дали барањето со обрасците и документите во прилог се комплетни и доколку има дополнителни барања ги доставува до известувачот.

(4) Доколку нема барања за дополнителни информации или документација, Министерството по добивање на комплет документи за испраќање од надлежниот орган на испраќање, издава потврда за прием согласно член 12 од овој правилник и согласност за испорака на пратката отпад на известувачот согласно член 13 од овој правилник.

(5) Во рок од седум дена од денот на приемот на копиите на документите за известување со добиените согласности од надлежниот орган за испраќање и транзит, Министерството ја издава дозволата за увоз на пратката отпад на образец кој е даден во Прилог XIII од овој правилник.

(6) По издавање на дозволата за увоз на пратката отпад, испораката на пратката отпад може да започне и приемот во инсталацијата и операциите на преработка или отстранување.

(7) Примачот-увозникот, доколку не е инсталација, треба во рок од три работни дена од приемот на отпадот да го пополни полето бр. 17, а доколку е инсталација полето бр. 18 од товарниот лист и да испрати копии до известувачот и до сите засегнати надлежни органи.

Член 31

Постапка за транзит на отпад низ Република Македонија

(1) Министерството треба во рок не подолг од седум дена од приемот на образецот за известувањето во случај на транзит да го потврди приемот на документите и ако има дополнителни барања да ги достави до известувачот, како и да достави копија од барањата до надлежните органи на испраќање и прифаќање во согласност со одредбите на член 12 од овој правилник.

(2) Согласноста за транзит ја издава Министерството преку пополнување на полето бр. 20 од образецот за известување, односно го потврдува приемот на образецот со пополнување на полето 11 од Образецот од Прилог VII од овој правилник.

(3) Согласноста од став (2) на овој член се праќа до известувачот и копии до засегнатите надлежни органи.

Член 32

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 13-68/7
3 јуни 2016 година
Скопје

Министер за животна средина
и просторно планирање,
Башким Амети, с.р.

ПРИЛОГ I

Образец за известување за прекугранична испорака на отпад

1. Извозник - известувач Рег. бр.: Назив: Адреса: Контакт лице: Тел.: Електронска пошта: Факс:		3. Известување: Известување за: А. (i) индивидуална пратка: ☐ (ii) повеќекратна пратка: ☐ Б. (i) Отстранување ⁽¹⁾ : ☐ (ii) Преработка: ☐ В. Претходно одобрен инсталација за преработка ⁽²⁾ ⁽³⁾ : Да ☐ Не ☐												
2. Увозник - примач Рег. бр.: Назив: Адреса: Контакт лице: Тел.: Електронска пошта: Факс:		4. Вкупен број на планирани пратки: 5. Вкупна планирана количина ⁽⁴⁾ Тони (Мг): м ³ : 6. Планиран временски период за пратката(-ите) ⁽⁴⁾: Прва пратка: Последна пратка:												
8. Планиран превозник(-ци) Рег. бр.: Назив ⁽⁷⁾ : Адреса: Контакт лице: Тел.: Електронска пошта: Начин на превоз ⁽⁷⁾ : 9. Генератор(-и)-произведувач(-и) на отпад - ⁽¹⁾ ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾ Рег. бр.: Назив: Адреса: Контакт лице: Тел.: Електронска пошта: Место и процесна генерирање ⁽⁶⁾		7. Тип на пакување(-а) ⁽⁵⁾: Специјални барања за ракување ⁽⁶⁾ : Да ☐ Не ☐ 11. Активност(-и) за отстранување/преработка ⁽²⁾ D шифра/R шифра ⁽²⁾ : Применета технологија ⁽⁶⁾ : Причини за извоз ⁽¹⁾ ⁽⁶⁾ : 12. Ознака и состав на отпадот ⁽⁶⁾ 13. Физички карактеристики ⁽²⁾: 14. Одредување на отпадот (пополнете ги соодветните шифри) (I) Базелска конвенција, ПРИЛОГ VIII (или IX доколку е применливо): (II) ОЕСР шифра (доколку е различна од (I)): (III) ЕЗ список на отпади: (IV) Национална шифра во земјата-извозник: (V) Национална шифра во земјата-увозник: (VI) Останато (наведете): (VII) S-шифра: (VIII) H-шифра (5): (IX) ОН класа ⁽²⁾ : (X) ОН број: (XI) ОН назив на пратката: (XII) Царинска шифра(-и) (HS):												
10. Инсталација за отстранување ⁽²⁾: ☐ или инсталација за преработка ⁽²⁾: ☐ Рег. бр.: Назив: Адреса: Контакт лице: Тел.: Електронска пошта: Место на отстранување/преработка:														
15. (a) Засегнати земји/држави (б), број на шифра на надлежните органи кога тоа е применливо (ц), специфични точки на влез или излез (гранични премини или пристаништа) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Држава-извозник/испраќач</th> <th>Држава(-и) на транзит (влез и излез)</th> <th>Држава-увозник/прифаќање</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(a)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(б)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(в)</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Држава-извозник/испраќач	Држава(-и) на транзит (влез и излез)	Држава-увозник/прифаќање	(a)			(б)			(в)		
Држава-извозник/испраќач	Држава(-и) на транзит (влез и излез)	Држава-увозник/прифаќање												
(a)														
(б)														
(в)														
16. Царинска служба при влез и/или излез и/или извоз: Влез: Излез: Извоз:														
17. Декларација на извозникот/известувачот - генераторот/произведувачот (1): Јас, изјавувам дека информациите се целосни и точни во согласност со моите сознанија. Јас, исто така изјавувам дека договорните обврски во писмена форма се правно важечки и дека														
18. Број на приложени прилози:														

обезбеденото осигурување или банкарската гаранција што го покриваат прекуграничното движење се во сила:		
Назив на извозникот/известувачот:	Потпис	Датум
Назив на генераторот/произведувачот:	Потпис	Датум
ПОПОЛНУВА НАДЛЕЖНИОТ ОРГАН		
19. Потврда од надлежните органи во земјите на извоз - прифаќање/транзит ⁽¹⁾ / извоз - испраќач ⁽²⁾: Земја: Известување примено на: Потврда испратена на: Назив на надлежниот орган: Печат и/или потпис:	20. Писмена согласност ⁽¹⁾ ⁽⁸⁾ за движењето обезбедена од надлежниот орган на (земја): Согласност дадена на: Согласноста е важечка од: до: Специфични услови: Не ☐ во случај на Да, види ставка 21 ⁽⁶⁾ ☐ Назив на надлежниот орган: Печат и/или потпис:	
21. Специфични услови за давање согласност за движењето или причини против:		
⁽¹⁾ Потребно во согласност со Базелската конвенција. ⁽²⁾ Во случај на активности од типот R12/R13 или D13-I5, исто така приложете ја соодветната информација за следниот објект (-и) од типот R12-R13 или D13-D15 и за следниот објект (-и) од типот R1-R11 или D1-D12 кога тоа е потребно. ⁽³⁾ Да се пополни за движење во рамките на ОЕСР областа и доколку важи B(II). ⁽⁴⁾ Приложете детален список во случај на повеќекратни пратки. ⁽⁵⁾ Видете список на кратенки и шифри на наредната страница. ⁽⁶⁾ Приложете детали доколку е потребно. ⁽⁷⁾ Приложете список во случај на повеќе од еден. ⁽⁸⁾ Доколку се бара со националното законодавство. ⁽⁹⁾ Доколку е применливо според ОЕСР одлуката.		

АКТИВНОСТИ ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ (блок 11)

- D1 Отстранување во или врз земјиште (пр. депонија, итн.)
D2 Третирање на земјиште (пр. биоразградување на течен отпад или талог од течен отпад во почви, итн.)
D3 Длабинско инјектирање (пр. инјектирање на отпад со пумпи во бунари, куполи од сол или природни складишта, итн.)
D4 Површинско каптирање (пр. ставање на течен отпад или талог од течен отпад во јами, мочуришта или лагуни, итн.)
D5 Специјално конструирана депонија (пр. ставање во посебни обложени ќелии што се покриени и изолирани една од друга и од околината, итн.)
D6 Испуштање во водни тела со исклучок на мориња/океани
D7 Испуштање во мориња/океани вклучувајќи вметнување во морско дно
D8 Биолошки третман што не е утврден на друго место во овој список, а резултира во конечни соединенија или мешавини депонирани во согласност со која било активност од овој список
D9 Физичко-хемиски третман што не е утврден на друго место во овој список, а резултира во конечни соединенија или мешавини депонирани во согласност со која било активност од овој список (пр. испарување, сушење, калцинирање, итн.)
D10 Согорување на земјиште
D11 Согорување на море
D12 Постојано складирање (пр. сместување во контејнери во рудник, итн.)
D13 Спојување или мешање пред да се подложат на која било активност од овој список
D14 Повторно пакување пред да се подложат на која било активност од овој список
D15 Складирање што претстои на која било активност од овој список

АКТИВНОСТИ ЗА ПЕРЕРАБОТКА (блок 11)

- R1 Употреба како гориво (освен за директно согорување) или други начини за да се генерира енергија (Басел/ОЕЦД) - Првенствена употреба како гориво или друг начин за да се генерира енергија (ЕУ)
R2 Подобрување на својствата на растворувачи/регенерација
R3 Пеработка/ подобрување на својствата на органски супстанции што не се употребуваат како растворувачи
R4 Пеработка/р подобрување на својствата на метали и соединенија на метали
R5 Пеработка/ подобрување на својствата на други неоргански материјали
R6 Регенерација на киселини или бази
R7 Пеработка на компоненти употребени за намалување на загадувањето
R8 Пеработка на компоненти од катализатори
R9 Повторно рафинирање на употребено масло или друга употреба на претходно употребено масло
R10 Третман на земјиште што резултира во земјоделско или еколошко подобрување
R11 Употреба на резидуални материјали добиени со која било од активностите нумерирани од R1 до R10
R12 Размена на отпад пред да се подложи на која било од активностите нумерирани од R1 до R11

ТИПОВИ НА ПАКУВАЊЕ (блок 7)

1. Буре
2. Дрвено буре
3. Канистер
4. Кутија
5. Торба

6. Композитно пакување

7. Контејнер под притисок
8. На големо
9. Останато (наведете)

НАЧИН НА ПРЕВОЗ (блок 8)

- R = патен
T = железнички/шински

S = морски

A = воздушен

W = копнени водотеци

ФИЗИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ (блок 13)

1. Во прав/прав
2. Во форма на блок
3. Вискозен/во форма на паста
4. Течен талог
5. Течен

6. Гасовит

7. Останато (наведете)

Н шифра и класа (блок 14)

ОН класа	Н шифра	Карактеристики
1	H1	Експлозив
3	H3	Запаливи течности
4.1	H4.1	Запаливи цврсти материји
4.2	H4.2	Супстанции или отпад подложни на спонтано запалување
4.3	H4.3	Супстанции или отпад што емитира запаливи гасови во допир со вода
5.1	H5.1	Оксидирање
5.2	H5.2	Органски пероксиди
6.1	H6.1	Отровни (акутно)
6.2	H6.2	Заразни супстанции
8	H8	Корозивни
9	H10	Ослободување на токсични гасови при допир со воздух или вода
9	H11	Токсични (одложено или хронично)
9	H12	Екотоксичен
9	H13	Способни, на каков било начин, по отстранувањето да произведат друг материјал, пр. процедок, што поседува која било од горенаведените карактеристики

Понатамошни информации, особено поврзани со одредување на отпад (блок 14), т.е. за шифрите од Прилозите VIII и IV во Базелската конвенција, ОЕСР шифрите и Y шифрите, може да се најдат во насоките/инструкции од упатството достапно од ОЕСР и Секретаријатот на Базелската конвенција.

ПРИЛОГ II

Образец за движење на прекугранични пратки на отпад – ТОВАРЕН ЛИСТ

1. Одговара на известување бр.:		2. Сериски/вкупен број на пратки:	
3. Извозник - известувач Рег. бр.:		4. Увозник - примач Рег. бр.:	
Назив:		Назив:	
Адреса:		Адреса:	
Контакт лице:		Контакт лице:	
Тел.:		Тел.:	
Факс:		Факс:	
Електронска пошта:		Електронска пошта:	
5. Вистинска количина: тони (t): м ³ :		6. Вистински датум на пратката:	
7. Пакување Тип(-ови) (1):		Број на пакувања:	
Специјални барања за ракување: (2)		Да ☐ Не ☐	
8 (а) Прв превозник (3):		8 (б) Втор превозник (3):	
Рег. бр.:		Рег. бр.:	
Назив:		Назив:	
Адреса:		Адреса:	
Тел.:		Тел.:	
Факс:		Факс:	
Електронска пошта:		Електронска пошта:	
8 (в) Последен превозник (3):		Рег. бр.:	
		Назив:	
		Адреса:	
		Тел.:	
		Факс:	
		Електронска пошта:	
----- Пополнува претставникот на превозникот ----- Повеќе од три превозници (2)			
Начин на превоз (1):		Начин на превоз (1):	
Датум на трансфер:		Датум на трансфер:	
Потпис:		Потпис:	
9. Генератор(-и) - произведувач(-и) на отпад (4): (5): (6):		12. Ознака и состав на отпадот (2)	
Рег. бр.:			
Назив:			
Адреса:			
Контакт лице:		13. Физички карактеристики (1):	
Тел.:			
Факс:			
Електронска пошта:			
Место на генерирање (2):		14. Одредување на отпадот (дополнете ги соодветните шифри)	
10. Инсталација за отстранување ☐ или инсталација за преработка ☐		(I) Базелска конвенција, Анекс VIII (или IV доколку е применливо):	
Рег. бр.:		(II) ОЕСП шифра (доколку е различна од (и)):	
Назив:		(III) ЕЗ список на отпади:	
Адреса:		(IV) Национална шифра во земјата-извозник:	
Контакт лице:		(V) Национална шифра во земјата-увозник:	
Тел.:		(VI) Останато (наведете):	
Факс:		(VII) Y шифра:	
Електронска пошта:		(VIII) H шифра (1):	
Вистинско место на отстранување/преработка (2)		(IV) OH класа (1):	
11. Активност(-и) за отстранување/преработка		(X) OH број:	
D шифра/R шифра (1)		(XI) OH назив на пратката:	
		(XII) Царинска шифра(-и) (HS):	

15. Изјава на извозникот - известувачот/создавач/произведувачот (4):

Јас, изјавувам дека горенаведените информации се целосни и точни во согласност со моите квалификации. Јас, исто така изјавувам дека договорните обврски во писмена форма се правно важечки и дека кое било применливо осигурување или други финансиски гаранции што го покриваат прекуграничното движење се во сила и дека сите неопходни согласности се обезбедени од надлежните органи во засегнатите земји.

Име:

Потпис:

Датум:

16. Пополнува кое било лице вклучено во прекугранично движење во случај кога се потребни дополнителни информации:

17. Пратката е примена од увозникот - примачот (во колку не е инсталација)

Име:

Потпис:

Дата:

ПОПОЛНУВА ИНСТАЛАЦИЈАТА ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ/ПРЕРАБОТКА

18. Пратка примена во инсталацијата за отстранување

☐

или инсталација за

преработка ☐

19. Јас изјавувам дека

отстранувањето/преработката на

Датум на прием:

Прифатена: ☐Одбиена*: ☐

отпадот опишан погоре е завршено.

Примена

Тони (t):

м³:

*веднаш да се контактира надлежниот орган

Приближен датум на отстранување/преработка:

Активност за отстранување/преработка (1):

Датум:

Име:

Потпис:

Датум:

Име:

Потпис и печат:

(1) Видете список на кратенки и шифри на наредната страница.

(2) Приложете детали доколку е потребно.

(3) Доколку има повеќе од три превозници, приложете информации согласно бараното во блоковите 8 (а, б, в).

(4) Потребно во согласност со Базелската конвенција.

(5) Приложете список во случај на повеќе од еден.

(6) Доколку се бара со националното законодавство.

ПОПОЛНУВА ГРАНИЧНАТА СЛУЖБА (доколку се бара со националното законодавство)			
20. ЗЕМЈА-ИЗВОЗНИК-ИСПРАКАЧ ИЛИ ГРАНИЧНА СЛУЖБА ПРИ ИЗЛЕЗ		21. ЗЕМЈА-УВОЗНИК-ПРИМАЧ ИЛИ ЦАРИНСКА СЛУЖБА ПРИ ВЛЕЗ	
Отпадот опишан во овој документ за движење ја напушти земјата на:		Отпадот опишан во овој документ за движење ја напушти земјата на:	
Потпис:		Потпис:	
Печат:		Печат:	
22. ПЕЧАТ НА ЦАРИНСКИТЕ СЛУЖБИ НА ТРАНЗИТНИТЕ ЗЕМЈИ			
Земја:		Земја:	
Влез:	Излез:	Влез:	Излез:
Земја:		Земја:	
Влез:	Излез:	Влез:	Излез:

Список на кратенки и шифри употребени во документот за движење

Список на активности (шифра) АКТИВНОСТИ ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ (блок 11) D1 Отстранување во или врз земјиште (пр. депонија, итн.) D2 Третирање на земјиште (пр. биоразградување на течен отпад или талог од течен отпад во почви, итн.) D3 Длабинско инјектирање (пр. инјектирање на отпад со пумпи во бунари, куполи од сол или природни складишта, итн.) D4 Површинско каптирање (пр. ставање на течен отпад или талог од течен отпад во јами, мочуришта или лагуни, итн.) D5 Специјално конструирана депонија (пр. ставање во посебни обложени келии што се покриени и изолирани една од друга и од околината, итн.) D6 Испуштање во водни тела со исклучок на мориња/океани D7 Испуштање во мориња/океани вклучувајќи вметнување во морско дно D8 Биолошки третман што не е утврден на друго место во овој список, а резултира во конечни соединенија или мешавини депонирани во согласност со која било активност од овој список D9 Физичко-хемиски третман што не е утврден на друго место во овој список, а резултира во конечни соединенија или мешавини депонирани во согласност со која било активност од овој список (пр. испарување, сушење, калцинирање, итн.) D10 Согоорување на земјиште D11 Согоорување на море D12 Постојано складирање (пр. сместување во контејнери во рудник, итн.) D13 Спојување или мешање пред да се подложат на која било активност од овој список D14 Повторно пакување пред да се подложат на која било активност од овој список D15 Складирање што претстои на која било активност од овој список	АКТИВНОСТИ ЗА ПРЕРАБОТКА (блок 11) R1 Употреба како гориво (освен за директно согорување) или други начини за да се генерира енергија (Басел/ОЕЦД) - првенствена употреба како гориво или друг начин за да се генерира енергија (ЕУ) R2 Подобрување на својствата на растворувачи/регенерација R3 Преработка/ подобрување на својствата на органски супстанции што не се употребуваат како растворувачи R4 Преработка/р подобрување на својствата на метали и соединенија на метали R5 Преработка/ подобрување на својствата на други неоргански материјали R6 Регенерација на киселини или бази R7 Преработка на компоненти употребени за намалување на загадувањето R8 Преработка на компоненти од катализатори R9 Повторно рафинирање на употребено масло или друга употреба на претходно употребено масло R10 Третман на земјиште што резултира во земјоделско или еколошко подобрување R11 Употреба на резидуални материјали добиени со која било од активностите нумерирани од R1 до R10 R12 Размена на отпад пред да се подложи на која било од активностите нумерирани од R1 до R11 R13 Акумулација на материјал наменет за која било активност од овој список																		
ТИПОВИ НА ПАКУВАЊЕ (блок 7) 1. Буре 2. Дрвено буре 3. Канистер 4. Кутија 5. Торба 6. Композитно пакување	Н ШИФРА И ОН КЛАСА (блок 14) <table><thead><tr><th>ОН класа</th><th>Н шифра</th><th>Карактеристики</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>N1</td><td>Експлозив</td></tr><tr><td>3</td><td>N3</td><td>Запаливи течности</td></tr><tr><td>4.1</td><td>N4.1</td><td>Запаливи цврсти материи</td></tr><tr><td>4.2</td><td>N4.2</td><td>Супстанции или отпад подложни на спонтано запалување</td></tr><tr><td>4.3</td><td>N4.3</td><td>Супстанции или отпад што емитура запаливи гасови во допир со вода</td></tr></tbody></table>	ОН класа	Н шифра	Карактеристики	1	N1	Експлозив	3	N3	Запаливи течности	4.1	N4.1	Запаливи цврсти материи	4.2	N4.2	Супстанции или отпад подложни на спонтано запалување	4.3	N4.3	Супстанции или отпад што емитура запаливи гасови во допир со вода
ОН класа	Н шифра	Карактеристики																	
1	N1	Експлозив																	
3	N3	Запаливи течности																	
4.1	N4.1	Запаливи цврсти материи																	
4.2	N4.2	Супстанции или отпад подложни на спонтано запалување																	
4.3	N4.3	Супстанции или отпад што емитура запаливи гасови во допир со вода																	

7. Контејнер под притисок	5.1	H5.1	Оксидирање
8. На големо	5.2	H5.2	Органски пероксиди
9. Останато (наведете)	6.1	H6.1	Отровни (акутно)
НАЧИН НА ПРЕВОЗ (блок 8)	6.2	H6.2	Заразни супстанции
R = патен	8	H8	Корозивни
T = железнички/шински	9	H10	Ослободување на токсични гасови при допир со воздух или вода
S = морски			
A = воздушен			
W = копнени водотеци	9	H11	Токсични (одложено или хронично)
ФИЗИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ (блок 13)	9	H12	Екотоксичен
1. Во прав/прав	9	H13	Способни, на каков било начин, по отстранувањето да произведат друг материјал, пр. процедок, што поседува која било од горенаведените карактеристики
2. Во форма на блок			
3. Вискозен/во форма на паста			
4. Течен талог			
5. Течен			
6. Гасовит			
7. Останато (наведете)			

Понатамошни информации, особено поврзани со идентификување на отпад (блок 14), т.е. за шифрите од Прилозите VIII и IX во Базелската конвенција, ОЕСР шифрите и X шифрите, може да се најдат во насоките/инструкции од упатството достапно од ОЕСР и Секретаријатот на Базелската конвенција.

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦОТ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ И ОБРАЗЕЦОТ ЗА ДВИЖЕЊЕ (ТОВАРНИОТ ЛИСТ)

I. Вовед

1. Овие насоки ги обезбедуваат неопходните објаснувања за пополнување на документите за известување и за движење. Образецот на документот за известување е даден во Прилог I, а образецот на документот за движење (товарниот лист) во Прилог II на овој Правилник.

2. Надлежните органи за испраќање се одговорни за обезбедување и за издавање на обрасците на документите за известување и за движење (како во хартиена, така и во електронска верзија). Притоа, се користат нумерички (тарифен) систем, кој овозможува наоѓање на одредена пратка отпад. Нумеричкиот систем треба да има префикс на кодот на земјата која ја испраќа пратката што може да се пронајде во списокот на кратенки од ISO стандардот 3166. Двоцифрените кодови на земјите мора да бидат проследени со празно место. Тие можат да бидат проследени со опционален код кој има до четири цифри определен од надлежниот орган за испраќање, проследен со празно место. Нумеричкиот систем треба да завршува со шестоцифрен број. За илустрација, доколку кодот на земјата е ХУ, а шестоцифрениот број 123456, бројот на известувањето би бил ХУ 123456, доколку не е определен опционален код. Кога е определен опционален код, на пример, 12, бројот на известувањето би бил ХУ 12 123456. Меѓутоа, во случај документот за известување или за движење да се испраќа електронски и не е определен опционален код, наместо опционалниот код се внесува „0000“ (на пр. ХУ 0000 123456); доколку е определен опционален код со помалку од четири цифри, на пример 12, бројот на известувањето би бил ХУ 0012 123456.

3. Земјите можат да ги издаваат документите во формат на хартија со големина која е соодветна на нивните национални стандарди (вообичаено ISO A4, како што е препорачано од Обединетите нации). Меѓутоа, со цел да се олесни нивната употреба на меѓународно ниво и да се земе предвид разликата помеѓу ISO A4 и големината на хартијата која се користи во Северна Америка, рамковната големина на формуларите не треба да биде поголема од 183 × 262 мм со маргини на врвот и на левата страна од хартијата. Документот за известување (поле бр. - поле бр. 21, вклучувајќи ги фусотите) треба да биде на една страница, а списокот на користените кратенки и кодови во документот за известување треба да биде на втората страница. Кај документот за движење (товарниот лист), поле бр. 1- поле бр.19, вклучувајќи ги фусотите, треба да биде на една страница, а полињата со бр.20-22 и списокот на користените кратенки и кодови во документот за движење треба да биде на втората страница.

II. Цел на образецот за известувањето и за движење

1. Образецот за известување има за цел да им ги обезбеди на соодветните надлежни национални органи информациите кои им се потребни за оценување на прифатливоста на предвидените пратки отпад. Тој, исто така, им обезбедува простор да го прифатат

приемот на образецот за известување и, доколку се бара, писмено да се согласат за предложената пратка.

2. Образецот за движење (товарниот лист) треба да патува со, односно да ја придружува, пратката на отпад цело време од моментот кога пратката ќе го напушти производителот на отпад до нејзиното пристигнување во инсталацијата за отстранување или преработка во друга земја. Секое лице кое е одговорно за одреден превоз (превозник и можеен примач) треба да го потпише образецот за движење при испорака или прием на предметниот отпад. Исто така, во образецот за движење има места за евидентирање на поминувањето на пратката преку царината на сите засегнати земји (кои се бараат со овој Правилник). На крај, образецот треба да се користи од страна на соодветното инсталација за отстранување или преработка за потврдување дека отпадот бил примен и дека била завршена операцијата на преработка или отстранување на отпадот.

III. Општи барања

1. Планираниот превоз кој е предмет на постапката за претходно писмено известување и согласност може да се спроведе само откако документот за известување и документот за движење ќе бидат пополнети во согласност со овој Правилник, имајќи го во предвид членот 12 на овој Правилник, а во текот на периодот на важност на писмените или на премолчени согласности на сите засегнати надлежни органи.

2. За пополнувањето на печатените примероци на обрасците треба да се користи печатено писмо или големи букви со неизбришливо мастило во целиот документ. Потписите секогаш треба да се пишуваат со неизбришливо мастило и името на овластениот претставник треба да го придружува потписот со големи букви. Во случај на помала грешка, на пример користење на погрешна трифна ознака за отпад, може да се изврши поправка со одобрување од надлежните органи. Новиот текст мора да биде означен и потпишан или печатиран, а треба да се наведе и датумот кога е извршена промената. За поголеми промени или поправки, треба да се пополни нов формулар.

3. Обрасците исто така можат да се пополнуваат електронски. Откако ова ќе се направи, треба да се преземат соодветни безбедносни мерки против секако злоупотребување на обрасците. Сите промени направени на пополнетиот образец со одобрување од надлежните органи треба да бидат видливи. Кога се користат електронски обрасци кои се испраќаат преку електронска пошта, неопходно е користење на дигитален потпис.

4. За да се поедностави преводот, за обрасците е повеќе потребена тарифната ознака, отколку текст, за пополнување на неколку полиња. Меѓутоа, кога е потребен текст, тој мора да биде на јазик кој е прифатлив за надлежните органи во земјата на прифаќањето и, кога е потребно, за другите засегнати надлежни органи.

5. За означување на датумот треба да се користи шестоцифрен формат. На пример, 29 јануари 2006 година треба да се прикаже како 29.01.06 (ден. месец.година).

6. Кога е неопходно да се додадат прилози на документот за обезбедување на дополнителни информации од Прилог III на овој Правилник, секој прилог треба да го

вклучува референтниот број на соодветниот документ и да го цитира полето на кое се однесува.

IV. Конкретни насоки за пополнување на образецот на документот за известување

1. Известувачот треба да ги пополни полињата со бр.1-18 (освен бројот за известување во поле бр. 3) при известувањето. Во некои трети земји кои не се земји-членки на ОЕСР, надлежниот орган за испраќање може да ги пополни овие полиња. Кога известувачот не е истото лице како и првичниот создавач, создавачот или едно од лицата наведени во член 2, став (3) на овој Правилник, кога е изводливо, треба да се потпише во полето бр. 17, како што е наведено во Прилог III, Дел 1, точка 26.

2. Поле бр. 1 (Видете Прилог III, Дел 1, точки 2 и 4) и поле бр. 2 (Прилог III, Дел 1, точка 6 на овој Правилник): Обезбедете ги потребните информации (регистрациски број се дава само кога е применливо, адреса која го вклучува името на земјата и броевите на телефон и факс кои го вклучуваат кодот на земјата; лицето за контакт треба да биде одговорно за превозот дури доколку се случат инциденти во текот на превозот). Во некои трети земји наместо тоа можат да бидат дадени информациите поврзани со надлежниот орган за испраќање. Броевите на телефон, факс и е-маил адресата треба да го олеснат контактирањето со сите соодветни лица во било кое време во однос на евентуален инцидент во текот на превозот.

Вообичаено е примачот да биде инсталацијата за отстранување или преработка кое е наведено во поле бр.10. Меѓутоа, во одделни случаи, примачот може да биде друго лице, на пример регистриран посредник, брокер¹ или дирекција на инсталацијата за отстранување или преработка кое е примач и е наведено во поле бр.10. За да биде примач, посредникот, брокерот или дирекцијата мора да биде во надлежност на земјата на прифаќање и да поседува или да има друг вид на правна контрола врз отпад во моментот кога пратката ќе пристигне во земјата на прифаќање. Во таквите случаи, информациите кои се поврзани со посредникот, брокерот или дирекцијата треба да бидат пополнети во поле бр.2.

3. Поле бр. 3 (Видете Прилог III, Дел 1, точки 1,5,11 и 19 на овој Правилник): При издавањето на документ за известување, надлежниот орган, во согласност со неговиот систем, ќе обезбеди идентификациски број кој треба да биде отпечатен во ова поле. Под А „индивидуална испорака“ се однесува на едно известување, а „повеќекратни испораки“ на општо известување. Под Б, дадете го типот на операцијата која треба да се изврши на отпадот што се превезува. Под В, пред- согласност се однесува на член 18 од овој Правилник.

4. Поле бр. 4 (Видете Прилог III, Дел 1, точка 1), поле бр. 5 (Види Прилог III, Дел 1, точка 17) и поле бр. 6 (Види Прилог III, Дел 1, точка 12 од овој Правилник): Наведете го бројот на пратки во поле бр. 4 и определениот датум за единечна пратка, или за повеќекратни испораки, датумот на првата и на последната пратка, во поле бр. 6. Во поле бр. 5

¹ Ова се однесува само за извоз на отпадот од Република Македонија т.е. посредникот или брокерот или дирекцијата се во надлежност на земјата на прифаќање на отпадот.

наведете ја проценетата минимална и максимална тежина во тони (1 тон е еднаков на 1000 кг) отпад. Во некои трети земји, давањето на волументот на отпадот во метри кубни (1 метар кубен е еднаков на 1000 литри) или други мерни единици, како што се килограми или литри, исто така може да биде прифатливо. Кога се користат други мерни единици, мерната единица може да се наведе, а единицата во документот може да се пречкрта. Вкупната испратена количина не смее да ја надмине максималната количина пријавена во поле бр. 5. Определениот временски период за испораките во поле бр. 6 не смее да надмине една година, со исклучок на повеќекратните испораки за претходно договорени претпријатија за преработка во согласност со член 18 од овој Правилник, за кои определениот временски период не смее да биде поголем од три години. Сите испораки мора да се случат во периодот на важност на писмените или на премолчените согласности на сите засегнати надлежни органи, издадени од надлежните органи.

5. Поле бр. 7 (Видете Прилог III, Дел 1, точка 18 на овој Правилник): Видот на пакувањето треба да се наведе со користење на кодовите кои се дадени во списокот на кратенки и кодовите кои се приложени кон документот за известување. Доколку се потребни специјални мерки на претпазливост при ракување, како оние кои се налагаат според насоките на производителот за ракување за вработените, здравствените и безбедносните информации, вклучувајќи ги информациите за справување со истурање и писмените насоки за транспорт на опасни стоки, штиклирајте го соодветното поле и приложете ги информациите во вид на прилог.

6. Поле бр. 8 (Видете Прилог III, Дел 1, точки 7 и 13 на овој Правилник): обезбедете ги потребните информации (регистрациски број се дава само кога е применливо, адреса која го вклучува името на земјата и броевите на телефон и факс кои го вклучуваат кодот на земјата; лицето за контакт треба да биде одговорно за превозот). Доколку е вклучен повеќе од еден превозник, приложете кон документот за известување целосен список, давајќи ги потребните информации за секој превозник. Кога транспортот е организиран од агент кој врши препраќање, податоците за агентот и соодветните информации за фактичките превозници треба да бидат наведени во анекс. Обезбедете доказ за регистрацијата на превозникот/иците за транспорт на отпад (на пр. изјава која го потврдува нејзиното постоење) во прилог (види Прилог III, Дел 1, точка 15 од овој Правилник). Превозното средство треба да се наведе со користење на кратенките кои се дадени во списокот на кратенки и кодовите кои се приложени кон документот за известување.

7. Поле бр. 9 (видете Прилог III, Дел 1, точки 3 и 6 од овој Правилник): Обезбедете ги потребните информации за создавачот на отпадот. Регистрацискиот број на создавачот треба да се наведе онаму каде што е применливо. Доколку известувачот е создавачот на отпадот, напишете „Исто како поле бр. 1“. Доколку отпадот бил создаден од повеќе од еден создавач, напишете „Види список во прилог“ и приложете список во кој се дадени потребните информации за секој создавач. Доколку создавачот не е познат, наведете го името на лицето кое го поседува или контролира таквиот отпад (носителот). Исто така, обезбедете информации за процесот со кој бил создаден отпадот и местото на создавање.

8. Поле бр. 10 (видете Прилог III, Дел 1, точка 5 од овој Правилник): Обезбедете ги потребните информации (наведете го прифаќањето на пратката штиклирајќи го или инсталација за отстранување или инсталација за преработка, регистрацискиот број само онаму каде што е применливо и фактичкото место на отстранување или преработка, доколку е различно од адресата на инсталацијата). Доколку инсталацијата што врши отстранување или преработка е исто така примач, тука наведете „Исто како поле бр. 2“. Доколку операцијата за отстранување или преработка е операција D13-D15 или R12 или R13 (во согласност со националното законодавство за отпад), инсталацијата што ја врши операцијата треба да се наведе во поле бр. 10, како и локацијата на која ќе се врши операцијата. Во таков случај, соодветните информации за следната инсталација или инсталации, доколку се случи или може да се случи подоцнежна R12/R13 или D13-D15 и D1-D12 или R1-R11 операција или операции, треба да бидат наведени во прилог. За инсталацијата за отстранување или преработка е потребна изјава за постоење на интегрирана еколошка дозвола.

9. Поле бр. 11 (видете Прилог III, Дел 1, точки 5, 19 и 20 од овој Правилник): Наведете го видот на операцијата за преработка или отстранување со користење на R или D кодовите (исто така, видете го списокот на кратенки и кодови приложен кон документот за известување). Доколку операцијата за отстранување или преработка е операција D13-D15 или R12 или R13, соодветните информации за следните операции (било која операција R12/R13 или D13-D15, како и D1-D12 или R1-R11) треба да се наведат во прилог. Исто така, се наведува технологијата која се користи. Доколку отпадот е наменет за преработка, наведете го планираниот метод на отстранување за делот кој не може да се преработува понатаму по преработката, износот на преработениот материјал во однос на отпадот кој не може да се преработува и трошокот за преработка и трошокот за отстранување на делот кој не може да се преработува во прилог.

10. Поле бр. 12 (видете Прилог III, Дел 1, точка 16 од овој Правилник): Наведете го името или имињата според кои материјалот е вообичаено познат или трговското име или имиња на неговите поголеми составни делови (во однос на количина и/или опасност) и нивните релативни концентрации (изразени како процент), доколку се познати. Во случај на смеса на отпади, обезбедете ги истите информации за различните делови и наведете кои делови се наменети за рециклирање. Може да се бара хемиска анализа на составот на отпадот во согласност со Прилог III Дел 3 точка 7 од овој Правилник. Приложете дополнителни информации во прилог, доколку е неопходно.

11. Поле бр. 13 (видете Прилог III, Дел 1, точка 16 од овој Правилник). Наведете ги физичките карактеристики на отпадот при нормална температура и притисок.

12. Поле бр. 14 (видете Прилог III, Дел 1, точка 16 од овој Правилник): Наведете ги тарифните ознаки за идентификување на отпадот во согласност со описот на отпадот од Прилозите IV, или V, или од овој Правилник. Наведете ги кодовите (тарифните ознаки) во согласност со системот донесен со Базелската Конвенција (под поднаслов (i) во поле бр. 14) и, каде што е применливо, системите донесени со Одлуката на ОЕСР (под поднаслов (ii)) и други прифатени системи за класификација (под поднасловите од (iii) до (xii)). Наведете само една тарифна ознака код за отпад (од Прилозите IV или V од овој Правилник) со следниве два исклучоци: Во случај на отпад кој не е класифициран под

една ознака во Прилог IV или V, наведете само еден тип на отпад. Во случај на мешавини на отпад кои не се класифицирани под една тарифна ознака во IV или V од овој Правилник освен доколку не се наведени описно во Прилог V, наведете ја тарифната ознака на секој дел отпад по редослед според значењето.

(а) Пододдел (i): Кодовите (тарифните ознаки) од Прилог VIII од Базелската Конвенција треба да се користат за отпади кои се предмет на постапката на претходно писмено известување и согласност; Кодовите од Прилог IX од Базелската Конвенција треба да се користат за отпади кои вообичаено не се предмет на постапката на претходно писмено известување и согласност, но кои, заради специфични причини, како што се загадување со опасни супстанции се предмет на постапката на претходно писмено известување и согласност (видете Дел I од Прилог IV од овој Правилник). Прилозите VIII и IX од Базелската Конвенција се наоѓаат во Прилог VI кон овој Правилник. Доколку одреден отпад не е наведен во Прилозите VIII и IX од Конвенцијата од Базел, внесете „не е наведено“.

(б) Пододдел (II): Земјите-членки на ОЕСР треба да ги користат ОЕСР тарифните ознаки за отпад кој е наведен во Дел II од Прилозите IV и V од овој Правилник, односно отпади кои не се соодветно наведени во Прилозите на Базелската Конвенција, или кои имаат различно ниво на контрола во согласност со овој Правилник од она кое се налага со Базелската Конвенција. Доколку одреден отпад не е наведен во Прилозите IV и V од овој Правилник, внесете „не е наведено“.

(в) Пододдел (iii): Земјите-членки на Европската унија треба да ги користат кодовите кои се вклучени во списокот на отпад на Европската заедница. Таквите кодови исто така можат да се користат за отпадот кој е вклучен во Прилог VI од овој Правилник.

(г) Пододдели (iv) и (v): Кога е применливо, треба да се користат националните идентификациски кодови освен кодовите од списокот на отпади на ЕЗ кои се користат во земјата на испорака и, доколку е познато, во земјата на прифаќањето. Таквите кодови можат да се вклучат во Прилозите V, од овој Правилник.

(д) Пододдел (vi): Доколку е корисно или се бара од надлежните органи, додадете тука било кој друг код или дополнителни информации кои би ја олесниле идентификацијата на отпадот.

(ф) Пододдел (vii): Наведете го соодветниот Y-код или Y-кодови во согласност со „категириите на отпад кои треба да се контролираат“ (видете Прилог I од Базелската Конвенција и Прилог 1 од Одлуката на ОЕСР), или во согласност со „Категориите на отпад за кои е потребно посебно внимание“ дадени во Прилог II од Базелската Конвенција (видете Прилог VI Дел 1 од овој Правилник или Прилог 2 од Прирачникот на насоки од Базелската Конвенција), доколку тој или тие постојат. Y-кодови не се бараат со овој Правилник и Одлуката на ОЕСР, освен кога испораката на отпад спаѓа под една од двете „Категориите на отпад за кои е потребно посебно внимание“ според Базелската Конвенција (отпад од Y46 и Y47 или Прилог II), кога треба да се вметне Y-кодот од Базелската Конвенција. Меѓутоа, наведете го Y-кодот или Y-кодовите за отпади дефинирани како опасни во согласност со член 1(1)(а) од Базелската Конвенција, со цел да ги исполните барањата за известување во согласност со истата.

(е) Пододдел (viii): Доколку е применливо, наведете го соодветниот Н-код или Н-кодови, односно кодовите кои ги наведуваат опасните карактеристики што ги покажува отпадот (види список на кратенки и кодови приложен кон документот за известување). Доколку не постојат опасни карактеристики кои се опфатени со Базелската Конвенција, но отпадот е опасен во согласност со националното законодавство за опасен отпад, наведете го Н-кодот или Н-кодовите.

(ж) Пододдел (ix): Доколку е применливо, наведете ја тука класата или класите на Обединетите нации кои ги наведуваат опасните карактеристики на отпадот во согласност со класификацијата на Обединетите нации (видете список на кратенки и кодови приложен кон документот за известување) и треба да ги исполнуваат меѓународните правила за транспорт на опасни стоки (видете ги Препораките на Обединетите нации за транспорт на опасни стоки). Модел на регулативи (Портокалова книга), последно издание².

(з) Пододдели (x) и (xi): Доколку е применливо, наведете го тука бројот или броевите на Обединетите нации и името или имињата за испораката на Обединетите нации. Тие се користат за идентификување на отпадот во согласност со системот за класификација на Обединетите нации и треба да ги исполнуваат меѓународните правила за транспорт на опасни стоки (види ги Препораките на Обединетите нации за транспорт на опасни стоки). Модел на регулативи (Портокалова книга), последно издание.

(с) Пододдел (xii): Доколку е потребно, наведете го тука царинскиот код или кодови, кои овозможуваат идентификување на отпадот од царинските служби (види список на кодови и стоки во „Системот за усогласено опишување и кодирање на стоките“ издаден од Светската царинска организација).

13. Поле бр.15 (Видете Прилог III, Дел 1, точки 8-10,14 од овој Правилник): на линијата (а) од графа 15, наведете го името на земјите на испораката, транзитот и прифаќањето или кодовите за секоја земја со користење на кратенките од ИСО стандардот 3166. На линијата (б) наведете го, кога е применливо, бројот на кодот на соодветниот надлежен орган за секоја земја и на линијата (в) внесете го името на граничниот премин или пристаниште и, кога е применливо, бројот на кодот на царинската служба како точка на влез во или излез од одредена земја. За земјите на транзит дадете ги информациите на линијата (в) за точките на влез и излез. Доколку во одреден превоз се вклучени повеќе од три земји на транзит, приложете ги соодветните информации во прилог. Наведете ја предвидената маршрута помеѓу точките на излез и влез, вклучувајќи можни алтернативи, исто така и во случаи на непредвидени околности, во прилог.

14. Поле бр. 16 (Видете Прилог III, Дел 1, точка 14 од овој Правилник): Наведете ги потребните информации за пратките што влегуваат, поминуваат низ или ја напуштаат Република Македонија.

² Види <http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm>

15. Поле бр. 17 (Видете Прилог III, Дел 1, точки 21-22 и 24-26 од овој Правилник): Секој примерок од образецот за известување треба да биде потпишан и да има ставен датум од страна на известувачот пред да биде препратен до надлежните органи на соодветните земји. Во некои трети земји, надлежниот орган за испорака може да го потпише и да стави датум на образецот. Кога известувачот не е истото лице како и првичниот создавач, овој создавач, новиот создавач, или собирачот, кога е изводливо, исто така треба да се потпише и да стави датум. Понатаму, кога создавачот не е познат, лицето кое го поседува или контролира отпадот (носителот) треба да се потпише. Оваа изјава исто така треба да го потврдува постоењето на соодветното осигурување за надомест на штета на трети страни односно банкарската гаранција. Потребно е кон документот за известување да се приложи доказ за осигурување или други банкарски гаранции и договор.

16. Поле бр. 18: наведете го бројот на прилози кои содржат било какви дополнителни информации доставени со образецот за известување. Секој прилог треба да вклучува упатување кон бројот на известувањето на кој се однесува, што се наведува во аголот на поле бр. 3.

17. Поле бр. 19: Надлежниот орган или органи на земјата или земјите на прифаќањето (кога е применливо) издаваат потврда за прием на образецот за известување.

18. Поле бр. 20 и 21: поле бр. 20 се користи од страна на надлежните органи на секоја засегната земја при давањето на писмената согласност. Доколку пратката е предмет на специфични услови, соодветниот надлежен орган треба да ја штиклира соодветната графа и да ги наведе условите во поле бр. 21 или во прилог кон образецот за известување. Доколку одреден надлежен орган не се согласува со испораката, истиот треба тоа да го направи, пишувајќи „НЕМА СОГЛАСНОСТ“ во поле бр. 20. Поле бр. 21, или посебно писмо, можат тогаш да се користат за да се објасни причината за несогласувањето.

V. Конкретни насоки за пополнување на образецот на документот за движење

1. При доставување на образецот за известување, известувачот треба да ги пополни полињата со бр. 3, 4 и 9-14. По приемот на согласностите од надлежните органи за испраќањето, прифаќањето и транзитот и пред фактичкиот почеток на испораката, известувачот треба да ги пополни полињата со бр. 2, 5-8 (освен превозното средство, датумот на пренос и потписот), 15 и, доколку е соодветно, 16. Надлежниот орган за испраќање може да ги пополни овие графи наместо известувачот. При преземањето на сопственоста на пратката, превозникот или неговиот претставник треба да го пополни делот за превозното средство, датумот на пренос и потписот, што се пополнува од поле бр. 8(a) до поле бр. 8(v) и, доколку е соодветно, поле бр. 16. Примачот треба да го пополни полето со бр. 17 во случај тој да не врши отстранување или преработка и кога ќе ја преземе одговорноста за пратката отпад откако таа ќе пристигне во земјата на прифаќањето и, доколку е соодветно, поле бр. 16.

2. Поле бр. 1: Надлежниот орган за испраќање треба да го внесе бројот на известувањето (тој треба да се копира од поле бр. 3 во документот за известување).

3. Поле бр. 2 (Видете Прилог III, Дел 2, точка 1 на овој Правилник): за општо известување за повеќекратни пратки, внесете го серискиот број на пратката и вкупниот предвиден број на пратки наведен во поле бр.4 од документот за известување (на пример, внесете „4/11“ за четвртата пратка од 11 предвидени пратки под соодветното општо известување). Во случај на едно известување, внесете „1/1“.

4. Поле бр. 3 и 4: Внесете ги истите информации за известувачот и примачот, како што е наведено во полињата со бр. 1 и 2 од образецот за известување.

5. Поле бр. 5 (Видете Прилог III, Дел 2, точка 6 од овој Правилник): наведете ја фактичката тежина во тони (1 тон е еднаков на 1000 кг отпад. Во некои земји, давањето на обемот во метри кубни (1 кубен метар е еднаков на 1000 литри) или други мерни единици, како што се килограми или литри, исто така може да биде прифатливо. Кога се користат други мерни единици, мерната единица може да се наведе, а единицата во формуларот може да се пречкрта. Приложете, секогаш кога е можно, примероци од документите за тежина.

6. Поле бр. 6 (Видете Прилог III, Дел 2, точка 2 од овој Правилник): внесете го датумот кога всушност почнала испораката (исто така погледнете ги насоките во поле бр. 6 од образецот за известување).

7. Поле бр. 7 (Видете Прилог III, Дел 2, точки 7 и 8 од овој Правилник): Видот на пакувањето треба да се наведе со користење на тарифните ознаки кои се дадени во списокот на кратенки и кодовите кои се приложени кон образецот за движење. Доколку се потребни специјални мерки на претпазливост при ракување, како оние кои се налагаат според насоките на производителот за ракување за вработените, здравствените и безбедносните информации, вклучувајќи ги информациите за справување со истурање и картичките за итни состојби при транспорт, штиклирајте ја соодветната графа и приложете ги информациите во вид на анекс. Исто така, наведете го бројот на пакетите кои ја сочинуваат пратката.

8. Поле бр. 8 (а), (б) и (в) (Видете Прилог III, Дел 2, точки 3 и 4): Обезбедете ги потребните информации (регистрациски број се дава само кога е применливо, адреса која го вклучува името на земјата и броевите на телефон и факс кои го вклучуваат кодот на земјата). Кога се вклучени повеќе од тројца превозници, кон образецот за движење треба да се приложат соодветни информации за секој превозник. Превозното средство, датумот на пренос и потписот треба да се обезбедат од страна на превозникот или од неговиот претставник кој ја презема сопственоста на пратката. Еден примерок од потпишаниот образец за движење треба да остане кај известувачот. По секој последователен трансфер на пратката, новиот превозник или неговиот претставник кој ја презема сопственоста на пратката ќе треба да го исполни истото барање и исто така да го потпише документот. Еден примерок од потпишаниот образец за движење треба да остане кај претходниот превозник.

9. Поле бр. 9: Внесете ги истите информациите дадени во поле бр. 9 од документот за известување.

10. Поле бр. 10 и 11: Внесете ги информациите дадени во полињата со бр. 10 и 11 од образецот за известување. Доколку инсталацијата што врши отстранување или преработка е исто така примач, во поле бр. 10 наведете „Исто како поле бр. 4“. Доколку операцијата за отстранување или преработка е операција D13-D15 или R12 или, информацијата за инсталацијата што ја врши операцијата дадена во поле бр. 10 е доволна. Нема потреба во образецот за движење да се внесуваат дополнителни информации за инсталациите кои ги извршуваат операциите R12/R13 или D13-D15 и следната/ите инсталација/ии која/и ја/ги спроведува операцијата/иите D1-D12 или R1-R11.

11. Поле бр.12, 13 и 14: Внесете ги информациите дадени во полињата со бр. 12, 13 и 14 од образецот за известување.

12. Поле бр.15 (Видете Прилог III, Дел 2, точка 9): При испораката, известувачот треба да го потпише и да стави датум на образецот за движење. Надлежниот орган за испорака или создавачот на отпадот, во согласност со Базелската Конвенција, може да го потпише и да стави датум на образецот за движење. Вклучете копии од образецот за известување во кој е содржана писмената согласност, со било какви услови, од засегнатите надлежни органи.

12. Поле бр. 16 (Видете Прилог III, Дел 2, точка 5): ова поле може да се користи од секое лице кое е вклучено во испораката (известувачот или надлежниот орган за испораката, доколку е соодветно, примачот, било кој надлежен орган, превозникот) во специфични случаи кога според националното законодавство се бараат подетални информации за одредена ставка (на пример, информација за пристаништето во кое ќе се случи пренос на друго транспортно средство, бројот на контејнери и нивниот идентификациски број, или дополнителен доказ или ознаки со кои се означува дека надлежните органи дале согласност за пратката. Наведете ја рутата (точката на излез од и точката на влез во соодветната земја, вклучувајќи ги царинските служби за влез во и/или излез од/или извоз од земјата) и рутата (маршрутата помеѓу точките на излез и на влез), вклучувајќи можни алтернативи, исто така и во случаи на непредвидени околности во поле бр. 16 или приложете ги во анекс.

13. Поле бр. 17: ова поле го пополнува примачот во случај кога тој не го врши отстранувањето или преработката на отпадот и во случај кога примачот ја презема одговорноста за отпадот откако пратката ќе пристигне во земјата на прифаќањето.

14. Поле бр.18: ова поле треба да го пополни овластениот претставник на инсталацијата за отстранување или преработка по приемот на пратката отпад. Се штиклира графата за соодветниот вид инсталација. Во однос на примената количина, се следат конкретните насоки во поле бр. 5. Потпишан примерок на образецот за движење му се дава на последниот превозник. Доколку испораката е одбиена од било која причина, претставникот на инсталацијата за отстранување или преработка мора веднаш да го контактира својот надлежен орган. Оригиналниот образец за движење останува кај инсталацијата за отстранување или преработка.

15. Приемот на пратката отпад мора да се потврди од било која од инсталациите кои вршат било какви операции за отстранување или преработка, вклучувајќи било која од операциите D13-D15 или R12 или R13 операција. Меѓутоа, инсталација кое извршува било која од операциите D13-D15 или R12/R13 или D1-D12 или R1-11 операција по операцијата D13-D15 или R12 или R13 во истата земја нема потреба да го потврдува приемот на пратката од инсталацијата кое ги извршило операциите D13-D15 или R12 или R13. Заради тоа, полето бр.18 нема потреба да се користи за крајниот прием на пратката во таков случај. Исто така, наведете го видот на операцијата за отстранување или преработка со користење на R или D-кодovите и приближниот датум до кога ќе биде завршено отстранувањето или преработката на отпадот.

16. **Поле бр. 19:** ова поле го пополнува инсталацијата за отстранување или преработка за да потврди дека депонирањето или рециклирањето на отпадот е завршено. Потпишаните примероци од документот за движење со пополнето поле бр. 19 треба да се испратат до известувачот и до надлежните органи за испраќање, транзит и прифаќање колку што е можно поскоро, но најдоцна 30 дена откако ќе биде завршено депонирањето или рециклирањето на отпадот, а најдоцна една календарска година од приемот на отпадот.

17. Отстранувањето или преработката на отпад мора да се потврди од било која инсталација која врши било какви операции за отстранување или преработка, вклучувајќи операции D13-D15 или R12 или R13 операција. Заради тоа, инсталација која извршува било која од операциите D13-D15 или R12/R13 или D1-D12 или R1-R1 операција по операцијата D13-D15 или R12 или R13 во истата земја не треба да го користи полето бр. 19 за да ја потврди преработката или отстранувањето на отпадот, бидејќи ова поле е веќе пополнета од инсталацијата која ги извршило операциите D13-D15 или R12 или R13.

18. **Поле бр. 20, 21 и 22:** полињата се користат за контрола и пополнување од страна на царинските служби, на засегнатите држави.

ПРИЛОГ III

ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОВРЗАНИ СО ОБРАЗЕЦОТ ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРЕКУГРАНИЧНА ИСПОРАКА НА ОТПАД

Дел 1: Информации што се обезбедуваат во/или приложуваат кон образецот за известување:

1. Сериски број или друг прифатен идентификационен број на образецот за известување и вкупниот број на планирани пратки.

2. Назив, адреса, телефонски број, факс, електронска пошта, регистарски број и контакт лице за известувачот.

3. Доколку известувачот не е создавач на отпадот: назив, адреса, телефонски број, факс, електронска пошта, регистарски број и контакт лице за создавачот (создавачите).

4. Назив, адреса, телефонски број, факс, електронска пошта, регистарски број, контакт лице, применети технологии и можен статус на доделена пред-согласност во согласност со член 18 за инсталацијата за отстранување или преработка.

Доколку отпадот е наменет за привремено складирање или примарен третман, се наведуваат информации во поглед на сите инсталации каде што се предвидени последователни активности за складирањето или третманот. Доколку инсталацијата е регулирана со интегрирана еколошка дозвола, истата обезбедува доказ за важечка дозвола издадена во согласност со националното законодавство.

5. Назив, адреса, телефонски број, факс, електронска пошта, регистарски број и контакт лице за примачот.

6. Назив, адреса, телефонски број, факс, електронска пошта, регистарски број и контакт лице за планираниот превозник (превозници) и/или нивен застапник (застапници).

7. Земја-испраќач и релевантен засегнат надлежен орган за испраќање.

8. Транзитни земји и релевантни засегнати надлежни органи за транзит.

9. Земја која го прифаќа отпадот и релевантен засегнат надлежен орган за прифаќање.

10. Известување за една пратка или општо известување. Доколку се работи за општо известување, наведете период на важност.

11. Датум/и предвидени за заминување на пратката/ите.

12. Предвиден начин на превоз.

13. Планирани рути (точка на излез од и влез во секоја засегната земја, вклучувајќи ги царинските служби на влез во и/или излез од и/или извоз од Македонија) и планирана рута (рута помеѓу точките на излез и влез), вклучувајќи можни алтернативи, исто така во случај на непредвидени околности.

14. Доказ за регистрација на превозникот/иците.

15. Ознака на отпадот во соодветниот список, извор/и, опис, состав и сите можни опасни карактеристики. Во случај на отпад од различни извори, наведете исто така детален список на отпад од секој извор.

16. Проценети максимални и минимални количини.

17. Предвидени типови на пакување.

18. Спецификација на активностите за преработка или отстранување согласно наведеното во Прилог II или член 29 и член 35 од Законот за управување со отпадот.

19. Доколку отпадот е наменет за преработка:

- (а) планиран метод на отстранување на делот на отпадот што не може понатаму да се преработува по завршување на операцијата за преработка;
- (б) количество на преработен материјал во однос на отпадот што не може да се преработува;
- (в) проценета вредност на преработениот материјал;
- (г) трошокот за преработка и трошокот за отстранување на делот што не може да се преработи.

20. Доказ за соодветно осигурување или банкарска гаранција за одговорност од штета кон трети лица.

21. Доказ за договор помеѓу известувачот и примачот за отстранувањето или преработката на отпадот што бил склучен и е во сила во времето на доставување на образецот за известување, согласно член 9 од овој Правилник.

22. Копија од договорот или доказ за договорот помеѓу создавачот, секундарниот создавач или собирач.

23. Доказ за банкарска гаранција или полиса за осигурување изготвена и важечка во времето на известувањето или, доколку тоа го дозволи надлежниот орган што ја одобрува банкарската гаранција или соодветно сигурување, најдоцна кога пратката заминува, согласно член 10 од овој Правилник.

24. Изјава од известувачот дека информациите се целосни и точни во согласност со неговите сознанија.

Дел 2: Информации што се обезбедуваат во или приложуваат кон образецот за движење-товарниот лист:

Обезбедете ги сите информации наведени во Дел 1, ажурирани во согласност со точките утврдени подолу, како и останатите специфични дополнителни информации:

1. Сериски и вкупен број на пратки.

2. Датум кога пратката тргнала.

3. Начин на превоз.

4. Назив, адреса, телефонски број, факс и електронска пошта на превозникот (превозниците).

5. Рути (точка на излез од и влез во од секоја засегната земја, вклучувајќи ги царинските служби на влез во и/или излез од земјите) и рута (рута помеѓу точките на излез и влез), вклучувајќи можни алтернативи, исто така во случај на непредвидени околности.

6. Количини.

7. Тип на пакување.

8. Сите специјални превентивни мерки преземени од страна на превозникот/иците.

9. Изјава на известувачот дека сите неопходни согласности се добиени од страна на надлежните органи во засегнатите земји. Оваа изјава мора да биде потпишана од известувачот.

10. Соодветни потписи за секој трансфер под одговорност.

Дел 3: Дополнителни информации и документација што може да бидат побарани од страна на надлежните органи:

1. Типот и времетраењето на дозволата според која работи инсталацијата за преработка или отстранување.
2. Копија од дозволата издадена во согласност со националното законодавство.
3. Информации за мерките што се преземаат за да се обезбеди безбедност при транспортот.
4. Транспортното растојание помеѓу известувачот и инсталацијата, вклучувајќи ги можните алтернативни рути, исто така во случај на непредвидени околности и, во случај на разновиден транспорт, местото каде што се случува трансферот.
5. Информации за транспортните трошоци помеѓу известувачот и инсталацијата.
6. Копија од регистрацијата на превозникот/ците во поглед на транспортот на отпад.
7. Хемиска анализа на составот на отпадот.
8. Опис на производниот процес на отпадот.
9. Опис на процесот за третман во инсталацијата што го прима отпадот.
10. Банкарската гаранција или соодветно осигурување или копија од нив.
11. Информации за пресметките од банкарската гаранција или соодветното осигурување.
12. Копија од договорите наведени во Дел 1, точки 22 и 23.
13. Копија од соодветното осигурување или банкарска гаранција за штета од трето лице.

ПРИЛОГ IV

СПИСОК НА ОТПАД ПРЕДМЕТ НА ПОСТАПКА ЗА БАРАЊА ЗА ОПШТИ
ИНФОРМАЦИИ УТВРДЕНИ ВО ЧЛЕН 22
(ОТПАД ОД Т.Н. „ЗЕЛЕНА ЛИСТА”³)

Независно од фактот дали отпадот е вклучен или не во овој список, тој не може да биде предмет на општите барања за информации утврдени во член 22 од овој Правилник доколку е контаминиран со други материјали во размер што:

- (а) ги зголемува ризиците поврзани со отпадот доволно за да го направи соодветен за подложување на постапката од претходно писмено известување и согласност, кога се земаат предвид опасните карактеристики наведени во Листата на видови на отпад или
- (б) ја спречува преработката на отпадот на начин кој е прифатлив за животната средина и здравјето на луѓето.

Дел I

Следниов отпад ќе биде предмет на барање на општи информации утврдени во член 22 од овој правилник при увоз/ извоз / транзит на отпадот во/од/низ Република Македонија во земјите на ЕУ, а во други земји во согласност со нивното законодавство:

Отпад наведен во Анекс IX од Базелската конвенција⁴.

За потребите на овој правилник:

- (а) секое упатување на списокот А од Анекс IX од Базелската конвенција се толкува како упатување на Прилог IV од овој правилник;
- (б) во ставка В 1020 од Базелската конвенција, терминот „конечна форма на големо” ги вклучува сите метални недисперзивни⁵ форми на отпадни материјали наведени во неа;
- (в) делот од став В 1100 од Базелската конвенција што се однесува на „згура од преработување на бакар”, итн., не се применува, а наместо него се применува (ОЕСР) ставката GB 040 во Дел II;
- (г) ставката В 1110 од Базелската конвенција не се применува, а наместо неа се применуваат (ОЕСР) ставките GC 010 и GC 020 во Дел II;
- (д) ставката В 2050 од Базелската конвенција не се применува, а наместо неа се применува (ОЕСР) ставката GG 040 во Дел II;
- (е) упатувањето на ставката В 3010 во Базелската конвенција на отпад полимери на флуор се смета дека вклучува полимери и кополимери од флуор етилен (ПТФЕ).

³ Овој список потекнува од ОЕСР Одлуката, Додаток 3.

⁴ Анекс IX од Базелската конвенција е наведен во оваа регулатива во Прилог V, Дел 1, Список Б.

⁵ „Недисперзивен“ значи дека не вклучува каков било отпад во форма на прав, течен талог, прашина или цврсти делови што содржат затворени опасни отпадни течности.

Дел II

Следниов отпад ќе биде исто така предмет на барања за општи информации утврдени во член 22⁶ од овој правилник:

GA. Отпад што содржи метал и потекнува од растопување, топење и прочистување на метали:

Следниот отпад и остатоци од благородни метали и нивни легури

идентификациска ознака на отпадот	Назив - опис на отпадот
GA 010	Од злато
GA 020	од платина (изразот „платина“вклучува и иридиум, осмиум, паладиум, родиум и рутениум
GA 030	Од други благородни метали, на прим. сребро

- Живата е изрично исклучена од бидејќи е загадувач на овие метали и нивните легури или амалгами.

Следниот отпад и остатоци од несакани метали и нивни легури:

идентификациска ознака на отпадот	Назив - опис на отпадот
GA 120	отпад и остатоци од бакар
GA 130	отпад и остатоци од никел
GA 140	отпад и остатоци од алуминиум
GA 150	отпад и остатоци од олово
GA 160	отпад и остатоци од цинк
GA 170	отпад и остатоци од калај
GA 180	отпад и остатоци од волфрам
GA 190	отпад и остатоци од молибден
GA 200	отпад и остатоци од тантал
GA 210	отпад и остатоци од магнезиум (освен отпад и остатоци од магнезиум наведени под AA 190)
GA 220	отпад и остатоци од кобалт
GA 230	отпад и остатоци од бизмут
GA 240	отпад и остатоци од кадмиум
GA 250	отпад и остатоци од титаниум
GA 260	отпад и остатоци од циркониум
GA 270	отпад и остатоци од антимон

⁶ ознаката од две големи букви значи: првата голема буква го означува пописот на отпадот т.е. G се однесува на зелен (оргинал Green), A се однесува на жолта (оргинал Amber) и R црвена (оргинал Red) а втората голема буква се однесува на категоријата на отпад (A, B, C....) и потоа следи одреден број.

GA 280	отпад и остатоци од манган
GA 290	отпад и остатоци од берилиум
GA 300	отпад и остатоци од хром
GA 310	отпад и остатоци од германиум
GA 320	отпад и остатоци од ванадиум
	отпад и остатоци од:
GA 330	хафниум
GA 340	индиум
GA 350	ниобиум
GA 360	рениум
GA 370	галиум
GA 400	отпад и остатоци од селен
GA 410	отпад и остатоци од телуриум
GA 420	отпад и остатоци од метални смеси на лантаноиди (отпад и остатоци од ретки земји)
GA 430	отпад и остатоци од железо или челик

GB. Отпад што содржи метал настанат од топење и оплеменување на метали

идентификациска ознака на отпадот	Назив - опис на отпадот
GB 010	Тврд непрочистен цинк
GB020	Троски кои содржат цинк:
GB021	Троска од топење на површината на цинкот за поцинкување (>90% Zn)
GB022	Троска од дното за топење на цинкот за поцинкување (>92% Zn)
GB023	Троска од процес на лиење на цинкот (>85% Zn)
GB024	Троска од процес на топло поцинкување (>92% Zn)
GB025	Излупен површински слој од цинк
GB030	Алуминиум од слојот од лупење (со исклучок на оние кои се запаливи или во контакт со вода емитуваат запаливи гасови во опасни количества)
GB 040	Троска од обработка на благородни метали и бакар за понатамошно облагородување.
GB 050	троска од калајисување која содржи тантал со помалку од 0,5% калај

GC. Друг отпад што содржи метали

идентификациска ознака на отпадот	Назив - опис на отпадот
GC 010	Електрични склопки кои се составени само од метал или легура
GC 020	Електронски отпад (пр. печатени електронски плочи, електронски компоненти, жица, итн.) и рекламирани електронски компоненти погодни за преработка на основни

	и благородни метали
GC 030	Бродови и др. пловни објекти за сечење, прописно испразнети, без товар и други материјали кои настануваат од работата на на пловните објектиа кои може да се класифицираат како опасни состојки или опасен отпад
GC 040	Крш од моторни возила од кои се испразнети сите течности
Потрошени катализатори со исклучок на течности што се користат како катализатори:	
GC 050	Потрошена течност од катализатори од каталитички крекинг (FCC) (пр. алуминиум оксид, зеолити)
GC 060	Потрошени катализатори кои ги содржат следниве метали: - Благородни метали: злато, сребро. - Платинум-група метали: рутениум, родиум, паладиум, осмиум, иридиум и платина. - Преодни метали: скандиум, ванадиум, манган, кобалт, бакар, итриум, ниобиум, хафниум, волфрам, титан, хром, железо, никел, цинк, циркониум, молибден, Танталови, рениум. - Лантаноиди (ретки земјени метали): лантан, прасеодимиум, самариум, гадолиниум, диспориум, ербиум, итерибиум, цериум, неодимиумски, европиум, тербиум, холмиум, тулиум, лутетиум.
GC 070	Згури кои произлегуваат од производство на железо и челик (вклучувајќи и нисколегиран челик) талог со исклучок на оние кои се специјално произведени за да се исполнат националните и релевантните меѓународни барања и норми ⁷
GC 080	Црна коварина
Старо железо и отпадни метални легури во рефус форма	
GC 090	молибден
GC 100	волфрам
GC 110	тантал
GC 120	титан
GC 130	ниобиј
GC 140	рениум
GC 150	злато
GC 160	платина (изразот „платина“ вклучива и платина, иридиум, осмиум, паладиум, родиум и рутениум)
GC 170	Останати благородни метали, на прим. Сребро. Напомена: живата е изрично исклучена како состојка која ги загадува овие метали и нивните легури или амалгами.

GD. Отпадот од рударството: не отпадот во облик на рефус

⁷ Оваа категорија ја вклучува употребата на згура како извор за производство на титаниум диоксид и ванадиум

идентификациска ознака на отпадот	Назив - описна отпадот
GD 010	Отпад од природен графит
GD 020	отпад од шкрилец без разлика дали или не се грубо исечени или само сечени со пила или на друг начин
GD 030	Отпад од лискуни
GD 040	Отпад од леуцит, нефелин, нефелин-сиенит (сите минерали се алумосиликати од групата на фелдспати)
GD 050	Отпад од фелдспар – минерал од магма
GD 060	Отпад од флуорит
GD 070	Силициумски отпад (отпад од силициум во цврста форма, освен користен во технолошките процеси во леарниците)

GE. Стаклен отпад во недисперзивна форма

идентификациска ознака на отпадот	Назив – опис на отпадот
GE 010	Отпад од искршено стакло и друг стаклен отпад, освен стакло од катодни цевки и друго активно (обложено) стакло
GE 020	Отпад од стаклени влакна

GF. Керамички отпад во недисперзивна форма

идентификациска ознака на отпадот	Назив - опис на отпадот
GF 010	Керамички отпад запален по процесот на формирање вклучувајќи керамички преносни садови (пред и/или по употреба)
GF 020	Отпад од кермет (метални керамички композити)
GF 030	отпад на база од керамички влакна (на друго место неспомнати ниту опфатени)

GG. Друг отпад што првенствено содржи неоргански состојки, што пак може да содржат метали и органски материјали

идентификациска ознака на отпадот	Назив - опис на отпадот
GG 010	Делумно прочистен калциум сулфат добиен со процес на десулфуризација на излезни гасови (FGD)
GG020	Отпадни гипсни плочи или гипс (малтер) кои остануваат при рушење на згради

GG030	Пепел и згура од дното од електрични центри на јаглен
GG 040	Електрични центри на јаглен исфрлаат јаглен
GG 050	Аноди од нафтен кокс и/или битумен
GG 060	Потрошен активен јаглен кој останува при обработка на вода за пиење, процеси во прехранбена индустрија и производство на витамини
GG 080	Јаловина од производство на бакар, хемиски стабилизирани, кој има голема содржина на железо (повеќе од 20 %) и се преработува према индустриски спецификации (на пр.DIN 430 и DIN 8201) во главно за примена во градежништво и производство на абразивни средства
GG 090	Сулфур во цврст облик
GG 100	Калциум карбонат (варовник) од производство на калциум цијанамид (кој има pH помал од 9)
GG 110	Неутрализиран црвен талог (кал) од производство на глина
GG120	Натриумов, калиумов и калциумов хлорид
GG 130	Карборунд (силициев карбид)
GG 140	Искршен бетон
GG 150	Остатоци од стакло кои содржат литиев-тантал и литиев-ниобил
GG 160	Битуминозни материјали (асфалтен отпад) од изградба и одржување на патишта кои не содржат катран

GH. Отпад од цврста пластика

Вклучувајќи но не и ограничувајќи се на:

идентификациска ознака отпадот	на	Назив - опис на отпадот
GH 010		Отпад од струготини и остатоци од пластични маси:
GH 011		од полимери на етилен
GH 012		од полимери на стирен
GH 013		од полимери на винил хлорид
GH 014		

	Полимери или кополимери, на пример: Полипропилен Полиетилен терефталат Акрилонитрил кополимер Бутадиен кополимер Стирен кополимер полиамиди Полибутилен-терефталат поликарбонат Полифенилен сулфиди Акрилни полимери Парафини (C10 – C13)⁸ полиуретан (кој не содржи хлорофлуорокарбонати) . Полисилоксалани (силикони) полиметилметакрилати Поливинил-алкохол Поливинил-ацетат Полимер на флуориран етилен (тефлон, PTFE)
GH 015	Смола или производи на кондензација, на пример: Уреа-формалдехид смола Фенол-формалдехид смола Меламин-формалдехид смола Епокси смоле Алкални смоли полиамиди

GI. ОТПАД ОД ХАРТИЈА, КАРТОН И ПРОИЗВОДИ ОД ХАРТИЈА

идентификациска на отпадот	ознака	Назив – опис на отпадот
GI 010		Отпад и остатоци од хартија или картон:
GI 011		Од небелена крафт хартија или картон или брановидна хартија или картон
GI 012		Од друга хартија или картон воглавно направени од избелена маса за хартија без додток на боја

GI 013	Од хартија или картон воглавно направени од маханчка маса (на пр. новини, списанија и печатен материјал)
GI 014	Друг отпад кој вклучува, но не се ограничува на: 1. повеќеслоен картон 2. несортиран отпад и отпадоци

GJ. ТЕКСТИЛЕН ОТПАД

идентификациска на ознака отпадот	Назив – опис на отпадот
GJ 010	Отпад од свила (вклучувајќи чаури на свилена буба кои не се соодветни за одмотување, отпад од конец (предиво) и искинати текстилни материјали
GJ 011	Негребан или нечеслан
GJ 012	Друг отпад
GJ 020	Отпад од волна или фино или грубо животинско крзно, вклучувајќи, отпад од предиво, но со исклучок на искинати текстилни материјали
GJ 021	Кратки волнени влакна (исчешлок) или отпад од фино животинско крзно
GJ 022	Друг отпад од волна
GJ 023	Отпад од грубо животинско крзно
GJ 030	Памучен отпад (вклучувајќи отпад од предиво и искинат текстилен материјал)
GJ 031	Отпад од предиво (вклучувајќи отпад од конци)
GJ 032	искинат текстилен материјал
GJ 033	Друг отпад

GJ 040	Лен за влечење и отпад
GJ 050	Коноп за влечење и отпад од коноп (<i>Cannabis sativa L.</i>), (вклучувајќи отпад од предива и искинат текстилен материјал)
GJ 060	За влечење и отпад (вклучувајќи отпад од предива и искинат текстилен материјал) од јута и останати текстилни лико влакна (освен лен, коноп и јажиња)
GJ 070	јажиња и отпад од млечки и други текстилни влакна од родот <i>Agava</i>
GJ 080	јажиња, ипка и друг отпад од влакна на кокосов орех (вклучувајќи отпад од предива и искинат текстилен материјал)
GJ 090	јаже, ипка и друг отпад од абака (конец од дрво абака, фамилија банани) (вклучувајќи отпад од предива и искинат текстилен материјал)
GJ 100	јаже, ипка и друг отпад од други растителни текстилни влакна кои не се на друго место специфицирани или вклучени (вклучувајќи отпад од предива и искинат текстилен материјал)
GJ 110	Отпад (вклучувајќи отпад од предива и искинат текстилен материјал) од синтетски влакна
GJ 111	Синтетски влакна
GJ 112	Вештачки влакна
GJ 120	Износена облека и друга износена текстилна роба
GJ 130	Стари крпи, отпадни јажиња, конопи и истрошени производи од текстилни материјали
GJ 131	сортирани
GJ 132	други
GJ 140	Отпадни текстилни подни покривки, теписи

GK. ГУМЕН ОТПАД

идентификациска на отпадот	ознака	Назив – опис на отпадот
GK 010		Отпад од струготини и остатоци од гуми (освен од тврди гуми) и гранули

GK 020	Искористени пнеуматски гуми
GK 030	Отпад од тврди гуми (на пр. ебонит)

GL. НЕОБРАБОТЕН ОТПАД ОД ПЛУТА И ДРВО

идентификациска на отпадот	ознака	Назив – опис на отпадот
GL 010		Отпад од дрво, без разлика дали се собрани трупци, брикети, топчиња или некој друг облик
GL 020		Отпад од плута, издробена плута, гранулирана или мелена плута

GM. ОТПАД ШТО СЕ ДОБИВА ЗЕМЈОДЕЛСКО-ПРЕХРАМБЕНА ИНДУСТРИЈА

идентификациска на отпадот	ознака	Назив – опис на отпадот
GM 070		Талози од вина
GM 080		Исушени и стерилизирани растителни отпадоци, палетизирани или непалетизирани кои е користат како животинска храна, а кои не се на друго место вклучени
GM 090		Остатоци од преработка на масни производи и восоци од растително или животинско потекло
GM 100		Отпад од коски и рогови, необработени одстранети масти, едноставно припремени (но не се изрезбани и обликувани), обработени со киселина или од нив е одстранет желатинот
GM 110		Отпад од риби
GM 120		Кора од какао, лушпи, опни и друг отпад
GM 130		Отпад од земјоделско-прехранбена индустрија, со исклучок на нуспроизводи кои задоволуваат национални и меѓународни барања и норми за човечка и животинска прехрана
GM 140		Отпадни јадливи масти и масла од животинско или растително потекло (на пр. масло за пржење)

GN. Отпад од штавење, трговија и употреба на кожа

идентификациска на отпадот	ознака	Назив – опис на отпадот
----------------------------------	--------	-------------------------

на отпадот	
GN 010	Отпад од чурила и влакна од свињи, некастрирани крмаци или нерасти или влакна од јазовец и други влакна за правење четки
GN 020	Отпад од коњски влакна, без разлика дали е ставен како основа со или без потпорен материјал
GN 030	Отпад од кои и други делови од птици со нивните пердуви, од пердуви и делови од пердуви (со или без отсечени краеви) што понатаму не се чистат, дезинфицираат или третираат за конзервација
GN 040	Струготини или друг отпад од кожа или имитација на кожа кој не е погоден за производство на кожна стока, исклучувајќи талози од кожа

GO. ДРУГ ОТПАД КОЈ ВОГЛАВНО СОДРЖИ ОРГАНСКИ СОСТОЈКИ И КОЈ МОЖЕ ДА СОДРЖИ МЕТАЛИ И НЕОРГАНСКИ МАТЕРИЈАЛИ

идентификациска на отпадот	ознака	Назив – опис на отпадот
GO 010		Отпад од човечка коса
GO 020		Отпад од слама
GO 030		Деактивиран мицелиум од производство на пеницилин кој ќе се употребува како животинска храна
GO 040		Отпад од фотографски филм и хартија (вклучувајќи темелен и фотоосетлив слој), без разлика дали содржи сребро во облик на слободни јони
GO 050		Фотоапарати за еднократна употреба без батерии

ПРИЛОГ V

СПИСОК НА ОТПАД ПРЕДМЕТ НА ПОСТАПКАТА ОД ПРЕТХОДНО ПИСМЕНО
ИЗВЕСТУВАЊЕ И ДОЗВОЛА (ОТПАД ОД Т.Н. „ЖОЛТА ЛИСТА“)⁸

Дел I

Следниов отпад ќе биде предмет на постапката за претходно писмено известување и дозвола:

Отпад наведен во Анексите II и VIII од Базелската конвенција⁹.

За потребите на оваа регулатива:

- (а) секое упатување на списокот Б од Прилог VIII од Базелската конвенција се толкува како упатување на Прилог IV од овој Правилник;
- (б) во став A1010 од Базелската конвенција, терминот „исклучувајќи таков отпад специфично наведен во Список В (Анекс IX)“ е упатување и на ставката B1020 од Базелската конвенција и забелешката во B1020 од Прилог IV од овој Правилник, Дел I(б);
- (в) ставките A1180 и A2060 од Базелската конвенција не се применуваат, а наместо нив се применуваат ОЕСР ставките GC010, GC020 и GG040 во Анекс III, Дел II, кога тоа е соодветно;
- (г) ставката A4050 од Базелската конвенција вклучува облоги со топење на алуминиум бидејќи содржат Y33 неоргански цијаниди. Доколку цијанидите се уништени, потрошените облоги се назначуваат на ставката AB120 во Дел II бидејќи содржат Y32, неоргански соединенија на флуор исклучувајќи калциум флуорид.

Дел II

Следниов отпад ќе биде исто така предмет на постапката за претходно писмено известување и дозвола:

⁸ Овој список потекнува од ОЕСР Одлуката, Додаток 4.

⁹ Анекс VIII од Базелската конвенција е наведен во оваа регулатива во Прилог V, Дел I, Список А. Анекс II од Базелската конвенција ги содржи следниве ставки: Y46 отпад собран од домаќинства освен кога тоа е соодветно класифициран како посебна ставка во Анекс III. Y47 остатоци што потекнуваат од согорување на отпад од домаќинства.

**АВ. ОТПАДОТ ШТО ГЛАВНО СОДРЖИ НЕОРГАНСКИ СОСТОЈКИ, КОИ МОЖАТ ДА
СОДРЖАТ МЕТАЛИ И ОРГАНСКИ МАТЕРИЈАЛИ**

Идентификациска ознака на отпадот	Назив – опис на отпадот
AB 010	Згура, пепел и остатоци, кои не се на друго место наведени или опфатени
AB 020	Остатоци кои произлегуваат од согорување урбани, односно отпад од домаќинствата
AB 030	Отпад од нецијаниден состав, а кои произлегуваат од површинска обработка на метали
AB 040	Стаклен отпад од катодни цевки, и друго активно стакло
AB 050	Талог на калциум флуорид
AB 060	Други неоргански флуор хемиски соединенија во форма на течности или талог
AB 070	Песок, кој се користи на технолошките процеси во леарниците
AB 080	Потрошени катализатори кои не се на зелени листа
AB 090	Отпад на алуминиумски хидрат
AB 100	Отпад на алуминиумски оксид
AB 110	Основни решенија
AB 120	Неоргански халидни хемиски соединенија, кои не се на друго место наведени или вклучени
AB 130	Песок кој се користи за пескарење
AB 140	Гипс кои произлегува од процесот на хемиска индустрија
AB 150	Нерафиниран калциум сулфид и калциум сулфат од излезните гасови на десулфуризација

**АС. ОТПАДОТ ШТО СОДРЖИ ПРЕТЕЖНО ОРГАНСКИ СОСТОЈКИ, КОИ МОЖАТ ДА
СОДРЖАТ МЕТАЛИ И НЕОРГАНСКИ МАТЕРИЈАЛИ**

Идентификациска ознака на отпадот	Назив – опис на отпадот
АС 010	Отпад од производство / обработка на нафтен кокс и битумен, со исклучок на анодни краеви
АС 020	Битуменозни материјали (асфалт отпад), кои не се на друго место наведени или опфатени
АС 030	Отпадни масла кои не се погодни за првична употреба
АС 040	Остатокот од оловниот бензин
АС 050	Термичка течност (течност која преноси топлина)
АС 060	Хидраулични течности
АС 070	Течност за сопирачките
АС 080	Антифризи
АС 090	Отпад од производство, создавање и користење на смоли, млечниот сок од растенија, пластификатори, лепила и адхезивни средства
АС 100	Нитроцелулоза
АС 110	Феноли, фенолни соединенија, вклучувајќи хлорофенол во форма на течности или талог
АС 120	Полихлорирани нафталини
АС 130	Етери
АС 140	Триетиламин катализатор за таложување излеан во песок
АС 150	Хлорофлуорокарбонати
АС 160	Халони
АС 170	Преработени плута и дрвен отпад
АС 1804	Кожна прашина, пепел, талози и брашно
АС 190	Пена - лесна фракција од уништување на автомобили
АС 200	Органски хемиски фосфорни соединенија

AC 210	Нехалогенизирани раствори
AC 220	Халогенизирани раствори
AC 230	Халогенирани и нехалогенирани неводени остатоци по дестилацијата кои произлегуваат од методот за враќање на органски растворувач
AC 240	Отпад што произлегуваат од производството на халогенизирани алифатични јаглеводороди (како што се метан, дихлороетан, винил хлорид, винилиден хлорид, алил хлорид и епихлоридин)
AC 250	Површински активни материи
AC 260	Течно свинско ѓубриво; фекалии
AC 270	Мил од третман на урбани отпадни води

AD. ОТПАД КОЈ МОЖЕ ДА СОДРЖИ НЕОРГАНСКИ ИЛИ ОРГАНСКИ СОСТОЈКИ

Идентификациска ознака на отпадот	Назив – опис на отпадот
AD 010	Отпад од производството и приготвувањето на фармацевтски производи
AD 020	Отпад од производство, формулирање и употреба на биоцидни и фитофармацевтски производи
AD 030	Отпад од производство, формулирање и употреба на хемикалии за зачувување на дрво Отпад, кои содржат, се состојат од или се контаминирани со која било од следниве:
AD 040	- Неоргански цијанид, освен талог кој содржи благородни метали кои се во цврста форма на неоргански цијанид
AD 050	- Органски цијанид
AD 060	Отпадни масла / вода, јаглеводородите / вода емулзија
AD 070	Отпад од производство, формулирање и употреба на мастила, боја на косата или текстил, пигменти, бои за шминкање, лакови
AD 080	Отпадоци од експлозивна природа, кога не се предмет на други посебни законски акти
AD 090	Отпад од производство, формулирање и употреба на репрографски и фотографски хемикалии и материјали кои на друго место не се спомнати ниту опфатени
AD 100	Отпад од нецијанидски состав кои произлегуваат од површинска обработка на пластика

AD 110	Кисели раствори
AD 120	Смоли од јонска размена
AD 130	Фотоапарати за еднократна употреба со батерии
AD 140	Отпад од уреди за контрола на индустриското загадување за чистење на индустриски отпадни гасови, кои не се на друго место спомнати ниту опфатени
AD 150	Органскиот материјал кој се формира природно и кој се употребува како средство за филтрирање (како што се биофилтерите)
AD 160	Градски/Куќен отпад
AD 170	Потрошен активен јаглен има опасни карактеристики кои произлегуваат од неговата употреба во неоргански хемија, органска хемија и фармацевтската индустрија, прочистување на отпадни води, процесите за чистење на гасот и воздухот и за други слични намени.

ПРИЛОГ VI

ОТПАД ПРЕДМЕТ НА ЗАБРАНА ЗА ИЗВОЗ СОГЛАСНО ЧЛЕН 28 СТАВ (5) ОД
ОВОЈ ПРАВИЛНИК

Воведни забелешки

1. Овој Прилог се применува без да е во спротивност со прописите за управување со отпад и прописите за постапување со опасен отпад.

2. Овој Прилог се состои од два дела, при што Делот 2 се применуваат само кога не се применува Дел 1. Последователно, за да се одреди дали конкретен отпад е наведен во овој Прилог, треба да се направи првична проверка за да се процени дали отпадот е наведен во Дел 1 од овој Прилог, а доколку не е, дали е наведен во Дел 2, а доколку не е, дали е наведен во ЛИСТАТА НА ВИДОВИ ОТПАДИ („Службен весник на Република Македонија“ бр. 100/05).

Дел 1 е поделен на два пододдели: Список А наведува отпад што е класифициран како опасен според член 1 (1) (а) од Базелската конвенција и затоа е опфатен со забраната за извоз, а Список Б наведува отпад што не е опфатен со член 1(1)(а) од Базелската конвенција и затоа не е опфатен со забраната за извоз.

Поради тоа, доколку отпадот е наведен во Дел 1, мора да се направи проверка за да се процени дали е наведен во Списокот А или Списокот Б. Само кога отпадот не е наведен ниту во Списокот А, ниту во Списокот Б од Дел 1, мора да се направи проверка за да се процени дали е наведен помеѓу опасниот отпад наведен во ЛИСТАТА НА ВИДОВИ ОТПАДИ („Службен весник на Република Македонија“ бр. 100/05). (т.е. типови отпад означени со ѕвездичка) или во Дел 2 и доколку е така тој е опфатен со забраната за извоз.

3. Отпадот наведен во Список Б од Дел 1 или што се наоѓа помеѓу неопасниот отпад наведен во ЛИСТАТА НА ВИДОВИ ОТПАДИ („Службен весник на Република Македонија“ бр. 100/05) (т.е. отпад што не е означен со ѕвездичка) е опфатен со забраната за извоз доколку е контаминиран со други материјали во размер што

(а) ги зголемува ризиците поврзани со отпадот доволно за да го направи соодветен за подложување на постапката од претходно писмено известување и согласност, кога се земаат предвид опасните карактеристики на отпадот; или

(б) го спречува преработката на отпадот на начин кој е прифатлив за животната средина и здравјето на луѓето.

Дел 1¹⁰

Список А (Анекс VIII од Базелската конвенција)

A1 ОТПАД ОД МЕТАЛ И ОТПАД ШТО СОДРЖИ МЕТАЛИ

A1010 Отпад од метал и отпад што содржи која било од следниве легури:

¹⁰ Упатувањата во Списоците А и Б од Анексите I, III и IV се однесуваат на Анексите од Базелската конвенција.

- антимон
- арсен
- берилиум
- кадмиум
- олово
- жива
- селениум
- телуриум
- талиум

но исклучувајќи го отпадот посебно наведен во списокот Б.

- A1020 Отпад што ги содржи кои било од следниве состојки или контаминирани состојки, исклучувајќи отпад од метал во масивна форма:
- антимон; соединенија на антимон
 - берилиум; соединенија на берилиум
 - кадмиум; соединенија на кадмиум
 - олово, соединенија на олово
 - селениум; соединенија на селениум
 - телуриум; соединенија на телуриум
- A1030 Отпад што ги содржи кои било од следниве состојки или контаминирани состојки:
- арсен; соединенија на арсен
 - жива; соединенија на жива
 - талиум; соединенија на талиум
- A1040 Отпад што ги содржи кои било од следниве состојки:
- метал карбонили
 - соединенија на хексавалентен хром
- A1050 Течен талог од поцинкување
- A1060 Алкохолен отпад од вкиселување на метали
- A1070 Резидуи добиени при прочистување на цинк, прашина и талог како што е јаросит, хематит, итн.
- A1080 Отпадни резидуи на цинк што не се вклучени во Списокот Б, што содржат олово и кадмиум во концентрации доволни за да покажат карактеристики од Анекс III од Базелската конвенција
- A1090 Пепел од согорување на изолирана бакарна жица
- A1100 Прав и резидуи од системи за гасно чистење на топилници на бакар

- A1110 Потрошени електролитски растворувачи од активности за електрорафинирање на и електрооплатување со бакар
- A1120 Отпаден талог, исклучувајќи анодни смоли, од системи за електролитско прочистување при активности на електрорафинирање и електрооплатување
- A1130 Потрошени раствори за врежување што содржат растворен бакар
- A1140 Отпад од катализатори за бакар хлорид и бакар цијанид
- A1150 Пепел од благородни метали од согорување на печатени електронски плочи што не се вклучени во списокот Б¹¹
- A1160 Отпад од акумулатори со оловна киселина, цели или скршени
- A1170 Некатегоризиран отпад од акумулатори исклучувајќи мешавини составени само од акумулатори од списокот Б. Отпад од акумулатори што не е утврден во списокот Б и содржи состојки од Анекс I од Базелската конвенција во размер што ги прави опасни
- A1180 Отпад од електрични и електронски склопки или отпадни материјали⁹ што содржат компоненти како што се акумулатори и други батерии вклучени во списокот А, прекинувачи од жива, стакло од катодни цевки и друго активно стакло и ПХБ кондензатори или се контаминирани со состојки од Анекс I (пр. кадмиум жива, олово, полихлориран бифенил) од Базелската конвенција во таков размер што поседуваат која било од карактеристиките содржани во Анекс III од Базелската конвенција (забележете ја сродната ставка во список Б, B1110)¹²
- A1190 Отпад од метални кабли обложени или изолирани со пластика што содржи или е контаминирана со катран од јаглен, ПХБ¹³, олово, кадмиум, други органско-халогени соединенија или други состојки од Анекс I од Базелската конвенција, во таков размер што покажуваат карактеристики од Анекс III од Базелската конвенција
- A2 ДРУГ ОТПАД ШТО ПРВЕНСТВЕНО СОДРЖИ НЕОРГАНСКИ СОСТОЈКИ, ШТО ПАК МОЖЕ ДА СОДРЖАТ МЕТАЛИ И ОРГАНСКИ МАТЕРИЈАЛИ
- A2010 Стаклен отпад од катодни цевки и друго активно стакло
- A2020 Отпад од неоргански соединенија на флуор во форма на течности и течен талог, но исклучувајќи го таквиот отпад утврден во списокот Б

¹¹ Имајте предвид дека пресликаната ставка во список Б (B1160) не ги утврдува исклучоците.

¹² ПХБ се со концентрација од 50 мг/кг или повеќе.

¹³ ПХБ со концентрација од 50mg/kg мг/кг или повеќе.

- A2030 Отпад од катализатори, но исклучувајќи го таквиот отпад утврден во списокот Б
- A2040 Отпад од гипс што потекнува од индустриски хемиски процеси, кога содржи состојки од Анекс I во таков размер што покажува опасни карактеристики од Анекс III од Базелската конвенција (забележете ја сродната ставка во список Б, B2080)
- A2050 Отпад од азбест (прашина и влакна)
- A2060 Пепел од електрични центри на јаглен што содржи супстанции од Анекс I во концентрации доволни за да се покажат карактеристики од Анекс III од Базелската конвенција (забележете ја сродната ставка во список Б, B2050)
- A3 ОТПАД ШТО ПРВЕНСТВЕНО СОДРЖИ ОРГАНСКИ СОСТОЈКИ, ШТО ПАК МОЖЕ ДА СОДРЖАТ МЕТАЛИ И НЕОРГАНСКИ МАТЕРИЈАЛИ
- A3010 Отпад од производство или преработка на петролеумски кокс и битумен
- A3020 Отпадни минерални масла непогодни за нивната привична употреба
- A3030 Отпад што содржи, е составен од или е контаминиран со талог од оловни антидетонациски соединенија
- A3040 Отпад од термички (трансфер на топлина) течности
- A3050 Отпад од производство, формулација и употреба на смоли, латекс, пластификатори, лепила со исклучок на таков отпад утврден во списокот Б (забележете ја соодветната ставка во список Б, B4020)
- A3060 Отпад од нитроцелулоза
- A3070 Отпад од феноли, соединенија на феноли, вклучувајќи хлорофенол во форма на течност или течен талог
- A3080 Отпад од етери, невклучувајќи ги тие утврдени во список Б
- A3090 Отпад од прашина, пепел, течен талог и флуори од кожа кога содржат соединенија на хексавалентен хром или биоциди (забележете ја сродната ставка во список Б, B3100)
- A3100 Отпад во форма на луспи и друг отпад од кожа или кожна креација непогодна за производство на артикли од кожа што содржат соединенија

	на хексавалентен хром или биоциди (забележете ја сродната ставка во список Б, B3090)
A3110	Отпад од трговија со кожа што содржи соединенија на хексавалентен хром или биоциди или заразни супстанции (забележете ја сродната ставка во список Б, B3110)
A3120	Лесен отпад - лесниот дел од сецкањето
A3130	Отпад од органски соединенија на фосфор
A3140	Отпад од нехалогенски органски растворувачи, но исклучувајќи го таквиот отпад утврден во списокот Б
A3150	Отпад од халогенски органски растворувачи
A3160	Отпад од халогенски или нехалогенски резидуи од дестилација без вода што потекнуваат од активности на преработка на органски растворувачи
A3170	Отпад што потекнува од производство на алифатични халогени јаглехидрати (како што се хлорометан, дихлоро етан, винил хлорид, винилиден хлорид, алил хлорид и епихлоридрин)
A3180	Отпад, супстанции и производи што содржат, се составени од или контаминирани со полихлориран бифенил (PHB), полихлориран терфенил (PHT), полохлориран нафтаген (PHN/PCN) или полибромиран бифенил (PBV) или сите останати полибромиди аналогни на овие соединенија, при концентрации од 50 мг/кг или повеќе ¹⁴
A3190	Отпад од резидуи од катран (исклучувајќи асфалтни цементи) што потекнуваат од рафинирање, дестилација и сите пиролитички третмани на органски материјали
A3200	Битуминозен материјал (отпад од асфалт) од изградба и одржување на патишта, што содржат катран (забележете ја сродната ставка во список Б, B2130)
A4	ОТПАД ШТО МОЖЕ ДА СОДРЖИ ИЛИ НЕОРГАНСКИ ИЛИ ОРГАНСКИ СОСТОЈКИ
A4010	Отпад од производство, подготовка и употреба на фармацевтски производи, но исклучувајќи го таквиот отпад утврден во списокот Б

¹⁴ Нивото од 50 мг/кг се смета за меѓународно практично ниво за секаков вид отпад. Сепак, многу земји имаат утврдено пониски нивоа (пр. 20 мг/кг) за одредени видови отпад.

- A4020 Клинички и сроден отпад; односно отпад што потекнува од медицински, негувателски, забарски, ветеринарни или слични практики и отпад генериран во болници или други установи за време на испитување или третман на пациенти или истражувачки проекти
- A4030 Отпад од производство, формулација и употреба на биоциди и фитофармацевтски лекови, вклучувајќи отпад од пестициди и хербициди што не се според спецификациите, се со поминат рок¹⁵ или се непогодни за нивната првенствена намена
- A4040 Отпад од производство, формулација и употреба на хемикалии за заштита на дрво¹⁶
- A4050 Отпад што содржи, е составен од или е контаминиран со што било од наведеното:
- неоргански цијаниди, исклучувајќи резидуи што содржат благородни метали во цврста состојба, што пак содржат траги од неоргански цијаниди
 - органски цијаниди
- A4060 Отпадни масла/води, мешавини од јаглехидрати/вода, емулзии
- A4070 Отпад од производство, формулација и употреба на мастила, бои, пигменти, бои за сликање, лакови, лакови за дрво со исклучок на таков отпад утврден во списокот Б (забележете ја соодветната ставка во список Б, B4010)
- A4080 Отпад со експлозивна природа (но исклучувајќи го таквиот отпад утврден во списокот Б)
- A4090 Отпад од раствори на киселини или бази, освен тие утврдени во соодветната ставка во список Б (забележете ја сродната ставка во список Б, B2120)
- A4100 Отпад од уреди за контрола на индустриско загадување за чистење на индустриски испусни гасови, но исклучувајќи го таквиот отпад утврден во список Б
- A4110 Отпад што содржи, е составен од или е контаминиран со што било од наведеното:
- сите сродни соединенија на полихлориран дибензо-фуран
 - сите сродни соединенија на полихлориран дибензо-диоксин
- A4120 Отпад што содржи, е составен од или е контаминиран со пероксиди

¹⁵ „Со поминат рок“ значи неупотребен во периодот препорачан од производителот.

¹⁶ Оваа ставка не вклучува дрво третирано со хемикалии за заштита на дрво.

- A4130 Пакети и контејнери за отпад што содржат супстанции од Анекс I во концентрации доволни за да се покажат опасни карактеристики од Анекс III од Базелската конвенција
- A4140 Отпад составен од ли контаминиран со хемикалии надвор од спецификациите или со поминат рок¹⁷ што одговараат на категориите од Анекс I и покажуваат опасни карактеристики од Анекс III од Базелската конвенција
- A4150 Отпад од опасни хемиски супстанции што потекнуваат од истражување и развој на образовни активности што не се одредени и/или се нови и чии влијанија врз здравјето на луѓето и/или животната средина не се познати
- A4160 Потрошен активен јаглерод што не е вклучен во списокот Б (забележете ја сродната ставка во список Б, B2060)

Список Б (Анекс IX од Базелската конвенција)

B1 ОТПАД ОД МЕТАЛ И ОТПАД ШТО СОДРЖИ МЕТАЛИ

- B1010 Отпад од метали и метални легури во метална, недисперзивна форма:
- благородни метали (злато, сребро, групата на платина, но не жива)
 - отпаден материјал од железо и челик
 - отпаден материјал од бакар
 - отпаден материјал од никел
 - отпаден материјал од алуминиум
 - отпаден материјал од цинк
 - отпаден материјал од калај
 - отпаден материјал од волфрам
 - отпаден материјал од молибден
 - отпаден материјал од тантал
 - отпаден материјал од магнезиум
 - отпаден материјал од кобалт
 - отпаден материјал од бизмут
 - отпаден материјал од дијариум
 - отпаден материјал од циркониум
 - отпаден материјал од манган
 - отпаден материјал од германиум
 - отпаден материјал од ванадиум
 - отпаден материјал од хафниум, индиум, ниобиум, рениум и галиум
 - отпаден материјал од ториум
 - отпаден материјал од ретки земји
 - отпаден материјал од хром

¹⁷ „Со поминат рок“ значи неупотребен во периодот препорачан од производителот.

- B1020 Чисти, неконтаминирани отпадни материјали од метал, вклучувајќи легури, во габаритна конечна форма (плотни, плочи, шини, прачки, итн.):
- отпаден материјал од антимон
 - отпаден материјал од берилиум
 - отпаден материјал од кадмиум
 - отпаден материјал од олово (но исклучувајќи акумулатори со оловна киселина)
 - отпаден материјал од селениум
 - отпаден материјал од телуриум
- B1030 Огноотпорни метали што содржат резидуи
- B1031 Отпад од молибден, волфрам, титаниум, тантал, ниобиум и рениум метал и легури од метал во растворлива форма (метал во прав), со исклучок на таков отпад согласно утврденото во список А според став A1050, течен талог од поцинкување.
- B1040 Отпадни склопки од при производство на електрична енергија неконтаминирани со масло за подмачкување, РНВ или РНТ во размер што ги прави опасни
- B1050 Мешани метали без железо, тешки делови од отпадни материјали, што не содржи материјали од Анекс I од Базелската конвенција во концентрации доволни за да се покажат карактеристики од Анекс III¹⁸ од Базелската конвенција
- B1060 Отпад од селениум и телуриум во метална елементарна форма, вклучувајќи прав
- B1070 Отпад од бакар и легури од бакар во дисперзивна форма, освен кога содржат состојки од Анекс I од Базелската конвенција во таков размер што покажуваат карактеристики од Анекс III од Базелската конвенција
- B1080 Пепел од цинк и резидуи, вклучувајќи резидуи од легури на цинк во дисперзивна форма, освен кога содржат состојки од Анекс I од Базелската конвенција во такви концентрации што покажуваат карактеристики од Анекс III од Базелската конвенција или покажуваат опасни карактеристики H4.3¹⁹
- B1090 Отпад од акумулатори во сообразност со спецификацијата, исклучувајќи такви направени со олово, кадмиум или жива

¹⁸ Имајте предвид дека кога иницијално постои слаба контаминација со материјали од Прилог I од Базелската конвенција, последователните процеси, вклучувајќи го и рециклирањето, може да резултираат во одделени делови што содржат значително зголемени концентрации со тие материјали од Прилог I.

¹⁹ Во моментот се разгледува статусот на пепелта од цинк и постои препорака од Конференцијата за трговија и развој на Обединетите нации (UNXTAD) дека пепелта од цинк не треба да биде опасна материја.

- B1100 Отпад што содржи метал и потекнува од растопување, топење и прочистување на метали:
- цинк излеан во цврста форма
 - згура што содржи цинк:
 - згура од врвот на плоча за поцинкување (>90% Zn)
 - згура од дното на плоча за поцинкување (>92% Zn)
 - згура од калап за лиење цинк (>85% Zn)
 - згура од плочи за поцинкување на висока температура (серија) (>92% Zn)
 - остатоци од цинк што пливаат на врвот
 - остатоци од алуминиум што пливаат на врвот со исклучок на згура од соли
 - згура од преработување на бакар за понатамошно преработување или прочистување без присуство на арсен, олово или кадмиум во таков размер што покажуваат опасни карактеристики од Анекс III од Базелската конвенција
 - отпад од огноотпорни облоги, вклучувајќи садови, што потекнуваат од топење на бакар
 - згура од преработување на благородни метали за понатамошно прочистување
 - тантал што содржи згура од калај со помалку од 0,5% калај
- B1110 Електрични и електронски склопки:
- електрични склопки составени само од метали или легури
 - отпад од електрични и електронски склопки или отпадни материјали²⁰ (вклучувајќи печатени електронски плочи) што не содржат компоненти како што се акумулатори и други батерии вклучени во списокот А, прекинувачи од жива, стакло од катодни цевки и друго активно стакло и PNB кондензатори или не се контаминирани со состојки од Анекс I (пр. кадмиум, жива, олово, полихлориран бифенил) или од кој тие се отстранети, во таков размер што не поседуваат која било од карактеристиките содржани во Анекс III од Базелската конвенција (забележете ја сродната ставка во список А, A1180)
 - електрични и електронски склопки (вклучувајќи печатени електронски плочи, електронски компоненти и жици) наменети за директна повторна употреба²¹, а не за преработка или конечно отстранување²²
- B1115 Отпад од метални кабли обложени или изолирани со пластика, што не се вклучени на списокот A1190, исклучувајќи ги тие наменети за активностите од Анекс IVA од Базелската конвенција или сите останати активности за отстранување што вклучуваат, во која било фаза, неконтролирани термички процеси, како што е горење на отворено

²⁰ Оваа ставка не вклучува отпаден материјал од производство на електрична енергија.

²¹ Повторна употреба може да вклучува поправка, реновирање или доградување, но не повторно составување.

²² Во некои земји овие материјали наменети за директна повторна употреба не се сметаат за отпад.

- B1120 Потрошени катализатори, исклучувајќи течности употребени како катализатори, што содржат што било од наведеното:
- преодни метали, исклучувајќи отпад од катализатори (потрошени катализатори, течности употребени како катализатори или други катализатори) на списокот А:

скандиум	титаниум
ванадиум	хром
манган	железо
кобалт	никел
бакар	цинк
итриум	циркониум
ниобиум	молибден
хафниум	тантал
волфрам	рениум
лантан	цериум
празеодимиум	неодим
самариум	европиум
гадолиум	тербиум
доспрозиум	холмиум
ербиум	тулиум
итербиум	лутециум
 - Лантаниди (ретки земјени метали):
- B1130 Исчистени потрошени катализатори што содржат благородни метали
- B1140 Резидуи што содржат благородни метали во цврста форма, што пак содржат траги од неоргански цијаниди
- B1150 Отпад од благородни метали и легури на метали (злато, сребро, групата на платина, но не жива) во дисперзивна, нетечна форма во соодветно пакување и етикети
- B1160 Пепел од благородни метали од согорување на печатени електронски плочи (забележете ја сродната ставка во списокот А, A1150)
- B1170 Пепел од благородни метали од согорување на фотографски филм
- B1180 Отпад од фотографски филм што содржи сребро халиди и метално сребро
- B1190 Отпад од фотографска хартија што содржи сребро халиди и метално сребро
- B1200 Гранулирана згура што потекнува од производство на железо и челик
- B1210 Згура што потекнува од производство на железо и челик, вклучувајќи згура како извод на TiO_2 и ванадиум
- B1220 Згура од производство на цинк, хемиски стабилизирани, со висока содржина на железо (над 20%) и преработен во согласност со индустриските спецификации (пр. ДИН 4301) главно за изградба

- B1230 Валавничка коварина што потекнува од производство на железо и челик
- B1240 Валавничка коварина од бакар оксид
- B1250 Отпад од истрошени моторни возила, што не содржат течни или други опасни компоненти
- B2 ДРУГ ОТПАД ШТО ПРВЕНСТВЕНО СОДРЖИ НЕОРГАНСКИ СОСТОЈКИ, ШТО ПАК МОЖЕ ДА СОДРЖАТ МЕТАЛИ И ОРГАНСКИ МАТЕРИЈАЛИ
- B2010 Отпад од рударски активности во недисперзивна форма:
- отпад од природен графит
 - отпад во форма на шкрилци, независно дали е грубо сечен или само сечен, со пила или на друг начин
 - отпад од лискун
 - отпад од леуцит, нефелин и нефелин сиенит
 - отпад од минерали што не содржат руда
 - отпад од флуорит
 - отпад од кварц во цврста форма, исклучувајќи ги тие употребени во леарски активности
- B2020 Стаклен отпад во недисперзивна форма:
- стаклен отпад и друг отпаден материјал од стакло, освен стакло од катодни цевки и друго активно стакло
- B2030 Керамички отпад во недисперзивна форма:
- отпад од кермет и отпаден материјал (композити на метал и керамика)
 - керамички влакна што не се утврдени или вклучени на друго место
- B2040 Останат отпад што првенствено содржи неоргански состојки:
- делумно рафиниран калциум сулфат произведен од десулфоризација на издувни гасови (FGD)
 - отпад од гипсени плочи што потекнува од рушење на инсталацијаи
 - згура од производство на бакар, хемиски стабилизирани, со висока содржина на железо (над 20%) и преработен во согласност со индустриските спецификации (пр. DIN 4301 и DIN 8201) главно за изградба и абразивна примена
 - сулфур во цврста форма
 - варовник од производство на калциум цијанамид (со рН вредност пониска од 9)
 - натриум, калиум, калциум хлориди
 - карборундум (силикон карбид)
 - искршен бетон
 - литиум-тантал и литиум-ниобиум што содржи отпаден материјал од стакло

- B2050 Пепел од електрични центри на јаглен, што не вклучен во списокот А (забележете ја сродната ставка во список А, А2060)
- B2060 Потрошен активен јаглерод што не содржи состојки од Анекс I од Базелска конвенција во таков размер што покажуваат карактеристики од Анекс III од Базелска конвенција, на пример, јаглерод што резултира од третман на вода за пиење и процеси од прехранбената индустрија и производство на витамини (забележете ја сродната ставка во список А, А4160)
- B2070 Течен талог од калциум флуорид
- B2080 Отпад од гипс што потекнува од процеси од хемиската индустрија, а не е вклучен во списокот А (забележете ја сродната ставка во список А, А2040)
- B2090 Отпад од анодни прачки од производство на челик или алуминиум направени од петролеумски кокс или битумен и исчистени според нормалните индустриски спецификации (исклучувајќи анодни прачки од електролиза на хлор и алкални соединенија и од металуршката индустрија)
- B2100 Отпад од хидрати и алуминиум и отпад од алумина и резидуи од производство на алумина, со исклучок на такви материјали употребени за процеси на гасно чистење, флокулација или филтрација
- B2110 Остаток од буксот (црвена кал) (прифатлива рН пониска од 11,5)
- B2120 Отпад од раствори на киселини или бази со рН повисока од 2 и пониска од 11,5, што не се корозивни или на друг начин опасни (забележете ја сродната ставка во список А, А4090)
- B2130 Битуминозен материјал (отпад од асфалт) од изградба и одржување на патишта, што не содржи катран²³ (забележете ја сродната ставка во список А, А3200)
- B3 ОТПАД ШТО ПРВЕНСТВЕНО СОДРЖИ ОРГАНСКИ СОСТОЈКИ, ШТО ПАК МОЖЕ ДА СОДРЖАТ МЕТАЛИ И НЕОРГАНСКИ МАТЕРИЈАЛИ
- B3010 Цврст пластичен отпад:
Следниве пластични или мешани пластични материјали, под услов тие да не се измешани со друг отпад и се подготвени според спецификација:
- отпаден материјал од пластика и нехалогенирани полимери и кополимери, вклучувајќи го, но не ограничувајќи се, на следново²⁴:
- етилен

²³ Нивото на концентрација на бензол[а]пирен не треба да биде 50 мг/кг или повеќе.

²⁴ Се подразбира дека таквиот отпаден материјал е целосно полимеризиран.

- стирен
- полипропилен
- полиетилен терефталат
- акрилонитрил
- бутадиен
- полиацетали
- полиамиди
- полибутилен терефталат
- поликарбонати
- полиетери
- полифенилен сулфиди
- акрилни полимери
- алкани C10-C13 (пластификатор)
- полиуретан (што не содржат CFC)
- полисилоксани
- полиметил метакрилат
- поливинил алкохол
- поливинил бутирал
- поливинил ацетат
- отпад од стврднати смоли или производи од кондензација, вклучувајќи го следново:
 - смоли од уреа формалдехид
 - смоли од фенол формалдехид
 - смоли од меламин формалдехид
 - епокси смоли
 - алкид смоли
 - полиамиди
- следниов отпад од флуорирани полимери²⁵:
 - прерфлуороетилен/пропилен (FEP)
 - перфлуоро алкоксил алкан
 - тетрафлуороетилен/перфлуоро винил етер (PFA)
 - тетрафлуороетилен/перфлуоро метилвинил етер (MFA)
 - поливинилфлуорид (PVF)
 - поливинилиденфлуорид (PVDF)

B3020 Отпад од хартија, картон и производи од хартија

Следниве материјали, под услов да не се измешани со опасен отпад:

отпад и отпаден материјал од хартија или картон од:

- неизбелена хартија или картон или брановидна хартија или картон
- друг тип хартија или картон, направени главно од избелена хемиска маса, необоена во масата

²⁵ - Отпад од потрошувачи е исклучен од оваа ставка.

- Отпадот не се меша.

- Се земаат предвид проблемите што потекнуваат од отворено согорување.

- хартија или картон направени главно од механичка маса (на пример, весници, журнари и слични печатени материјали)
- останато, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на
 1. пластифициран картон;
 2. несортиран отпаден материјал

B3030

Отпад од текстил

Следниве материјали, под услов тие да не се измешани со друг отпад и да се подготвени според спецификација:

- отпад од свила (вклучувајќи кожурци непогодни за намотување, отпад од предиво и отпад од влакна)
 - невлачен или нечеслан
 - останато
- отпад од волна или од фино или грубо животинско влакно, вклучувајќи отпад од предиво, но исклучувајќи отпад од влакна
 - отпад од чеслана волна или фино животинско влакно
 - друг отпад од волна или фино животинско влакно
 - отпад од грубо животинско влакно
- отпад од памук (вклучувајќи отпад од предиво и отпад од влакна)
 - отпад од предиво (вклучувајќи отпад од конци)
 - отпад од влакна
 - останато
- ленено јаже и отпад
- јаже и отпад (вклучувајќи отпад од предиво и отпад од влакна) или природен коноп (*Cannabis Sativa L.*)
- јаже и отпад (вклучувајќи отпад од предиво и отпад од влакна) од јута и други текстилни влакна од дрвена лика (исклучувајќи лен, природен коноп и рами)
- јаже и отпад (вклучувајќи отпад од предиво и отпад од влакна) од сисал и други текстилни влакна од родот *Agave*
- јаже, отпад од чеслана волна и отпад (вклучувајќи отпад од предиво и отпад од влакна) од кокос
- јаже, отпад од чеслана волна и отпад (вклучувајќи отпад од предиво и отпад од влакна) од абака (манилски коноп или *Musa tehtilis Nee*)
- јаже, отпад од чеслана волна и отпад (вклучувајќи отпад од предиво и отпад од влакна) или рами и други растителни текстилни влакна, што не се утврдени или вклучени на друго место
- отпад (вклучувајќи отпад од чеслана волна, отпад од предиво и отпад од влакна) од влакна створени од човекот
 - од синтетички влакна
 - од вештачки влакна
- износена облека и други износени текстилни артикли
- употребени крпи, отпаден материјал од конец, бродски јажиња, јажиња и жици и износени артикли од конец, бродски јажиња, јажиња или жици од текстил
- сортирани

- останато
- B3035 Отпад од текстилни подни покривки, килими
- B3040 Гумен отпад
Следниве материјали, под услов да не се измешани со друг отпад:
 - отпад и отпаден материјал од тврда гума (пр. ебонит)
 - друг гумен отпад (исклучувајќи таков отпад што не утврден на друго место)
- B3050 Отпад од нетретирани плута и дрво:
 - отпад од дрво и отпаден материјал, независно дали се или не се агрегирани во балвани, брикети, пилули или слични форми
 - отпад од плута: искршена, гранулирана или мелена плута
- B3060 Отпад што потекнува од агро-прехранбените индустрии под услов да не се заразни:
 - комиње
 - исушен и стерилизиран отпад од градинарски производи, резидуи и споредни производи, независно дали се или не се во форма на пилули, или во форма што се користи во исхраната на животните, што не се утврдени или вклучени на друго место
 - деграс: резидуи што резултираат од третман на масни супстанции од животински или градинарски восок
 - отпад од коски и јадра на рогови, необработени, одмастени, едноставно подготвени (но не исечени во форма), третиран со киселина или очистени од желатин
 - отпад од риба
 - какао обвивки, лушпи, кожи и друг отпад од какао
 - друг отпад од агро-прехранбената индустрија, исклучувајќи ги споредните производи што ги исполнуваат националните и меѓународните барања и стандарди за исхрана на луѓето или животните
- B3065 Отпад од масти и масла од животинско или растително потекло за исхрана (пр. масла за готвење), под услов да не покажуваат карактеристики од Анекс III од Базелска конвенција
- B3070 Следниов отпад:
 - отпад од човечка коса
 - отпад од слама
 - деактивиран мицелиум од производство на пеницилин што се користи како добиточна храна
- B3080 Отпад во форма на лушпи и отпаден материјал од гума

- V3090 Отпад во форма на луспи и друг отпад од кожа или кожна креација непогоден за производство на артикли од кожа, исклучувајќи течен талог од кожа, што не содржи соединенија на хексавалентен хром или биоциди (забележете ја сродната ставка во список А, A3100)
- V3100 Отпад од прашина, пепел, течен талог и флуори што не содржат соединенија на хексавалентен хром или биоциди (забележете ја сродната ставка во список А, A3090)
- V3110 Отпад од трговија со кожа што не содржи соединенија на хексавалентен хром или биоциди или заразни супстанции (забележете ја сродната ставка во список А, A3110)
- V3120 Отпад што се состои од бои за храна
- V3130 Отпад од полимери на етер и отпад од неопасни мономерни етери неспособни за формирање на пероксиди
- V3140 Отпад од пневматски гуми за тркала, исклучувајќи ги тие наменети за активности од Анекс IVA
- B4 ОТПАД ШТО МОЖЕ ДА СОДРЖИ ИЛИ НЕОРГАНСКИ ИЛИ ОРГАНСКИ СОСТОЈКИ
- B4010 Отпад што се состои главно од водени/латекс бои за сликање, мастила и стврднати лакови што не содржат органски растворувачи, тешки метали или биоциди во размер што не ги прави опасни (забележете ја сродната ставка во список А, A4070)
- B4020 Отпад од производство, формулација и употреба на смоли, латекс, пластификатори, лепила, што не е вклучен во список А и не содржи растворувачи и други контаминенти, во таков размер што не покажува карактеристики од Анекс III, пр. базирани на вода или лепила на база на казеински скроб, декстрин, етери на целулоза, поливинил алкохоли (забележете ја сродната ставка во список А, A3050)
- B4030 Употребени камери за една употреба, со батерии што не се вклучени во список А

Дел 2

Список А (Анекс II од Базелската конвенција)²⁶

- Y46 Отпад собран од домаќинства²⁷

²⁶ Овој список потекнува од Додаток 4, Дел I од ОЕСР Одлуката.

²⁷ Освен кога се соодветно класифицирани како посебна ставка во Прилог III.

Y47 Резидуи што потекнуваат од согорување на отпад од домаќинства

Список В (отпад од Прилог 4, Дел II од Одлуката на ОЕСР)²⁸

Отпад што содржи метали

Идентификациска ознака на отпадот	Назив – опис на отпадот
AA 010	Згура, струганици и друг отпад од производство на железо и челик ²⁹
AA 060	Пепел и резидуи од ванадиум
AA 190	Отпад од магнезиум и отпаден материјал што е запалив, пирофоричен или пак во допир со вида испушта запаливи гасови во опасни количини

Друг отпад што првенствено содржи неоргански состојки, што пак може да содржат метали и органски материјали

Идентификациска ознака на отпадот	Назив – опис на отпадот
AB 030	Отпад од нецијанидни системи што потекнува од површински третман на метали
AB 070	Шмиргли употребени во леарски активности
AB 120	Неоргански халидни соединенија, што не се утврдени или вклучени на друго место
AB 150	Непрочистен калциум сулфит и калциум сулфат од десулфоризација на отпадни гасови (FGD)

Отпад што првенствено содржи органски состојки, што пак може да содржат метали и неоргански материјали

Идентификациска ознака на отпадот	Назив – опис на отпадот
AC060	Хидраулични течности
AC070	Антифриз течности
AC080	Течности за кочници
AC150	Хлорофлуоројаглери
AC160	Халони
AC170	Отпад од третирана плута и дрво

²⁸ Отпадот нумериран како AB130, AC250, AC260 и AC270 е избришан бидејќи истиот се смета, во согласност со постапката утврдена во член 18 од Директивата бр. 75/442/ЕЕЗ на Советот од 15 јули 1975 година за отпад (Сл. весник L 194, 25.7.1975 год., стр. 39. Директива укината со Директивата бр. 2006/12/ЕЗ), како неопасен и затоа не е предмет на забраната за извоз утврдена во член 35 од оваа регулатива.

²⁹ Овој список вклучува отпад во форма на пепел, резидуи, згура, метална згура, струганици, лушпи, прашина, прав, течен талог и полутврди парчиња, освен кога материјалот е посебно наведен на друго место.

Отпад што може да содржи или неоргански или органски состојки

Идентификациска отпадот	ознака на	Назив – опис на отпадот
AD090		Отпад од производство, формулации и употреба на репрографски и фотографски хемикалии и материјали што не се утврдени или вклучени на друго место
AD100		Отпад од нецијанидни системи што потекнува од површински третман на пластика
AD120		Смола од јонска размена
AD150		Природни органски материјали употребени како филтри (како што се биофилтрите)

Друг отпад што првенствено содржи неоргански состојки, што пак може да содржат метали и органски материјали

RB020	Керамички влакна со физичко-хемиски карактеристики слични со тие на азбестот
-------	--

ПРИЛОГ VII

ОБРАЗЕЦ ЗА ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ШТО ГИ ПРИДРУЖУВА ПРАТКИТЕ НА ОТПАД (член 7)

Информации за пратката ⁽¹⁾

1. Лице кое ја договара пратката	2. Увозник/примач
Име:	Име:
Адреса:	Адреса:
Контакт лице:	Контакт лице:

Тел.: _____ Факс: _____		Тел.: _____ Факс: _____	
Електронска пошта: _____		Електронска пошта: _____	
3. Вистинска Тони (Мг): м ³ : _____		4. Вистински датум на пратката: _____	
5(а) Прв превозник ⁽²⁾ : Име: _____ Адреса: _____ Контакт лице: _____ Тел.: _____ Факс: _____ Електронска пошта: _____ Начин на превоз: _____ Датум на трансфер: _____ Потпис: _____		5(б). Втор превозник: Име: _____ Адреса: _____ Контакт лице: _____ Тел.: _____ Факс: _____ Електронска пошта: _____ Начин на превоз: _____ Датум на трансфер: _____ Потпис: _____	
5(в). Трет превозник: Име: _____ Адреса: _____ Контакт лице: _____ Тел.: _____ Факс: _____ Електронска пошта: _____ Начин на превоз: _____ Датум на трансфер: _____ Потпис: _____			
6. Генератор на отпад ⁽³⁾ Прв произведувач(-и), нов произведувач(-и) или собирач: Назив: _____ Адреса: _____ Контакт лице: _____ Тел.: _____ Факс: _____ Електронска пошта: _____		8. Активности на преработка (или доколку тоа е соодветно активности на отстранување во случај на отпад наведен во член 3(4): Р-шифра/Д-шифра: _____	
		9. Вообичаен опис на отпадот: _____	
7. Инсталација за преработка ☐ Лаборатории ☐ Назив: _____ Адреса: _____ Контакт лице: _____ Тел.: _____ Факс: _____ Електронска пошта: _____		10. Одредување на отпадот (пополнете ги соодветните шифри): (I) Анекс IX од Базелската конвенција; (II) ОЕСР шифра (доколку е различна од (i)); (III) ЕЗ список на отпад; (IV) Национална шифра: _____	
11. Засегнати земји/држави:			
Извоз/испраќање		Транзит	
		Увоз/прифаќање	
12. Декларација на лицето кое ја договара пратката: Јас изјавувам дека горенаведените информации се целосни и точни во согласност со моите квалификации. Јас исто така изјавувам дека договорните обврски во писмена форма со примачот се правно важечки (ова не е потребно во случај на отпад наведен во член 3(4)). Име: _____ Датум: _____ Потпис: _____			
13. Потпис по прием на отпадот од страна на примачот: Име: _____ Датум: _____ Потпис: _____			
ПОПОЛНУВА ИНСТАЛАЦИЈАОТ ЗА РЕЦИКЛИРАЊЕ ИЛИ НАДЛЕЖНИОТ ОРГАН:			
14. Пратка примена во инсталацијаот за _____ или _____ Примена Тони (Мг): м ³ : преработка ☐ лабораторија ☐ количина Име: _____ Датум: _____ Потпис: _____			

⁽¹⁾ За комплетно пополнување на овој документ погледнете го упатството за пополнување содржани во Прилог II од Правилникот

⁽²⁾ Доколку има повеќе од три превозници, приложете ги информациите согласно бараното во блоковите 5 (а), (б) и (в).

⁽³⁾ Кога лицето кое ја договара пратката не е создавачот или собирачот, се обезбедуваат информации за создавачот или собирачот.

ПРИЛОГ VIII

ОБРАЗЕЦ ЗА ИНСТАЛАЦИИ КОИ ИМААТ ДОБИЕНО ПРЕД-СОГЛАСНОСТИ

Надлежен орган	Инсталација за преработка				Одредување на отпадот (шифра)	Важност		Вкупна однапред одобрена количина (кг/литри)
	Назив и број на инсталацијаот за преработка	Адреса	Активности за преработка (+ Р-шифра)	Применета технологија		од	до	

ПРИЛОГ IX

Обрасци за доставени приговори, одлуки за издадени пред-согласности и
евиденција на нелегални пратки од страна на надлежните органи
(Табели 1, 2, 3)

Табела 1

Приговори на планирани пратки или отстранување (член 15)

Одредување на отпадот (шифра)	Количина (кг/литри)	Транзитна земја (Т)/ земја- испраќач (Ди)	Причини за приговор (Ве молиме ставете ✓ и наведете го ставот и точката од член 15 од правилникот како што е соодветно)			Институција	
			член 15(с)(Т)	член 15(с)(Т)	член 15(с)(Т)3	Назив (во случај на член 12(став 1)(точка 2)	Активност за отстранување Д шифра

Табела 2
Приговори на планирани пратки или преработка (член 16)

Одредување на отпадот (шифра)	Количина (кг/литри)	Земја- прифаќање	Причини за приговор и детали од релевантното национално законодавство	Инсталација (во земјата-прифаќање)	
				Назив	Активност за преработка Р шифра

Табела 3
Информации за одлуки на засегнатите надлежни органи да издадат пред- согласности
(член 18)

Надлежен орган	Инсталација за преработка				Одредување на отпадот (шифра)	Важност		Отповикување (датум)
	Назив и бр.	Адреса	Активност за	Применета технологија		од	до	

			преработка Р шифра					

Табела 4
Информации на нелегални пратки отпад (член 25)

Одредување на отпадот (шифра)	Количина (кг/литри)	Земја-прифаќање (Де)/земја-испраќач (Ди)	Одредување на причината за нелегалност (можно упатување на непочитуван и членови)	Одговорност за нелегалноста (Ве молиме ставете ✓ каде што е соодветно)			Преземени мерки, вклучувајќи и можни казни
				Известува ч	Прима ч	Останат о	

ПРИЛОГ X

Образец за доделување на пред-согласност на инсталација за преработка на отпад врз основа на Правилникот за видовите на отпад, условите и методите за надзор над извозот, увозот и транзитот на отпадот, како и формата и содржината на образецот на дозволата за извоз, увоз и транзит на отпад (член 18)

Апликант за доделување на пред-согласност		
Седиште на инсталацијата		
Одговорно лице		
Контакт информации (телефон, факс, е-маил адреса)		
Број на ИСКЗ дозвола		
Други добиени дозволи за работа на инсталацијата		
Применета технологија на преработка на отпадот		
Активност за преработка Р шифра		
Ознака на отпадот спрема Прилозите на Правилникот	Опис на отпадот	Ознака на операција на преработка (Р шифра)
Ознака на операција на преработка (Р шифра)	Опис на операција	Количина на отпад т/год.

Временски период за кој се доделува пред-согласноста _____

Надлежна институција која ја издава пред-согласноста _____

-

42

ПРИЛОГ XI – СОГЛАСНОСТ

(меморандум на Министерството за животна средина и просторно планирање)

Архивски број:

Дата: _____

ДО: _____

ПРЕДМЕТ: Согласност за спроведување на увоз / извоз / транзит на пратка на отпад
(да се прешкрта непотребното)

Врз основа на информациите содржавни во Образецот за општи информации што ги придружува пратките на отпад (Прилог бр. 8 од Правилникот за увоз, извоз и транзит на отпад), Управата за животна средина издава:

СОГЛАСНОСТ

за спроведување на увоз / извоз / транзит на пратки на отпад
(да се прешкрта непотребното)

На правниот субјект “_____” со седиште на адреса :
_____ од _____, се издава согласност за
спроведување на увоз / извоз / транзит (непотребното да се прешкрта) на пратка на отпад
согласно информациите дадени во Образецот за општи информации што ги
придружува пратките на отпад доставени до Министерството за животна средина и
просторно планирање на ден _____ година во кое како примач на пратката на
отпад е наведен субјектот _____ од _____
(назив на државата на прифаќање / испраќање (да се прешкрта непотребното)).

Овластено службено лице

ПРИЛОГ XII

ОБРАЗЕЦ ЗА БАРАЊЕ ЗА ДОБИВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА УВОЗ И ИЗВОЗ НА ОТПАД

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	
	
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	
БАРАЊЕ ЗА ДОБИВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ИЗВОЗ ИЛИ УВОЗ НА ОТПАД	
ОПШТИ УПАТСТВА ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ:	
• Барањето за добивање на дозвола се пополнува електронски на компјутер, на машина за пишување или со сино пенкало; • Сите барани податоци во барањето треба да бидат пополнети од страна на барателот и заедно со потребната документација да се поднесат до Министерството за животна средина и просторно планирање; • Доколку Барањето за добивање на дозвола го пополнувате на компјутер, одговорите впишете ги во сивите полиња и квадрати. (Движењето по полињата се прави со притискање на Tab ↵ командата од тастатурата или со притискање на курсорот, односно со двоен клик за пополнување на квадратите);	
ОБЕЛЕЖЕТЕ ЈА НАМЕНАТА ЗА КОЈА/И ГО ПОДНЕСУВАТЕ БАРАЊЕТО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ДОЗВОЛА	
Увоз ☐	Извоз ☐
I. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА БАРАТЕЛОТ	
1. Име на Барателот (фирма)	1.1 Скратен назив (фирма) на Барателот
2. Седиште на Барателот	
Улица:	Телефон:
Број:	Телефакс:

Општина: Место: Држава:	Е-пошта (e-mail):
3. Форма на организација на Барателот	
☐ Јавно претпријатие ☐ Трговец - поединец ☐ Јавно трговско друштво ☐ Командитно друштво	☐ Командитно друштво со акции ☐ ДОО/ДООЕЛ ☐ Акционерско друштво ☐ Стопанска интересна заедница
4. Доказ за поседување на соодветни дозволи за постапување со отпад	
Назив на дозволата за постапување со отпад:	Број и датум на дозволата за постапување со отпад и рок на важење:
5. Образложение зашто се бара увоз и извоз на отпад	
6. Податоци за потеклото на отпадот што се увезува или извезува	
7. Податоци за количината и видот на отпадот што е предмет на дозволата согласно Листата на видови на отпад	
8. Податоци за тарифниот број (ознака) на отпадот, начинот на транспорт и за начинот на пакување на отпадот и царинска испостава каде ќе се врши царина	

9. Информација за влезот, излезот и патната шема (рутата) на превезување на отпадот

Забелешки или дополнителни информации:

Потпис и печат на одговорното лице на
подносителот

Место _____

Датум _____

Наведете ги документите кои се доставени во прилог на барањето:

ПРИЛОГ XIII

Врз основа на член 106 став (16) од Законот за управување со отпад ("Службен Весник на Република Македонија" бр. 09/11, 51/11, 123/12, 147/13, 163/13, 51/2015, 146/2015, 192/2015 и 39/2016), министерот за животна средина и просторно планирање, ја издава следната:

Дозвола за извоз на отпад

1. На _____
(полн назив на извозникот и даночен број)
2. Да изврши извоз за увозникот: _____
(полн назив на странскиот увозник)
3. _____
(тарифна ознака на десеттоцифрено ниво или шифра)
4. _____
(количина во единица мера на именување на стоката според царинската номенклатура)
5. _____
(земја на потекло)

6. _____
(опис и трговски назив на стоката)
7. Извозник: _____
(полн назив на домашниот извозник)
8. _____
(царинарска испостава во Република Македонија каде ќе се декларира стоката)
9. _____
(рок на важност на дозволата)

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Упатство за правен лек:

Место _____

Датум _____

Потпис,
Име и презиме на
овластено службено лице

ПРИЛОГ XIV

Врз основа на член 106 став (16) од Законот за управување со отпад ("Службен Весник на Република Македонија" бр. 09/11, 51/11, 123/12, 147/13, 163/13, 51/2015, 146/2015, 192/2015 и 39/2016), Министерот за животна средина и просторно планирање, ја издава следната:

Дозвола за увоз на отпад

1. На _____
(полн назив на извозникот и даночен број)
2. Да изврши увоз од извозникот: _____
(полн назив на странскиот увозник)
3. _____
(тарифна ознака на десеттоцифрено ниво или шифра)
4. _____
(количина во единица мера на именување на стоката според царинската номенклатура)
5. _____
(земја на потекло)

6. _____
(опис и трговски назив на стоката)
7. Увозник: _____
(полн назив на домашниот извозник)
8. _____
(царинарска испостава во Република Македонија каде ќе се декларира стоката)
9. _____
(рок на важност на дозволата)

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Упатство за правен лек:

Место _____

Датум _____

Потпис,
Име и презиме на
овластено службено лице

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

2605.

Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со член 26 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на ден 31.5.2016 година, донесе

РЕШЕНИЕ

Се констатира престанок на судиската функција на Стојан Михов, судија на Основниот суд Штип поради навршени 64 години.

Решението влегува во сила од 1.6.2016 година.

Бр. 02-904/3
2 јуни 2016 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Зоран Карацовски, с.р.

2606.

Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со член 26 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на ден 31.5.2016 година, донесе

РЕШЕНИЕ

Се констатира престанок на судиската функција на Стојан Делиовски, судија на Основниот суд Струмица поради навршени 64 години.

Решението влегува во сила од 1.6.2016 година.

Бр. 02-1034/2
2 јуни 2016 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Зоран Карацовски, с.р.

2607.

Судскиот совет на Република Македонија врз основа на член 44 од Законот за Судскиот совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.60/2006, 150/2010, 100/2011, 20/2015 и 61/2015), објавува

О Г Л А С

- За избор на претседател на Апелационен суд Гостивар;
- За избор на претседател на Основен суд Кратово и
- За избор на претседател на Основен суд Виница.

Кандидатите за избор на претседател треба да ги исполнуваат условите предвидени во член 45 и член 47 од Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ бр. 58/2006) в.в. со член 18 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ бр.150/2010).

Заинтересираните кандидати пријавите заедно со потребната документација да ги достават до Судскиот совет на Република Македонија, ул.„Вељко Влаховик“ б.б., во рок од 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на РМ“. Образецот за пријава може да се подигне во електронска форма на WEB страната на Судскиот совет на Република Македонија на следната адреса: <http://www.ssrn.mk/docs/formulari/prijava.doc>.

Некомплетните документи нема да се разгледуваат.

Кандидатите кои ги исполнуваат условите полагаат психолошки тест и тест за интегритет согласно член 16 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ бр.150/2010). По однос на термините за полагање на тестовите, кандидатите ќе бидат дополнително известени од страна на Судскиот совет на РМ.

Трошоците за полагање на психолошкиот тест и тестот за интегритет паѓаат на товар на кандидатите.

Бр. 08-1044/1
31 мај 2016 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Зоран Карацовски, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2608.

Врз основа на член 190 став 4 и член 121 став 4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ број 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015 и 23/2016), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 26.5.2016 година донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ
НА КНИГАТА НА НАЛОЗИ

Член 1

Во Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за содржината и начинот на водење на книгата на налози („Службен весник на Република Македонија“ број 4/2016), член 9 став 2 и став 3 се менуваат и гласат:

(2) „Одредбите од член 7а од овој Правилник започнуваат да се применуваат најдоцна од 1.1.2017 година.

(3) Одредбите од член 7 од Правилникот за содржината и начинот на водење на книгата на налози („Службен весник на РМ“ број 6/2007 и 21/2009) престануваат да важат од 1.1.2017 година.“

Член 2

Овој Правилник е од времен карактер, а влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на РМ“.

Бр. 03-562/5
26 мај 2016 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

2609.

Врз основа на член 112 став 3, член 112-б, член 112-в, член 112-г, член 112-д, член 112-к, член 112-е, член 112-з, член 112-s, член 112-и, член 112-ј, член 112-љ, член 112-н и член 190 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015 и 23/2016), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на 17.5.2016 година донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА- ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ОБУ- КА И ПОЛАГАЊЕ НА ПОСЕБЕН СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА РАБОТЕЊЕ СО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

Член 1

Во Правилникот за начинот и условите за обука и полагање на посебен стручен испит за работење со хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 102/2014) член 2 став (2) се менува и гласи: „Стручните и административните работи за потребите на спроведување на стручниот испит ги врши одговорно лице определено од страна на претседателот на Комисијата.“

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

„(3) Одговорното лице од став (2) за својата работа ќе добива една третина од просечната нето плата на РМ за секоја одржана испитна сесија за што Комисијата донесува решение.“

Ставовите (3) и (4) стануваат ставови (4) и (5) соодветно.

Член 2

Во членот 3 став (2) се менува и гласи:

„(2) Комисијата на својата веб страна и во дневен печат објавува соопштение со кое ги известува заинтересираните кандидати за организирање на обука и стручен испит за работење со хартии од вредност најмалку 20 дена пред почетокот на обуката, како и начинот на пријавување на заинтересираните лица.“

Ставот (4) се менува и гласи:

„(4) Комисијата со решение утврдува дали кандидатот кој поднесол барање за следење обука и полагање на стручен испит за работење со хартии од вредност ги исполнува условите за следење на обуката и полагање на стручниот испит.“

Член 3

Во членот 4 ставот (3) се брише.

Ставовите (4) и (5) стануваат ставови (3) и (4) соодветно.

Член 4

Во членот 5 став (2) зборовите: „за секоја обука“ се бришат.

Член 5

Во членот 8 став (1) точка 2 се брише.

Во став (1) точките 3 и 4 стануваат точки 2 и 3 соодветно.

Член 6

Во член 10 став (3) се менува и гласи:

„(3) Комисијата за секоја од обуките во период од 2 години организира минимум две сесии. Во рамките на секоја од сесиите Комисијата определува термини за полагање.“

Ставот (4) се менува и гласи:

„По завршување на обуката Комисијата за спроведување на стручниот испит во испитниот календар однапред определува термини за полагање на истиот. Комисијата ги информира кандидатите на кои им е одобрено барањето за полагање на стручен испит за работење со хартии од вредност за датумот, времето, местото на одржување и начинот на пријавување за полагање на испитот најмалку 8 дена пред одржувањето на истиот преку веб страната на Комисијата и Јавниот радиодифузен сервис.“

Во ставот (5) бројот „5“ се менува со бројот „2“.

Во ставот (6) после зборот „полага“ се додаваат зборовите: „предмет/секоја испитна област“.

Во ставот (7) после зборот „полага“ се додаваат зборовите: „предмет/секоја испитна област“.

Во ставот (8) после зборот „положат“ се додаваат зборовите: „било кој предмет/испитна област“.

Член 7

Во член 13 ставот (2) се менува и гласи:

„(2) Комисијата за спроведување на испитот се состои од 3 члена, од кои еден е надворешен член и двајца од редот на вработените во Комисијата.“

Во став (3) зборот „еднаш“ се менува со зборот „двапати“.

Во став (4) зборовите: „од една просечна плата објавена“ се заменуваат со зборовите: „која не го надминува износот на две просечни плати објавени“.

Член 8

Во членот 15 став (2) бројот „13“ се менува со бројот „12“.

Во став (3) зборовите: „на тестот“ се менуваат со зборовите: „во записникот“.

Ставот (4) се менува и гласи:

„(4) Доколку кандидатот при полагањето не ги почитува правилата и користи недозволените средства во текот на испитот, му се изрекува забрана за полагање на стручниот испит за работење со хартии од вредност во траење од три години, за што Комисијата донесува решение.“

Член 9

Во членот 16 став (2) се менува и гласи:

„(2) Записникот за текот на испитот ги содржи следните податоци:

- испитна област која се полага;
- место каде се одржува испитот;
- датум на одржување на испитот;
- време на почеток и крај на испитот;
- листа на лицата од член 12 став 2 кои присуствувале во текот на полагањето на испитот;
- листа на пријавени кандидати чии пријави се внесени во системот;
- листа на кандидати кои го полагале испитот,
- листа на лицата кои биле отстранети од полагање на испитот (доколку има такви) согласно член 15 на овој Правилник;
- просторни и технички услови за време на испитот (просторија, компјутери, камера, блокирање на радио фреквенцискиот опсег во просторијата за полагање и сл.);
- други забелешки кои присутните лица ги забележале за време на испитот (причини за прекин, техничка неможност на функционирање на системот за полагање и сл.).“

Во став (3) зборовите: „членовите на Комисијата за спроведување на испитот“ се менуваат со зборовите: „овластените преставници на Комисијата присутни на полагањето“.

По став (3) се додава нов став кој гласи:

„(4) Записникот за текот на испитот се изготвува најдоцна 5 дена од денот на одржувањето на испитот.“

Член 10

Во членот 17 став (3) се менува и гласи:

„(3) Се смета дека кандидатот успешно го положил првиот дел (теоретски дел) од испитот ако ги положил трите испитни области/предмети кои го сочинуваат. Секоја испитна област/предмет се смета дека е успешно положена доколку кандидатот освои најмалку 70% од вкупниот број на предвидени поени за истата.“

По ставот (3) се додава нов став (4) кој гласи:

„(4) Се смета дека кандидатот успешно го положил вториот дел од стручниот испит доколку освои најмалку 70% од вкупниот број на предвидени поени за соодветната испитна област/предмет.“

Ставовите (4) и (5) стануваат ставови (5) и (6) соодветно.

Член 11

Членот 18 се менува и гласи:

„(1) Комисијата на својата веб страна објавува неофицијален список на кандидати кои го полагаат испитот и резултати од истиот во рок од 3 дена од денот на полагањето.

(2) Секој од кандидатите кој полагал има право во рок од 3 дена по полагањето да изврши увид во тестот со претходно поднесено барање за увид до Комисијата лично или по е-маил. За извршениот увид се прави записник.

(3) Секој од кандидатите кои полагале има право во рок од 3 дена од денот на објавување на неофицијалниот список на резултати од испитот на веб страната на Комисијата да поднесе писмен приговор до Комисијата за спроведување на испитот.

(4) По приговорот одлучува Комисијата за спроведување на испитот во рок од 7 дена од прием на приговорот.

(5) По истекување на рокот за одговор на последниот приговор доставен до Комисијата за спроведување на испитот, Комисијата на својата веб страна објавува официјален список на кандидати кои го полагаат испитот и резултати од истиот.“

Член 12

Во член 24 став (3) бројот „11“ се менува со бројот „10“.

Член 13

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за начинот и условите за обука и полагање на посебен стручен испит за работење со хартии од вредност.

Член 14

Со влегување во сила на овој Правилник престанува да важи Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и условите за обука и полагање на посебен стручен испит за работење со хартии од вредност од времен карактер објавен во „Службен весник на РМ“ бр. 28 од 16.2.2016 година.

Член 15

Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 09-553/2
17 мај 2016 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

2610.

Врз основа на член 112-б, член 112-в, член 112-г, член 112-д, член 112-ѓ, член 112-е, член 112-з, член 112-с, член 112-и, член 112-ј, член 112-љ, член 112-н, член 150 став 3, член 150-а став 6 и член 190 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015 и 23/2016), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на 17.5.2016 година донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ОБУКА И ПОЛАГАЊЕ НА ПОСЕБЕН СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ИНВЕСТИЦИОНО СОВЕТУВАЊЕ

Член 1

Во Правилникот за начинот и условите за обука и полагање на посебен стручен испит за инвестиционо советување („Службен весник на Република Македонија“ бр.91/2014 и 128/2014) член 2 став (2) се менува и гласи: „Стручните и административните работи за пот-

ребите на спроведување на стручниот испит ги врши одговорно лице определено од страна на претседателот на Комисијата.“

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

„(3) Одговорното лице од став (2) за својата работа ќе добива една третина од просечната нето плата на РМ за секоја одржана испитна сесија за што Комисијата донесува решение.“

Ставовите (3) и (4) стануваат ставови (4) и (5) соодветно.

Член 2

Во членот 3 став (2) се менува и гласи:

„(2) Најмалку 20 дена пред почетокот на обуката, Комисијата на својата веб страна и во дневен печат објавува соопштение со кое ги известува заинтересираниите кандидати за организирање на обука и стручен испит за инвестиционо советување, како и за начинот на пријавување на заинтересираните лица.“

Ставот (4) се менува и гласи:

„(4) Комисијата со решение утврдува дали кандидатот кој поднесол барање за следење обука и полагање на стручен испит за инвестиционо советување ги исполнува условите за следење на обуката и полагање на стручниот испит.“

Член 3

Во членот 4 ставот (3) се брише.

Ставовите (4) и (5) стануваат ставови (3) и (4) соодветно.

Член 4

Во членот 5 став (2) бројот „4“ се заменува со „3“, а зборовите: „за секоја обука“ се бришат.

Член 5

Во членот 8 став (1) точка 1 зборовите: „од областа на економските и правните науки, или друго соодветно образование од областа на финансите“ се бришат.

Во став (1) точка 2 се брише.

Во став (1) точките 3 и 4 стануваат точки 2 и 3 соодветно.

Член 6

Во член 10 став (3) се менува и гласи:

„(3) Комисијата за секоја од обуките во период од 2 години организира минимум две сесии. Во рамките на секоја од сесиите Комисијата определува термини за полагање.“

Ставот (4) се менува и гласи:

„По завршување на обуката Комисијата за спроведување на стручниот испит во испитниот календар однапред определува термини за полагање на истиот. Комисијата ги информира кандидатите на кои им е одобрено барањето за полагање на стручен испит за инвестиционо советување за датумот, времето, местото на одржување и начинот на пријавување за полагање на испитот најмалку 8 дена пред одржувањето на истиот преку веб страната на Комисијата и Јавниот радиодифузен сервис.“

Во ставот (5) бројот „5“ се менува со бројот „2“.

Во ставот (6) после зборот „полага“ се додаваат зборовите: „секој од модулите на“.

Во ставот (7) после зборот „полага“ се додаваат зборовите: „секој од испитните области/предмети на“.

Во ставот (8) после зборот „положат“ се додаваат зборовите: „било кој модул/испитна област на“.

Член 7

Во член 13 ставот (2) се менува и гласи:

„(2) Комисијата за спроведување на испитот се состои од 3 члена, од кои еден е надворешен член и двајца од редот на вработените во Комисијата.“

Во став (3) зборот „еднаш“ се менува со зборот „двапати“.

Ставот (4) се менува и гласи:

„(4) Членовите на Комисијата за спроведување на испитот добиваат годишен паричен надоместок во висина која не го надминува износот на две просечни плати објавени од Државниот завод за статистика исплатени во РМ за претходната година.“

Член 8

Во членот 15 став (2) бројот „13“ се менува со бројот „12“.

Во став (3) зборовите: „на тестот“ се менуваат со зборовите: „во записникот“.

Ставот (4) се менува и гласи:

„(4) Доколку кандидатот при полагањето не ги почитува правилата и користи недозволен средства во текот на испитот, му се изрекува забрана за полагање на стручниот испит за инвестиционо советување во траење од за три години, за што Комисијата донесува решение.“

Член 9

Во членот 16 став (2) се менува и гласи:

„(2) Записникот за текот на испитот ги содржи следните податоци:

- испитна област која се полага;
- место каде се одржува испитот;
- датум на одржување на испитот;
- време на почеток и крај на испитот;
- листа на лицата од член 12 став 2 кои присуствувале во текот на полагањето на испитот;
- листа на пријавени кандидати чии пријави се внесени во системот;
- листа на кандидати кои го полагале испитот,
- листа на лицата кои биле отстранети од полагање на испитот (доколку има такви) согласно член 15 на овој Правилник;
- просторни и технички услови за време на испитот (просторија, комјутери, камера, блокирање на радио фреквенцискиот опсег во просторијата за полагање и сл.);
- резултати на кандидатите кои полагале испит;
- други забелешки кои присутните лица ги забележале за време на испитот (причини за прекин, техничка неможност на функционирање на системот за полагање и сл.).“

Во став (3) зборовите: „членовите на Комисијата за спроведување на испитот“ се менуваат со зборовите: „овластените претставници на Комисијата присутни на полагањето“.

По став (3) се додава нов став кој гласи:

„(4) Записникот за текот на испитот се изготвува најдоцна 5 дена од денот на одржувањето на испитот.“

Член 10

Во членот 17 став (3) се менува и гласи:

„(3) Се смета дека кандидатот успешно го положил првиот дел (теоретски дел) од испитот ако ги положил трите модули кои го сочинуваат. Секој од модулите се смета дека е успешно положен доколку кандидатот освои најмалку 70% од вкупниот број на предвидени поени за тој модул, но не помалку од 40% од вкупните области/предмети во соодветниот модул.“

По ставот (3) се додава нов став (4) кој гласи:

„(4) Се смета дека кандидатот успешно го положил вториот дел од стручниот испит доколку освои најмалку 70% од вкупниот број на предвидени поени за соодветната испитна област/предмет.“

Ставовите (4) и (5) стануваат ставови (5) и (6) соодветно.

Член 11

Членот 18 се менува и гласи:

„(1) Комисијата на својата веб страна објавува неофицијален список на кандидати кои го полагале испитот и резултати од истиот во рок од 3 дена од денот на полагањето.“

(2) Секој од кандидатите кој полагал има право во рок од 3 дена по полагањето да изврши увид во тестот со претходно поднесено барање за увид до Комисијата лично или по е-маил. За извршениот увид се прави записник.

(3) Секој од кандидатите кои полагале има право во рок од 3 дена од денот на објавување на неофицијалниот список на резултати од испитот на веб страната на Комисијата да поднесе писмен приговор до Комисијата за спроведување на испитот.

(4) По приговорот одлучува Комисијата за спроведување на испитот во рок од 7 дена од прием на приговорот.

(5) По истекување на рокот за одговор на последниот приговор доставен до Комисијата за спроведување на испитот, Комисијата на својата веб страна објавува официјален список на кандидати кои го полагале испитот и резултати од истиот.“

Член 12

Во член 24 став (3) бројот „11“ се менува со бројот „10“.

Член 13

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за начинот и условите за обука и полагање на посебен стручен испит за инвестиционо советување.

Член 14

Со влегување во сила на овој Правилник престанува да важи Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и условите за обука и полагање на посебен стручен испит за инвестиционо советување од времен карактер објавен во „Службен весник на РМ“ бр. 28 од 16.2.2016 година.

Член 15

Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-554/2
17 мај 2016 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

2611.

Врз основа на член 56 став 1 точка 3 во врска со член 54 став 1 точка 8 на Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 19/2011, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014, 113/2014, 188/2014, 20/2015, 61/2015, 98/2015, 129/2015, 150/2015, 154/2015, 192/2015, 217/2015, 27/2016 и 37/2017), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на 16 мај 2016 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ ВО БОЛНИЧКАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗА АКУТНИ СЛУЧАИ

Член 1

Во Одлуката за утврдување на референтни цени на услуги во болничката здравствена заштита за акутни случаи („Службен весник на Република Македонија“ број 164/2008, 5/2009, 8/2009, 18/2009, 158/2009, 2/2010, 9/2010, 16/2010, 81/2010, 105/2010, 154/2010, 171/2010, 33/2011, 66/2011, 99/2011, 181/2011, 72/2012, 84/2012, 159/2012, 18/2013 и 10/2014), во членот 2 во табелата кај

услугата со ДСГ код I09A – „Рбетна фузија со катастрофални или тешки компликации“, во колоната 4 бројот „164.041“ се заменува со бројот „222.000“.

Кај услугата со ДСГ код I09B – „Рбетна фузија без катастрофални или тешки компликации“, во колоната 4 бројот „109.343“ се заменува со бројот „181.000“.

Кај услугата со ДСГ код I11Z – „Процедури за продолжување на екстремитети“, во колоната 4 бројот „73.987“ се заменува со бројот „204.445“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02-7820/3
25 мај 2016 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Елена Трпковска, с.р.

2612.

Врз основа на член 56 став 1 точка 3 во врска со член 54 став 1 точка 8 на Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 19/2011, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014, 113/2014, 188/2014, 20/2015, 61/2015, 98/2015, 129/2015, 150/2015, 154/2015, 192/2015, 217/2015, 27/2016 и 37/2017), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на 16 мај 2016 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ ЗА ПАКЕТИ НА ЗАВРШЕНИ ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ ОД БОЛНИЧКАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОД ОБЛАСТА НА КАРДИОЛОГИЈА

Член 1

Во Одлуката за утврдување на референтна цена за пакети за завршени здравствени услуги од болничката здравствена заштита од областа на кардиологијата („Службен весник на Република Македонија, број 47/2014), во членот 2 во табелата, по услугата РТС2 се додава следната табела:

Шифра	Вид на здравствена услуга	Референтна цена
БЛК 1	Трансаортална имплантација или репласман на валвула (TAVI)	1.350.000
БЛК 2	Ендоваскуларна поправка на аневризма на торакална аорта (TEVAR) со еден стент	598.000
БЛК 3	Ендоваскуларна поправка на аневризма на торакална аорта (TEVAR) со два стента	1.081.000
БЛК 4	Ендоваскуларна поправка на аневризма на абдоминална аорта (EVAR) со еден стент	671.000
БЛК 5	Ендоваскуларна поправка на аневризма на абдоминална аорта (EVAR) со стент и аортална/илијачна екстензија	840.000
БЛК 6	Кардијално електрофизиолошко испитување со радиофреквентна аблација (3-Д мапирање)	191.000

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02-7820/4
25 мај 2016 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Елена Трпковска, с.р.

2613.

Врз основа на член 56 став 1 точка 3 во врска со член 54 став 1 точка 8 на Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 19/2011, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014, 113/2014, 188/2014, 20/2015, 61/2015, 98/2015, 129/2015, 150/2015, 154/2015, 192/2015, 217/2015, 27/2016 и 37/2017), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на 16 мај 2016 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНА ЦЕНА ЗА ПАКЕТИ ЗА ЗАВРШЕНИ ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ ОД БОЛНИЧКАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОД ОБЛАСТА НА ПЛАСТИЧНАТА И РЕКОНСТРУКТИВНАТА ХИРУРГИЈА

Член 1

Насловот на Одлуката за дополнување на Одлуката за утврдување на референтна цена за пакети за завршени здравствени услуги од болничката здравствена заштита од областа на пластичната и реконструктивната хирургија („Службен весник на Република Македонија“, број 164/2012), се менува и гласи: „Одлука за утврдување на референтна цена за пакети за завршени здравствени услуги од болничката здравствена заштита од областа на пластичната и реконструктивната хирургија, интервентна радиологија, интервентна неврохирургија, трауматологија и ортопедија“.

Член 2

Во член 2, во табелата по услугата ХПД6 се додаваат следните две табели:

Шифра	Вид на здравствената услуга	Референтна цена
РА1	Емболизација на мозочни анаврзми од 1-3 Коили	389.700
РА2	Емболизација на мозочни анаврзми од 4-6 Коили	647.300
РА3	Емболизација на мозочни анаврзми од 7-9 Коили	904.800
РА4	Емболизација на мозочни анаврзми од 10-12 Коили	1.162.400
РА5	Емболизација на мозочни анаврзми над 12 Коили	1.334.100
РА6	Поставување на насочувач на проток (flow diverter) во мозочни крвни садови	818.100
РА7	Поставување на стент во мозочни крвни садови	273.000

Шифра	Вид на здравствената услуга	Референтна цена
БЛО 1	Замена на тотална протеза на колено	688.000
БЛО 2	Рбетна фузија на три и повеќе нивоа	210.000

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02-7820/6
25 мај 2016 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Елена Трпковска, с.р.

2614.

Врз основа на член 56 став 1 точка 3 во врска со член 54 став 1 точка 8 на Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 19/2011, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014, 113/2014, 188/2014, 20/2015, 61/2015, 98/2015, 129/2015, 150/2015, 154/2015, 192/2015, 217/2015, 27/2016 и 37/2017), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на 16 мај 2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ ЗА ПАКЕТИТЕ НА ЗАВРШЕНИ ЕПИЗОДИ НА ЛЕКУВАЊЕ ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО – КОНСУЛТАТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА - АМБУЛАНТСКИ

Член 1

Во Одлуката за утврдување на референтни цени за пакетите на завршени епизоди на лекување за специјалистичко – консултативна здравствена заштита – амбулантски („Службен весник на Република Македонија“ број 44/2010, 58/2010, 92/2010, 105/2010, 122/2010, 154/2010, 171/2010, 33/2011, 99/2011, 181/2011, 138/2012, 88/2013, 10/2014, 47/2014, 98/2014, 138/2014, 156/2014, 17/2015 и 42/2015), во членот 2, во табелата со поднаслов – МОЛЕКУЛСКА МЕДИЦИНА (ЦИМГИ), по услугата МОЛ405 се додава следната табела:

Шифра	Вид на здравствена услуга	Референтна цена
МОЛ406	Скрининг за ХЛА противтела (класа 1 и класа 2)	4.674
МОЛ407	Процент на панел реактивни (ПРП) ХЛА противтела класа 1	14.063
МОЛ408	Процент на панел реактивни (ПРП) ХЛА противтела класа 2	14.063
МОЛ409	Специфични ХЛА противтела класа 1	33.871
МОЛ410	Специфични ХЛА противтела класа 2	27.271
МОЛ411	Скрининг за комплементно зависни против ХЛА противтела	8.983
МОЛ412	Комплементно зависни против ХЛА противтела класа 1	4.089
МОЛ413	Комплементно зависни против ХЛА противтела класа 2	4.089
МОЛ414	Противтела кон ангиотензин 2 тип 1 рецептор	15.254
МОЛ415	Противтела кон ланецот на ГТК класа 1 (МИКА)	11.789
МОЛ416	ХЛА типизација за солидни органи (ХЛА-А, -Б, -Ц, -ДРБ1, -ДРБ3, -ДРБ4, -ДРБ5, -ДКу)	40.815
МОЛ417	ХЛА потврдна типизација (ХЛА-А, -Б, -ДРБ1)	24.401
МОЛ418	ХЛА типизација за матични клетки од несроден дарител (ХЛА-А, -Б, -Ц, -ДРБ1, -ДРБ3, -ДРБ4, -ДРБ5, -ДКу)	40.815
МОЛ419	ХЛА типизација за матични клетки од сроден дарител (ХЛА-А, -Б, -Ц, -ДРБ1, -ДКу)	36.855
МОЛ420	ХЛА типизација (ХЛА-ДП)	9.788
МОЛ421	ХЛА серолошка типизација за класа 1	9.180
МОЛ422	ХЛА серолошка типизација за класа 2	8.277
МОЛ423	Брза ХЛА серолошка типизација за класа 1	10.126
МОЛ424	Брза ХЛА серолошка типизација за класа 2	9.223

Во табелата со поднаслов – СЛУХ ГОВОР ГЛАС, по услугата АСКМ17 се додава следната табела:

Шифра	Вид на здравствена услуга	Референтна цена
АСГМ18	Комплетна дијагностика со рехабилитациски третман со тешка вербална и слушна комуникација над 20 дена	25.000

Во табелата со поднаслов – Здравствени услуги од специјалистичко консултативна здравствена заштита од областа нефрологија, услугата „Ацетатна дијализа во домашни услови“ се заменува со услугата „Хемодијализен третман кај хронична инсуфициенција во домашни услови“ со шифра ДХД и кај колоната 3 – „Референтна цена“, бројот „2.400“, се заменува со „5.173“:

Шифра	Вид на здравствена услуга	Референтна цена
ДХД	Хемодијализен третман кај хронична инсуфициенција во домашни услови	5.173

Во членот 2, во табелата со поднаслов – РАДИОДИЈАГНОСТИКА, се бришат следните здравствени услуги:

Шифра	Вид на здравствена услуга	Референтна цена
РА1	Емболизација на мозочни анавризми од 1-3 СОПІ	216.000
РА2	Емболизација на мозочни анавризми од 3-5 СОПІ	473.000
РА3	Емболизација на мозочни анавризми од 5-8 СОПІ	753.000
РА4	Емболизација на мозочни анавризми над 8 СОПІ	1.000.000

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02-7820/5
25 мај 2016 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Елена Трпковска, с.р.

2615.

Врз основа на член 56 став 1 точка 3 во врска со член 54 став 1 точка 8 на Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 19/2011, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014, 113/2014, 188/2014, 20/2015, 61/2015, 98/2015, 129/2015, 150/2015, 154/2015, 192/2015, 217/2015, 27/2016 и 37/2017), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на 16 мај 2016 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ НА ПАКЕТИ НА ЗАВРШЕНИ ЕПИЗОДИ НА ЛЕКУВАЊЕ ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО – КОНСУЛТАТИВНА СТОМАТОЛОШКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА СПЕЦИФИЧНИ И КОМПЛЕКСНИ СЛУЧАИ

Член 1

Во Одлуката за утврдување на референтни цени на пакети на завршени епизоди на лекување за специјалистичко – консултативна стоматолошка здравствена заштита на специфични и комплексни случаи („Службен весник на Република Македонија број 151/2011 и 61/2012“), во табелата со поднаслов „Пакети на завршени специјалистичко - консултативни услуги од

областа на детска стоматологија ЗА СТОМАТОЛОШКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР“ по услугата ДС06 се додава следнава табела:

Шифра	Вид на здравствената услуга	Референтна цена
ДС06А	Ендодонтски третман на млечни заби со примена на витална метода односно со мортална метода односно при гангрена со привремено затворање	850
ДС06Б	Ендодонтски третман на млечни заби со примена на витална метода односно со мортална метода односно при гангрена со дефинитивно затворање	850

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02-7820/7
25 мај 2016 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Елена Трпковска, с.р.

2616.

Врз основа на член 30 и член 56 став 1 точка 3 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/13, 187/13, 43/14, 44/14, 97/14, 112/14, 113/14, 188/14, 20/2015, 61/2015, 98/2015, 129/2015, 150/2015, 154/2015, 192/2015, 217/2015, 27/2016 и 37/2016), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на 25 мај 2016 година, донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИ
УСЛУГИ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО СТРАНСТВО

Член 1

Во Правилникот за начинот на користење на здравствени услуги на осигурените лица во странство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 88/2013, 48/2015, 68/2015 и 211/2015), во членот 21 став 2 се додава нова точка 6 која гласи:

„б) трошоци за помошни медицински апарати за кои постои медицинска индикација да се применат во текот на лекувањето како што се: домашен вентилатор; вакум пумпа со резервоар или у- конектори или кислороден концентратор.“

Член 2

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивање на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02-7893/1
25 мај 2016 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Елена Трпковска, с.р.



Службен весник
на Република Македонија

www.slvesnik.com.mkcontact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Ангела Атанасова
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2016 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депоент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2016107